

Службен весник

на Република Македонија

Број 104

24 јуни 2015, среда

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3213. Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежното земјиште во државна сопственост.....	3	3222. Закон за дополнување на Законот за бесплатна правна помош	9
3214. Закон за дополнување на Законот за социјалната заштита	3	3223. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронска трговија	10
3215. Закон за дополнување на Законот за процена	4	3224. Закон за дополнување на Законот за државното правобранителство	11
3216. Закон за дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство	5	3225. Закон за градежните производи.....	11
3217. Закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација	5	3226. Закон за изменување и дополнување на Законот за вештачење	38
3218. Закон за изменување и дополнување на Законот за денационализација	6	3227. Одлука за продажба на деловен простор со кој стопанисува АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје	40
3219. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство	7	3228. Одлука за започнување на постапка за доделување на Договор за јавно приватно партнерство за стопанисување и управување со Комплексот Македонско село.....	47
3220. Закон за дополнување на Законот за семејството	8	3229. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на законот за акцизите.....	49
3221. Закон за дополнување на Законот за управување со кризи.....	9		

	Стр.		Стр.
3230. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ за придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година и барањето за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ за придонеси од задолжително здравствено осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година.....	49	3239. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	66
3231. Правилник за начинот на водење на евиденцијата и содржината на евиденцијата за остварување на правото на отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување.....	54	3240. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	66
3232. Правилник за формата и содржината на барањето за пресметка и плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување од осигуреник кој бил во работен однос, односно на работа врз основа на која бил пријавен во задолжително социјално осигурување, а од страна на обврзникот за пресметка и плаќање на придонес не е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за период до 31 декември 2008 година.....	55	3241. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	66
3233. Правилник за формата и содржината на уверението за завршена обука за постапување со средства за ладење и/или со производи кои содржат средства за ладење.....	57	3242. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	67
3234. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	58	3243. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	67
3235. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.....	58	3244. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	67
3236. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд.....	58	3245. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	67
3237. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	66	3246. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	67
3238. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	66	3247. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	68
		3248. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	68
		3249. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	68
		3250. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	68
		3251. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	68
		3252. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	69
		3253. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	69
		3254. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	69
		3255. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	69
		3256. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	69
		Огласен дел	1-120

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3213.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежното земјиште во државна сопственост, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Бр. 08-2674/1 Претседател
22 јуни 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖ-
НОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост ("Службен весник на Република Македонија" број 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/11, 51/11, 27/14 и 144/14), во членот 28-а став (1) по зборовите: „по службена должност“ се додаваат зборовите: „по електронски пат“.

Член 2

По членот 84 се додава нова глава и нов член 84-а, кои гласат:

„ЗАПИШУВАЊЕ ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 84-а

Органот на државната управа надлежен за имотно правните работи е должен сите правосилни акти кои содржат правен основ врз основа на кој се врши запишување во катастарот на недвижностите, а се донесени врз основа на овој закон, во рок од пет дена од прибавувањето на доказот за платен надоместок согласно со тарифникот на Агенцијата за катастар на недвижности, заедно со пријавите за запишување по електронски пат да ги достави до Агенцијата за катастар на недвижности.“

Член 3

Органот на државната управа надлежен за имотно правните работи е должен во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, по електронски пат да се поврзе со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
PRIVATIZIM DHE QIRA TË TOKËS NDËRTIMORE
NË PRONËSI SHETETERORE

Neni 1

Në Ligjin për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/2011, 51/2011, 27/2014 dhe 144/2014), në nenin 28-a paragrafi (1) pas fjalëve: "me detyrë zyrtare" shtohen fjalët: "në formë elektronike".

Neni 2

Pas nenit 84 shtohet kapitulli i ri dhe neni i ri 84-a, si vijon:

"REGJISTRIM NË LIBRIN PUBLIK PËR
REGJISTRIMIN E TË DREJTAVE TË
PATUNDSHMËRTIVE"

Neni 84-a

Organi i administratës shtetërore kompetent për punët juridike pronësore obligohet që të gjitha aktet e plotfuqishme të cilat përmbajnë bazë juridike në bazë të të cilave kryhet regjistrimi në kadastër të patundshmërive, dhe janë miratuar në bazë të këtij ligji, në afat prej pesë ditësh nga grumbullimi i dëshmisë për kompensim të paguar në pajtim me tariforen e Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive, së bashku me fletëparaqitjet për regjistrim me rrugë elektronike ti s dorëzojë te Agjencia për Kadastër të Patundshmërive."

Neni 3

Organi i administratës shtetërore kompetent për punët juridike pronësore është i obliguar në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, formë elektronike të lidhet me Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3214.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА
ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за социјалната заштита, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Бр. 08-2666/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14 и 33/15), по членот 206 се додава нов член 206-а, кој гласи:

„Член 206-а

Центарот за социјална работа, во постапките за остварување и користење на права од социјална заштита, за корисниците и членовите на нивното семејство/домаќинство по електронски пат прибавува податоци за недвижниот имот од Геодетско катастарскиот информативен систем на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија.

Центарот за социјална работа сите исправи кои содржат правен основ врз основа на кои се врши запишување во катастарот на недвижности, заедно со пријавите за запишување и доказот за платен надоместок, ги доставуваат по електронски пат до Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE SOCIALE

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje sociale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14 dhe 33/15), pas nenit 206 shtohet neni i ri 206-a, si vijon.

"Neni 206-a

Qendra për punë sociale, në procedurat për realizimin dhe shfrytëzimin e të drejtave nga mbrojtja sociale, për shfrytëzuesit dhe anëtarët e familjes së tyre/amvisërisë në formë elektronike siguron të dhëna për pronën e patundshme nga Sistemi informativ kadastral gjeodezik i Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive të Republikës së Maqedonisë.

Qendra për punë sociale të gjitha dokumentet të cilat përmbajnë bazë juridike në bazë të së cilës bëhet regjistrim në kadastrën e patundshmërive, bashkë me fletëparaqitjet për regjistrim dhe dëshminë për kompensim të paguar, i dorëzojnë në formë elektronike në Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive të Republikës së Maqedonisë."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3215.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ- НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за процена, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Бр. 08-2663/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА

Член 1

Во Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10, 158/11, 185/11, 64/12 и 188/14), по членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:

„Член 38-а

Комората и овластениот проценувач од Агенцијата за катастар на недвижности по електронски пат ги прибавуваат податоците за недвижностите-предмет на процена и до Агенцијата за катастар доставуваат изработени процени, за што се склучува меморандум за соработка меѓу Комората и Агенцијата за катастар на недвижности.“

Член 2

Комората на проценувачи и овластените проценувачи се должни во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон електронски да се поврзе со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR VLERËSIM

Neni 1

Në Ligjin për vlerësim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 115/10, 158/11, 185/11, 64/12 dhe 188/14), pas nenit 38 shtohet neni i ri 38-a, si vijon:

"Neni 38-a

Dhoma dhe vlerësuesi i autorizuar nga Agjencia për Kadastër të Patundshmërive në formë elektronike i grumbullojnë të dhënat për patundshmëritë-lëndë e vlerësimit dhe te Agjencia për Kadastër dorëzojnë vlerësime të përpiluara, për ç'rast lidhet memorandum për bashkëpunim ndërmjet Dhomës dhe Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive".

Neni 2

Dhoma e Vlerësuesve dhe vlerësuesit e autorizuar janë të obliguar në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji në mënyrë elektronike të lidhen me Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3216.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Бр. 08-2660/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕ-
СИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО**

Член 1

Во Законот за концесии и јавно приватно партнерство ("Службен весник на Република Македонија" број 6/12, 144/14 и 33/15), по членот 11 се додаваат два нови члена 11-а и 11-б, кои гласат:

„Член 11-а

**Прибавување на податоци од катастарот
на недвижности**

Концедентот или јавниот партнер по електронски пат прибавува податоци од катастарот на недвижности за постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес или договор за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Член 11-б

**Запишување во јавната книга за запишување на
правата на недвижностите**

Концедентот или јавниот партнер е должен сите акти кои содржат правен основ врз основа на кој се врши запишување/прибележување во катастарот на недвижностите, а се донесени во врска со спроведување на постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес или договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, заедно со пријавите за запишување по електронски пат да ги достави до Агенцијата за катастар на недвижности."

Член 2

Концедентот и јавниот партнер се должни во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон електронски да се поврзат со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KONCESIONE
DHE PARTNERITET PUBLIK PRIVAT**

Neni 1

Në Ligjin për koncesione dhe partneritet publik privat ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 6/12, 144/14 dhe 33/15), pas nenit 11 shtohen dy nene të reja 11-a dhe 11-b, si vijojnë:

"Neni 11-a

Sigurimi i të dhënave nga kadastra e patundshmërive

Koncedenti ose partneri publik në formë elektronike siguron të dhëna nga kadastra e patundshmërive për procedurën për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat.

Neni 11-b

**Regjistrimi në librin publik për regjistrimin e të
drejtave të patundshmërive**

Koncedenti ose partneri publik është i obliguar që të gjitha aktet të cilat përmbajnë bazë juridike në bazë të së cilës bëhet regjistrimi/shënimi në kadastrë të patundshmërive, e që janë miratuar lidhur me zbatimin e procedurës për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm ose marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat, së bashku me fletëparaqitjet për regjistrim në mënyrë elektronike t'i dorëzojë në Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive."

Neni 2

Koncedenti dhe partneri publik detyrohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në mënyrë elektronike të lidhen me Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3217.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за експропријација, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Бр. 08 - 2675/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Член 1

Во Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 131/12, 24/13 и 27/14), во членот 28 став (1) алинејата 2 се менува и гласи:

„Предлогот за експропријација и геодетскиот елаборат од членот 26 точка 2 од овој закон, по електронски пат да го достави до Агенцијата за катастар на недвижности, заради прилежување на предлогот за експропријација, во рок од пет дена од денот на приемот на предлогот за експропријација.“

Член 2

Во членот 51 по ставот 2 се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Органот за експропријација е должен сите правосилни акти кои содржат правен основ врз основа на кој се врши запишување во катастарот на недвижностите, а се донесени врз основа на овој закон, во рок од пет дена од прибавувањето на доказот за платен надоместок за запишувањето согласно со тарифникот на Агенцијата за катастар на недвижности, заедно со пријавите за запишување по електронски пат да ги достави до Агенцијата за катастар на недвижности.“

Член 3

Органот за експропријација е должен во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон по електронски пат да се поврзе со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR EKSPROPRIJIM

Neni 1

Në Ligjin për eksproprijim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 95/12, 131/12, 24/13 dhe 27/14), në nenin 28 paragrafi (1) alineja 2 ndryshohet si vijon:

"Propozimin për eksproprijim dhe elaboratin gjeodezik nga neni 26 pika 2 të këtij ligji, në formë elektronike ta dorëzojë në Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive, për shënimin e propozimit për eksproprijim, në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të propozimit për eksproprijim."

Neni 2

Në nenin 51 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

„(3) Organi për eksproprijim, është i detyruar që aktet e plotfuqishme që përmbajnë bazë juridike në bazë të së cilës bëhet regjistrimi në kadastrë të patundshmërive, e janë miratuar në bazë të këtij ligji, në afat prej pesë ditësh nga sigurimi i dëshmisë për pagesë të kompensimit për regjistrimin në pajtim me listën tarifore të Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive, bashkë me fletëparaqitjet e regjistrimit në formë elektronike t'i dorëzojë në Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive.“

Neni 3

Organi për eksproprijim është i detyruar që në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji në mënyrë elektronike të lidhet me Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3218.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за денационализација, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Бр. 08 - 2676/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Член 1

Во Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ број 20/98, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/10, 171/10, 55/13 и 33/15) во членот 48 став (1) по зборовите: „по службена должност“ се додаваат зборовите: „по електронски пат“.

Член 2

Во член 52 ставот (2) се менува гласи:

„(2) Надлежниот орган за денационализација е должен во рок од пет работни дена од денот на правосилноста на решението за денационализација со кое во постапка за денационализација бараниот недвижен имот се враќа или пак е даден како надоместок друг имот од ист вид, доколку бараниот недвижен имот не можел да се врати, да ги задолжи барателите за денационализација да достават доказ за платен надоместок согласно со тарифникот на Агенцијата за катастар на недвижности.“

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Надлежниот орган за денационализација е должен во рок од пет работни дена од прибавувањето на доказот за платен надоместок согласно со тарифникот на Агенцијата за катастар на недвижност, правосилното решение за денационализација и доказот за платен надоместок да го достави до одделението на Управата за имотно правни работи каде што е поднесено барањето за денационализација.“

(4) Одделението на Управата за имотно правни работи каде што е поднесено барањето за денационализација е должно во рок од пет работни дена од денот на приемот на доказите од ставот 3 на овој член, заедно со пријавата за запишување на правото на сопственост на недвижниот имот што во постапка за денационализација се враќа или пак недвижниот имот што е даден како надоместок со друг имот од ист вид, доколку бараниот недвижен имот не можел да се врати, по елек-

тронски пат да ги достави до Агенцијата за катастар на недвижности, заради запишување на правото на сопственост на недвижниот имот во катастарот на недвижностите.“

Член 3

Одделенијата на Управата за имотно правни работи се должни во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон по електронски пат да се поврзат со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR DENACIONALIZIM

Neni 1

Në Ligjin për denacionalizim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/1998, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/10, 171/10, 55/13 dhe 33/15), në nenin 48 paragrafi (1) pas fjalëve: "me detyrë zyrtare" shtohen fjalët: "në formë elektronike".

Neni 2

Në nenin 52 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Organi kompetent për denacionalizim detyrohet në afat prej pesë ditësh pune nga dita e plotfuqishmërisë së aktvendimit për denacionalizim me të cilin në procedurë për denacionalizim prona e patundshme e kërkuar kthehet apo është dhënë si kompensim pronë tjetër nga lloji i njëjtë, nëse prona e patundshme e kërkuar nuk ka mundur të kthehet, t'i ngarkojë kërkuarët për denacionalizim të dorëzojnë provë për kompensimin e paguar në pajtim me listën tarifore të Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive."

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

"(3) Organi kompetent për denacionalizim detyrohet në afat prej pesë ditësh pune nga sigurimi i provës për kompensim të paguar në pajtim me listën tarifore të Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive, aktvendimin e plotfuqishëm për denacionalizim dhe provën për kompensimin e paguar ta dorëzojë te seksioni i Drejtorisë për Punë Juridike Pronësore ku është parashtruar kërkesa për denacionalizim.

(4) Seksioni i Drejtorisë për Punë Juridike Pronësore ku është parashtruar kërkesa për denacionalizim detyrohet në afat prej pesë ditësh pune nga dita e pranimi të provave nga paragrafi 3 i këtij neni, së bashku me fletëparaqitjen për regjistrim të së drejtës së pronësisë së pronës së patundshme që në procedurë për denacionalizim kthehet apo prona e patundshme që është dhënë si kompensim me pronë tjetër nga lloji i njëjtë, nëse prona e patundshme e kërkuar nuk ka mundur të kthehet, në formë elektronike t'i dorëzojë te Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive, për regjistrim të së drejtës së pronësisë së pronës së patundshme në kadastrën e patundshmërive."

Neni 3

Seksionet e Drejtorisë për Punë Juridike Pronësore detyrohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji në formë elektronike të lidhen me Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3219.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Бр. 08 - 2668/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Член 1

Во Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2004, 71/2004, 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14 и 199/14), членот 44-а се менува и гласи:

„Член 44-а

(1) Управата по службена должност од геодетско катастарскиот систем на Агенцијата за катастар на недвижности по електронски пат прибавува податоци за недвижностите кои се предмет на постапките што ги води согласно со овој закон.

(2) Управата актите за заштита, односно за промена или за престанок на заштита на недвижно културно наследство, заедно со пријава за запишување, односно за промена во катастарот на недвижности, по службена должност, по електронски пат ги доставува до Агенцијата за катастар на недвижности заради нивно прилежување, во рок од 30 дена од нивната правосилност.

(3) Границите на предметните заштитени недвижни добра и нивните контактни зони, Агенцијата за катастар на недвижности ги нанесува на геодетска подлога во размер 1:1000.

(4) Управата на својата веб страница ги објавува податоците за заштитените недвижни добра, границите на заштитените недвижни добра и нивните контактни зони и во електронска форма компатибилна со формата на катастарските планови, ги доставува до Агенцијата за катастар на недвижности заради нивно нанесување на катастарските планови."

Член 2

Во членот 173 став (1) точката 38. се менува и гласи:

„38. Не поведе постапка за реизбор во стручно звање во утврдениот рок (член 165-а став (3)).“

Член 3

Управата е должна електронски да се поврзе со Агенцијата за катастар на недвижности, во рок од три месеци од денот на донесувањето на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE TË TRASHËGIMISË
KULTURORE**

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje të trashëgimisë kulturore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/2004, 71/2004, 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14 dhe 199/14), neni 44-a ndryshohet si vijon:

"Neni 44-a

(1) Drejtoria me detyrë zyrtare nga sistemi gjeodezik kadastral i Agjencisë për kadastrë të patundshmërive në mënyrë elektronike grumbullon të dhëna për patundshmëritë që janë lëndë e proceduarve të cilat i mban në pajtim me këtë Ligj.

2) Drejtoria aktet për mbrojtje përkatësisht për ndryshim ose për shuarje të mbrojtjes së trashëgimisë së patundshme kulturore, së bashku me fletëparaqitjen për regjistrim përkatësisht për ndryshim në kadastrën e patundshmërive, me detyrë zyrtare, në mënyrë elektronike i dorëzon te Agjencia për kadastrë të patundshmërive për shënimin e tyre, në afat prej 30 ditësh nga plotfuqishmëria e tyre.

(3) Kufijtë e lëndëve të të mirave të mbrojtura të patundshme dhe zonat kontaktuese të tyre, Agjencia për kadastrë të patundshmërive i bart në bazë gjeodezike në përpjesëtim 1:1000.

(4) Drejtoria në ueb faqen e vet i shpall të dhënat për të mirat e mbrojtura të patundshme, kufijtë e të mirave të mbrojtura të patundshme dhe zonat kontaktuese të tyre dhe në formë elektronike kompatible me formën e planeve kadastrale, i dorëzon te Agjencia për kadastrë të patundshmërive për bartjen e tyre në planet kadastrale."

Neni 2

Në nenin 173 paragrafi (1) pika 38. ndryshohet si vijon:
„38. Nuk ngrit procedurë për rizgjedhje në titull personal në afatin e përcaktuar (neni 165-a paragrafi (3));“.

Neni 3

Drejtoria është e obliguar në mënyrë elektronike të lidhet me Agjencinë për Kadastrë të Patundshmërive, në afat prej tre muajsh nga dita e miratimit të këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3220.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за семејството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Број 08-2667/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СЕМЕЈСТВОТО**

Член 1

Во Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ број 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14 и 115/14), по членот 141 се додава нов член 141-а, кој гласи:

„Член 141-а

Центарот за социјална работа сите исправи кои содржат правен основ врз основа на кои се врши запишување во катастарот на недвижности за лицата за кои центарот врши непосредно старателство, заедно со пријавите за запишување и доказот за платен надоместок, ги доставуваат по електронски пат до Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FAMILJE

Neni 1

Në Ligjin për familje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12, 38/14 dhe 115/14), pas nenit 141 shtohet nen i ri 141-a, si vijon:

"Neni 141-a

Qendra e Punës Sociale të gjitha dokumentet që përmbajnë bazë juridike në bazë të të cilave bëhet regjistrimi në kadastrë të patundshmërive për personat për të cilët qendra kryen kujdestari të drejtpërdrejtë, së bashku me fletëparaqitjet për regjistrim dhe dëshminë për kompensimin e paguar, i dorëzojnë në formë elektronike te Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive e Republikës së Maqedonisë."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3221.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за управување со кризи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Број 08 - 2665/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ****Член 1**

Во Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11 и 41/14), во членот 37-а став 2 по зборовите: „сите учесници во системот за управување со кризи“ се додаваат зборовите: „и Агенцијата за катастар на недвижности.“

**ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ
ОДРЕДБИ****Член 2**

Се задолжува Центарот во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој закон електронски да се поврзе со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MENAXHIM
ME KRIZA****Neni 1**

Në Ligjin për menaxhim me kriza ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 29/2005, 36/11 dhe 41/14), në nenin 37-a paragrafi 2 pas fjalëve: "të gjithë pjesëmarrësit në sistemin për menaxhim me kriza" shtohen fjalët: "dhe Agjencia për Kadastër të Patundshmërive".

DISPOZITA KALIMTARE TË FUNDIT**Neni 2**

Obligohet Qendra në afat prej tre muajsh nga hyrja në fuqi të këtij ligji të lidhet në mënyrë elektronike me Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3222.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за бесплатна правна помош,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Број 08-2664/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕСПЛАТНА
ПРАВНА ПОМОШ****Член 1**

Во Законот за бесплатна правна помош („Службен весник на Република Македонија“ број 161/2009, 185/11 и 27/14), во членот 21 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Заради навремено утврдување на имотната состојба на лицето барател на бесплатна правна помош, Министерството по електронски пат прибавува податоци за недвижностите од Геодетско катастарскиот информативен систем на Агенцијата за катастар на недвижности.“

Член 2

Министерството за правда е должно во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон електронски да се поврзе со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NDIHMË
JURIDIKE FALAS

Neni 1

Në Ligjin për ndihmë juridike falas ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 161/2009, 185/11 dhe 27/14) në nenin 21 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Për shkak të përcaktimit në kohë të gjendjes pronësore të personit kërkues të ndihmës juridike falas, Ministria në formë elektronike siguron të dhëna për patundshmëritë nga Sistemi informativ gjeodezik-kadastral i Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive."

Neni 2

Ministria e Drejtësisë është e obliguar në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të lidhet në mënyrë elektronike me Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit të tij në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3223.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронска трговија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Бр. 08 - 2659/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА

Член 1

Во Законот за електронска трговија („Службен весник на Република Македонија“ број 133/2007 и 17/11), во членот 6-а став (1) зборовите: „Министерството за транспорт и врски“ се заменуваат со зборовите: „Министерството надлежно за работите од областа на електронските комуникации“.

Член 2

Во членот 21 став (1) зборовите: „Министерството за транспорт и врски“ се заменуваат со зборовите: „Министерството надлежно за работите од областа на електронските комуникации“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Инспекциски надзор над спроведување на одредбите од членовите 8, 9 и 20 од овој закон врши Агенцијата за електронски комуникации преку надлежни инспектори согласно со одредбите од Законот за електронски комуникации и овој закон.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Инспекциски надзор над спроведување на одредбите од членовите 7 и 12 од овој закон врши Државниот пазарен инспекторат преку надлежни инспектори согласно со одредбите од Законот за Државен пазарен инспекторат и овој закон.“

Ставот (3) станува став (4).

Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „ставот (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (2) и (3)“.

Член 3

Во членот 22-а став (1) во точката 3) зборовите: „став (5)“ се заменуваат со зборовите: „став (4)“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TREGTI ELEKTRONIKE

Neni 1

Në Ligjin për tregti elektronike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 133/2007 dhe 17/11), në nenin 6-a paragrafi (1) fjalët: "Ministria e Transportit dhe Lidhjeve" zëvendësohen me fjalët: "Ministria kompetente për punët nga sfera e komunikimeve elektronike".

Neni 2

Në nenin 21 paragrafi (1) fjalët: "Ministria e Transportit dhe Lidhjeve" zëvendësohen me fjalët: "Ministria kompetente për punët nga sfera e komunikimeve elektronike".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e dispozitave nga nenet 8, 9 dhe 20 nga ky ligj kryen Agjencia për Komunikime Elektronike nëpërmjet inspektorëve kompetent në pajtim me dispozitat nga Ligji për komunikime elektronike dhe ky ligj."

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e dispozitave nga nenet 7 dhe 12 të këtij ligji kryen Inspektorati Shtetëror i Tregut nëpërmjet inspektorëve kompetent në pajtim me dispozitat e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror të Tregut dhe këtë ligj."

Paragrafi (3) bëhet paragrafi (4).

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragrafi (5) fjalët: "paragrafi (2)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (2) dhe (3)".

Neni 3

Në nenin 22-a paragrafi (1) në pikën 3) fjalët: "paragrafi (5)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (4)".

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3224.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНОТО
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за Државното правобранителство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Број 08-2661/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО****Член 1**

Во Законот за Државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ број 87/2007), во член 10 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„Државното правобранителство на Република Македонија прибавува податоци од Агенција за катастар на недвижности по електронски пат.

Државното правобранителство на Република Македонија, без плаќање на надоместок, до Агенцијата по електронски пат ги доставува исправите за правен основ врз основа на кои се врши запишување во корист на Република Македонија.“

Член 2

Државното правобранителство на Република Македонија е должно во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон електронски да се поврзе со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR AVOKATINË
SHTETËRORE****Neni 1**

Нë Ligjin për Avokatinë Shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 87/2007), në nenin 10 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3, si vijojnë:

"Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë siguron të dhëna nga Agjencia për Kadastër të Patundshmërive në formë elektronike.

Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë, pa pagim të kompensimit, te Agjencia në formë elektronike i dërgon dokumentet për bazë juridike në bazë të së cilës bëhet regjistrimi në dobi të Republikës së Maqedonisë."

Neni 2

Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë obligohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të lidhet në mënyrë elektronike me Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3225.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ**

Се прогласува Законот за градежните производи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Бр. 08-2658/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н**ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ****ГЛАВА I****ОПШТИ ОДРЕДБИ****Предмет на законот****Член 1**

Со овој закон се уредуваат условите за пуштање на градежните производи на пазар со изјава за својства, означувањето со „СЕ“ ознака, условите за пуштање на пазар на градежен производ од нехармонизираното подрачје, обврските на економските оператори, хармонизираните технички спецификации, основањето и работењето на Тела за техничка оцена и именуваните тела, надзор и контрола на пазарот.

**Примена и пуштање на пазар на градежниот
производ****Член 2**

Одредбите од овој закон се применуваат за градежните производи за кои има технички спецификации согласно со овој закон.

Член 3

Градежните производи може да се пуштаат на пазарот само ако се соодветни со нивната употребна намена, што подразбира, објектите во кои производите ќе бидат вградени да мора да ги исполнуваат основните барања согласно со членот 5 од овој закон.

Дефиниции**Член 4**

Одделни изрази употребени во овој закон, го имаат следново значење:

1. „Акредитација“ е постапка со која се врши потврдување од страна на националното тело за акредитација дека определено тело за оцена на сообразноста ги задоволува барањата утврдени со хармонизираните национални стандарди и каде што тоа е применливо, сите дополнителни барања, вклучително и оние предвидени во релевантните секторски шеми за акредитација, потребни за вршење на специфична дејност за оцена на сообразност, согласно со Законот за акредитација;

2. „Градежен производ“ е секој производ или група на производи, произведени и пуштени на пазарот за трајно вградување во градежните објекти или делови од нив, а чии својства имаат ефект врз својствата на градежните објекти во согласност со основните барања за градежни објекти согласно со членот 5 од овој закон;

3. „Градежни објекти“ се градби определени согласно со Законот за градење, односно се што настанало со изработка и е поврзано со земјиштето, а претставува физичка, техничко-технолошка и градежна целина заедно со изградените инсталации, односно опрема;

4. „Гранично ниво“ е минимално или максимално ниво на својствата на градежниот производ, на една суштинска карактеристика на градежен производ;

5. „Група на производи“ се градежни производи пуштени на пазарот од страна на единствен производител како група од најмалку две одделни компоненти кои треба да се состават заедно за да се вградат во градежните објекти;

6. „Дистрибутер“ е секое физичко или правно лице во ланецот на производи кое производот го става достапен на пазарот, а не е производител или увозник;

7. „Достапност на пазарот“ е активност со која градежниот производ се дистрибуира или е за употреба на пазарот во Република Македонија и преку економски оператори е ставен на пазарот без оглед дали е со плаќање или без плаќање на надоместок;

8. „Европска техничка оцена“ (ETA) е документ за оцена на својствата на градежниот производ, во врска со неговите суштински карактеристики, а во согласност со соодветниот Европски документ за оцена;

9. „Европски документ за оцена“ (EAD) е документ кој го издал организацијата на ТАВ со цел издавање на техничка оцена (ETA);

10. „Економски оператор“ е правно лице кое при вршење на активност може да биде производител, увозник, дистрибутер или овластен застапник;

11. „Животен циклус“ се последователни и меѓусебно поврзани фази на употреба на градежниот производ, од набавка на сировина или обезбедување на суров материјал од природни ресурси до крајно отстранување;

12. „Класа“ е нивото на својствата на градежниот производ, ограничен со минимална и максимална вредност на својствата на градежниот производ согласно со хармонизираните стандарди;

13. „Контрола на фабричко производство“ (FPC) е активност на постојана внатрешна контрола на производство во фабрика, во согласност со соодветните хармонизирани технички спецификации;

14. „Лабораторија за тестирање“ е именувана лабораторија од Министерството за економија, која мери, преиспитува, тестира, одредува вредност или на друг начин ги определува карактеристиките или својствата на материјалите на градежните производи;

15. „Македонски национален стандард“ е стандард, кој го донел Институтот за стандардизација на Република Македонија, во согласност со Законот за стандардизација;

16. „Нехармонизирано подрачје“ е подрачје во кое производ се пушта на пазарот, а за кој не постои техничка спецификација;

17. „Ниво“ е резултат од оцена на својствата на градежниот производ во врска со неговите суштински карактеристики, искажан преку бројна вредност;

18. „Овластен застапник“ е секое физичко или правно лице основано во Република Македонија што има писмено овластување од производителот да постапува во негово име за определени задачи, во согласност со одредбите од овој закон;

19. „Отстранување“ е секоја мерка за враќање на градежен производ кој што веќе бил достапен на крајниот корисник;

20. „Планирана употреба“ е употреба на градежниот производ во градежните објекти со намена во согласност со хармонизирана техничка спецификација;

21. „Повлекување“ е секоја мерка во ланецот на снабдување која има за цел спречување еден градежен производ да биде достапен на пазарот;

22. „Посебна техничка документација“ е документација која покажува дека методите во рамки на применливиот систем за оцена и потврда на постојаноста на својствата е заменета со други методи, доколку добиените резултати од другите методи се исти со резултатите кои се добиени со методите за тестирање на соодветниот хармонизиран стандард;

23. „Производител“ е секое физичко или правно лице кое што произведува градежен производ, или го препродава под свое име или трговска марка градежниот производ произведен од друг производител;

24. „Пуштање на пазарот“ значи дека производот за првпат е достапен на пазарот;

25. „Својства на градежниот производ“ се својства кои треба да ги има градежниот производ согласно со хармонизираните технички спецификации или технички прописи за нехармонизирано подрачје, а поврзани со соодветните суштински карактеристики, искажани преку ниво, класа или описно;

26. „Суштински карактеристики“ се оние карактеристики на градежниот производ кои е потребно да ги исполни основните барања за градежните објекти;

27. „Тело за сертификација на производот“ е независно именувано тело за сертификација именувано од Министерството за економија, што врши оцена и издава потврда за постојаност на својствата на градежниот производ;

28. „Тело за техничка оцена“ е независно именувано тело, именувано од Министерството за економија, кое врши оцена и издава Европска техничка оцена за еден производ или за група производи;

29. „Тип на производ“ се група градежни производи со нивоа или класи на својствата на еден градежен производ, во врска со неговите суштински карактеристики, произведен со употреба на сурови материјали или други елементи во производствен процес;

30. „Увозник“ е секое физичко или правно лице основано во Република Македонија кое на пазарот во Република Македонија пушта производ од друга земја на негова сметка;

31. „Хармонизиран стандард“ е европски стандард кој е донесен од европските тела за стандардизација на барање на Европската комисија со кој се овозможува усогласување на производите, услугите или процесите со законските одредби и истиот се објавува во „Службен весник на Европската унија“;

32. „Хармонизирани технички спецификации“ е документ кој ги пропишува техничките барања што треба да ги исполни еден производ, пропишани во хармонизирани стандарди или во Европски документ за оцена (EAD) и

33. „СЕ – ознака“ е ознака со која се потврдува дека градежниот производ е во согласност со издадената изјава за својства.

ГЛАВА II
ОСНОВНИ БАРАЊА**Основни барања за градежните објекти и суштински карактеристики на градежните производи**

Член 5

(1) Градежните објекти треба да ги исполнуваат основните барања утврдени во прописите од областа на градење.

(2) Суштински карактеристики на градежните производи треба да бидат утврдени во хармонизирани технички спецификации кои произлегуваат од основните барања за градежните објекти.

Контакт точка на градежниот производ

Член 6

(1) Министерството надлежно за работите од областа на економијата (во натамошниот текст: Министерство) е контакт точка за градежните производи во согласност со овој закон.

(2) Министерството, заради пуштање на пазар на градежните производи и исполнување на суштинските карактеристики на градежните производи е надлежно за:

- пријавување на именувани тела кои се вклучени во процесот на оцена на сообразност и
- именување на Тела за техничка оцена (во натамошниот текст: TABs).

Комисија за градежни производи

Член 7

(1) За вршење на работи кои се однесуваат на прашања поврзани со пуштање на пазар на градежните производи и спроведување на активности на Министерството согласно со членот 6 став (1) од овој закон, како и за советување на Министерството во врска со членството на Република Македонија во Постојаниот комитет за градежништво од член 49 од овој закон, министерот надлежен за работите од областа на економијата (во натамошниот текст: министер) формира Комисија за градежни производи.

(2) Комисијата за градежните производи е составена од седум членови и тоа по еден член од Министерството, министерството надлежно за работите од областа на градежништвото, Државниот пазарен инспекторат, Институтот за стандардизација на Република Македонија, Организацијата на потрошувачи на Република Македонија и два члена од научниот кадар од универзитетите во областа на градежништвото.

(3) Со Комисијата за градежни производи претседава претседател кој го назначува министерот.

(4) Комисијата за градежните производи ги разгледува сите доставени информации во врска со градежните производи од аспект на примената на техничките прописи и сообразноста на производите со техничките прописи и тоа по видови на производи или по видови на опасност и предлага донесување на мерки за отстранување, односно намалување на опасноста поврзана со градежните производи.

(5) Комисијата за градежните производи ги поттикнува и поддржува доброволните активности на производителите и дистрибутерите во врска со безбедноста на производите и го зема во предвид научното и техничкото знаење во врска со сигурноста на градежните производи.

(6) Во однос на работите кои Министерството ги врши како контакт точка, Комисијата за градежни производи ги обезбедува сите информации употребувајќи транспарентни и разбирливи термини за одредбите на-

менети за исполнување на основните услови за градежни работи применети за планираната употреба на градежниот производ, остварува контакти со надлежните органи за надзор на пазарот, ги разгледува барањата за пуштање на пазар на одреден градежен производ и остварува контакт со именуваните тела.

(7) Начинот на работа и видовите на информации кои ги обезбедува Комисијата за градежни производи, ги пропишува министерот.

(8) Стручните и административни работи за потребите на Комисијата за градежните производи ги врши Министерството.

ГЛАВА III
ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВАТА И „СЕ“ ОЗНАКА**Изјава за својствата**

Член 8

(1) Кога градежниот производ е сообразен со хармонизиран стандард или соодветствува со европската техничка оцена која е издадена за него, производителот изготвува изјава за својствата кога таквиот производ се пушта на пазар, освен во случаи кога градежниот производ е од нехармонизирано подрачје, согласно со членот 14 од овој закон.

(2) Доколку не постојат хармонизирани технички спецификации, градежниот производ може да биде пуштен на пазарот, ако е во согласност со:

- соодветните македонски национални стандарди или
- македонските технички прописи.

(3) Со изготвување на изјава за својствата, производителот презема одговорност за сообразноста на градежниот производ. Изјавата за својствата изготвена од страна на производителот се смета дека е исправна и веродостојна, освен ако со овој закон поинаку не е уредено.

Содржина на изјавата за својствата

Член 9

(1) Изјавата за својствата содржи податоци за својствата на градежните производи кои ги исполнуваат суштинските карактеристики на овие производи во согласност со соодветните хармонизирани технички спецификации.

(2) Изјавата за својствата содржи податоци за:

а) видот на производ за кој е изготвена изјавата за својствата;

б) систем/и на оцена и потврда за постојаност на својствата на градежниот производ;

в) референтен број и датум на издавање на хармонизиран стандард или европската техничка оцена која е употребена за оцена на секоја суштинска карактеристика на градежните производи и

г) каде е применливо, референтен број на посебна потребна техничка документација и барањата за производот за кои производителот потврдува дека ги исполнува.

(3) Изјавата за својствата, освен податоците од ставот (2) на овој член, ги содржи и следните податоци:

а) планирана употреба на градежниот производ, во согласност со хармонизираната техничка спецификација;

б) список на суштински карактеристики, како што е утврдено во хармонизирана техничка спецификација за градежниот производ за пријавената планирана употреба;

в) својства на најмалку една суштинска карактеристика на градежниот производ, која е соодветна за пријавената употреба;

г) кога е применливо, својствата на градежниот производ, искажани по нивоа или класи или описно, а доколку е потребно се заснова на пресметка во врска со неговите суштински карактеристики, определени согласно прописите за спроведување на овој закон;

д) својства на суштинските карактеристики на градежниот производ, кои се поврзани со планираната употреба, земајќи ја предвид неговата употреба, кога производителот има намера да го пушти производот на пазарот;

ѓ) за утврдени суштински карактеристики за кои нема пријавено својства, се ставаат буквите "NDP" (нема определено својство) и

е) кога е издадена европска техничка оцена за производот, својствата на градежниот производ по нивоа, класи или описно во врска со сите суштински карактеристики содржани во соодветна европска техничка оцена.

(4) Во случај кога изјавата за својствата, освен податоците од ставовите (2) и (3) од овој член треба да е придружена со податоци за содржината на опасните супстанции во градежниот производ кои се дефинирани согласно со Системот на оцена и проверка на постојаноста на градежните производи во хармонизиранит стандард, согласно со Законот за хемикалии.

(5) Формата и содржината на изјавата за својствата ја пропишува министерот.

Доставување на изјава за својствата

Член 10

(1) Копија од изјавата за својствата на секој градежен производ кој е достапен на пазарот, се доставува на примателот на градежниот производ во хартиена или електронска форма.

(2) Составен дел на изјавата за својствата се техничките упатства.

(3) Техничките упатства особено мора да содржат известување, податоци за чување, транспорт, вградување и употреба на градежниот производ.

(4) Во техничките упатства мора да биде наведен рок до кој градежниот производ треба да биде вграден, односно известување ако тој рок не е ограничен.

(5) Техничките упатства мора да го следат секој градежен производ кој се испорачува. Кога два или повеќе исти градежни производи се испорачуваат истовремено, техничките упатства мора да го следат секој градежен производ поединечно.

(6) При испорака на градежен производ во растурена состојба, техничките упатства ја следат секоја испорака.

(7) Изјавата за својствата со техничките упатства се изготвува на македонски јазик.

Општи начела и употреба на „СЕ“ ознака

Член 11

(1) „СЕ“ ознака на градежен производ се става само од производител или од негов овластен застапник.

(2) „СЕ“ ознаката треба да биде поставена на оние градежни производи за кои производителот има изготвено изјава за својствата, во согласност со членовите 8 и 9 од овој закон.

(3) Доколку не е изготвена изјава за својствата во согласност со членовите 8 и 9 од овој закон, „СЕ“ ознака не се поставува.

(4) Со ставање на „СЕ“ ознака на градежниот производ, производителот потврдува дека градежниот производ е сообразен со суштинските карактеристики наведени во изјавата за својствата.

(5) Се забранува ставање на ознака, знаци, или натписи на одреден градежен производ, кои би можеле доведат во заблуда, во однос на значењето или формата на „СЕ“ ознаката.

(6) На градежниот производ може да се стави друга ознака, само доколку не се намалува видливоста, читливоста и значењето на „СЕ“ ознаката.

(7) За градежен производ кој е усогласен со хармонизиран стандард или за кој е издадена европска техничка оцена, „СЕ“ ознаката е единствена ознака со која се потврдува сообразност на градежниот производ со пријавените својства согласно со неговите суштински карактеристики.

Правила и услови за поставување на „СЕ“ ознака

Член 12

(1) „СЕ“ ознаката се поставува видливо, читливо и неизбришливо на градежниот производ или на етикетата која е ставена на него. Во случај ако тоа не е можно, истата се поставува на пакувањето или на придружните документи кои го пратат производот.

(2) „СЕ“ ознаката треба да е проследена со последните две бројки од годината во која прв пат била поставена, името и регистрираното седиште на производителот или ознаката за идентификација со која полесно и без двосмисленост се идентификува името и адресата на производителот, единствениот код за идентификација на видот на производот, референтниот број на изјавата за својствата, нивото или класа на пријавените својства кои упатуваат на примена на хармонизирана техничка спецификација, број за идентификација на именуваното тело, планираната употреба како што е утврдено во применетата хармонизирана техничка спецификација.

(3) „СЕ“ ознаката се поставува пред да се пушти градежниот производ на пазарот. По „СЕ“ ознаката може да се постави графички или кој било друг знак со кој јасно се назначува ризикот или начинот на употреба.

(4) Формата, содржината и начинот за поставување на „СЕ“ ознаката ги пропишува министерот.

ГЛАВА IV НЕХАРМОНИЗИРАНО ПОДРАЧЈЕ

Член 13

(1) Во нехармонизирано подрачје се пропишуваат условите за пуштање или достапност на пазарот на градежниот производ кои не се во согласност со овој закон.

(2) Градежниот производ од ставот (1) на овој член може да се пушти на пазар ако е сообразен со членот 8 став (2) од овој закон.

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) од овој член и од членот 14 од овој закон се однесуваат на градежниот производ од ставот (1) на овој член, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

(4) Министерството е надлежно за спроведување на постапки во нехармонизираното подрачје.

(5) Во нехармонизираните подрачја Министерството врши:

- проверка на исполнувањето на барањата за телата кои ги извршуваат работите за трети лица во процесот на оцена и проверка на постојаноста на својствата и
- ги именува Телата за техничка оцена.

Исклучок од изготвување на изјава за својствата

Член 14

По исклучок на членот 8 ставови (1) и (4) од овој закон, производителот не треба да изготвува изјава за својствата при пуштање на пазарот на градежниот производ опфатен со хармонизирани стандард, ако:

а) градежниот производ е поединечно произведен или изработен по нарачка во вонсериски процес според посебна нарачка и вграден во поединечно идентификувана градежна работа од страна на производител, кој е одговорен за безбедно вградување на производот во градежните објекти, во согласност со прописите од областа на градење и одредбите на овој закон и со одговорност на операторите кои ги извршуваат градежните работи согласно со прописите од областа на градењето или

б) градежниот производ е произведен на градилиштето заради негово вградување во градежните објекти во согласност со прописите од областа на градење и одредбите на овој закон, и со одговорност на операторите кои ги извршуваат градежните работи за негово безбедно извршување и се проектирани според прописите од областа на градење или

в) градежниот производ е произведен на традиционален начин или на начин кој е соодветен за заштита на културното наследство и со неиндустриски процес заради соодветна реставрација на заштитени градежни објекти како дел од заштитената животна средина или поради нивната посебна архитектонска или историска вредност, во согласност со закон.

ГЛАВА V ОБВРСКИ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Обврски на производителот

Член 15

(1) Производителот изготвува изјава за својствата во согласност со членовите 8 и 9 од овој закон, а „СЕ“ ознаката се става во согласност со членовите 11 и 12 од овој закон.

(2) Производителот, врз основа на изјавата за својствата, изготвува техничко упатство за градежниот производ со кој се опишуваат сите елементи, кои се однесуваат на потребниот систем за оценка и потврда на постојаноста на својствата.

(3) Производителот е должен изјавата за својствата и техничкото упатство од ставот (2) на овој член да ја чува десет години сметано од денот на пуштањето на градежниот производ на пазарот.

(4) Производителот треба да воспостави процедури со кои се потврдуваат пријавените својства на градежните производи при сериското производство. Во случај на измени во видот на производот, производителот соодветно треба да ги земе во предвид хармонизирани технички спецификации.

(5) Производителот е обврзан во случај кога е потребно да обезбеди прецизност и постојаност на својствата на градежниот производ, да изврши тестирање на примероците на градежните производи кои се пуштени на пазарот или се достапни на пазарот, да води регистар на поплаки за градежните производи од нехармонизирани подрачја, односно регистар на повлечени градежни производи и за таквото следење да го информира дистрибутерот.

(6) Производителот треба да обезбеди градежниот производ да биде обележен со вид, серија или сериски број или каков било друг елемент кој овозможува негова идентификација или ако тоа не можно да гарантира дека бараната информација е обезбедена на пакувањето или на документот кој го придружува градежниот производ.

(7) Производителот изјавата за својствата ја поставува на производот, или кога тоа не е возможно, на пакувањето или на документот кој го придружува, како и го наведува своето регистрирано трговско име или регистрирана трговската марка и адреса за контакт.

(8) Производителот, ако се сомнева дека градежниот производ кој го пуштил на пазарот не е во согласност со изјавата за својствата или не е во согласност со одредбите од овој закон, е должен да го стави градежниот производ во сообразност, да го повлече или отстрани од пазарот. Доколку производот претставува ризик за здравјето на луѓето и животната средина, производителот веднаш го информира надлежниот орган за надзор на пазарот, со податоци за причините за нехармонизираност, како и за сите преземени мерки за отстранување на градежниот производ кој претставува ризик.

(9) Производителот, на барање на надлежниот орган за надзор на пазарот, ги обезбедува сите податоци и документи кои се потребни за да докаже сообразност на градежниот производ со изјавата за својствата согласно со одредбите од овој закон. Производителот соработува со надлежниот орган за надзор на пазарот на негово барање и го информира за сите преземени активности за отстранување на ризикот од градежниот производ, пуштен на пазарот.

Овластен застапник

Член 16

(1) Производителот може со писмено овластување да определи овластен застапник.

(2) Изготвувањето на потребна техничко упатство за градежниот производ не е составен дел од овластувањето на овластениот застапник.

(3) Овластениот застапник ги извршува задачите определени во овластувањето. Овластувањето на овластениот застапник му дозволува да ги извршува најмалку следниве задачи:

а) на барање на надлежните органи за надзор на пазарот, овластениот застапник ги обезбедува сите потребни податоци и документи за докажување на сообразност на градежниот производ и тоа со изјавата за својствата и во согласност со другите барања од овој закон и

б) соработува со надлежните органи на надзор на пазарот, на нивно барање, за кое било дејство кое е потребно за отстранување на ризиците од градежните производи опфатени со овластувањето на овластениот застапник.

Обврски на увозникот

Член 17

(1) Увозникот пушта на пазар само градежни производи кои се во согласност со барањата утврдени со овој закон.

(2) Пред да го пуштат градежниот производ на пазарот, увозниците треба да обезбедат дека:

- оцената на постојаноста на својствата е извршена од страна на производителот,

- производителот изготвил технички упатства согласно со членот 10 од овој закон,

- изјавата за својствата е во согласност со членовите 8 и 9 од овој закон,

- доколку се бара, производот се означува со „СЕ“ ознака и

- производителот ги почитува условите утврдени во членот 15 ставови (4) и (5) од овој закон.

(3) Кога увозникот има причини да се сомнева дека градежниот производ не е во согласност со изјавата за својствата или со барањата од овој закон, не смее да го пушти производот на пазарот се додека не е соодветен со изјавата за својствата и со барањата од овој закон или да се доведе до сообразност или да се измени приложената изјава за својствата.

(4) Доколку градежниот производ претставува ризик за здравјето на луѓето и животната средина, увозникот задолжително го информира производителот и надлежниот орган за надзор на пазарот.

(5) Увозникот е должен на градежниот производ што е пуштен на пазар, или кога тоа не е возможно на пакувањето или на документот кој го придружува, да го наведе своето регистрирано трговско име или регистрирана трговска марка и контакт адреса.

(6) Кога градежниот производ е достапен на пазарот, увозникот гарантира дека производот е придружен со изјава за својствата и технички упатства.

(7) Увозникот потврдува дека се додека градежниот производ е под негова одговорност, условите за чување и транспорт не ја загрозуваат неговата сообразност согласно со изјавата за својствата и согласно со барањата од овој закон.

(8) Увозникот е должен во случај кога е потребно да обезбеди прецизност и постојаност на пријавените својства на градежниот производ, да изврши тестирање на примероците на градежните производи кои се пуштени на пазарот или се достапни на пазарот, да води регистар на поплаки за неусогласени, односно повлечени производи и за истото да го информира дистрибутерот.

(9) Увозникот кој смета или има причина да се сомнева дека градежниот производ кој го пуштил на пазарот, не е во согласност со изјавата за својствата или со барањата од овој закон, треба веднаш да преземе потребни мерки да го доведе градежен производ во сообразност, или да го отстрани или повлече од пазарот.

(10) Кога производот од ставот (9) на овој член претставува ризик за здравјето на луѓето и животната средина, увозникот е должен веднаш да преземе мерки да обезбеди сообразност за градежниот производ, да го повлече производот односно да осигура враќање на производот и за истото го информира надлежниот орган за надзор на пазарот.

(11) Увозникот, во рокот утврден во членот 15 став (3) од овој закон, чува примерок од изјавата за својствата и гарантира дека техничкото упатство е достапно на барање на надлежните органи за надзор на пазарот.

(12) Увозникот на барање на надлежниот орган за надзор на пазарот:

- ги обезбедува сите потребни податоци и документи за докажување на сообразност на градежниот производ и тоа со изјавата за својствата и во согласност со другите барања од овој закон и
- соработува за секоја преземена активност за отстранување на ризиците од градежниот производ кој е пуштен на пазарот од страна на увозниците.

Обврски на дистрибутерот

Член 18

(1) Кога градежниот производ е достапен на пазарот, дистрибутерот постапува во согласност со барањата од овој закон.

(2) Пред градежниот производ да биде достапен на пазарот, дистрибутерот мора да обезбеди дека:

- доколку се бара, производот е означен со „СЕ“ ознака;
- изјавата за својствата и техничкото упатство се приложени со градежниот производ;
- производителот и увозникот ги исполнуваат барањата утврдени во членот 15 ставовите (4) и (5) и членот 17 став (2) од овој закон и
- се исполнети одредбите од членовите 8 и 9 од овој закон.

(3) Кога дистрибутерот смета или има причина да се сомнева дека градежниот производ не е во согласност со изјавата за својствата или со барањата од овој

закон, не смее да го пушти производот на пазарот се додека не го усогласи со изјавата за својствата и со барањата од овој закон или додека не се измени приложената изјава за својствата.

(4) Доколку градежниот производ од ставот (3) овој член, претставува ризик за здравјето на луѓето и животната средина, дистрибутерот е обврзан без одлагање, за истото да го информира производителот или увозникот, и надлежните органи за надзор на пазарот.

(5) Дистрибутерот потврдува се додека градежниот производ е под негова одговорност, дека условите за чување и транспорт не ја загрозуваат неговата сообразност согласно со изјавата за својствата и согласно со барањата од овој закон.

(6) Дистрибутерот кој смета или има причина да се сомнева дека градежниот производ кој го пуштил на пазарот, не е во согласност со изјавата за својствата или со барањата од овој закон, треба веднаш да преземе потребни мерки да го доведе градежен производ во сообразност, или да го отстрани или повлече од пазарот.

(7) Кога градежниот производ од ставот (6) на овој член претставува ризик за здравјето на луѓето и животната средина, дистрибутерот веднаш ги информира надлежните органи за надзор на пазарот, наведувајќи податоци особено за несообразноста на производот.

(8) Дистрибутерот на барање на надлежниот орган за надзор на пазарот:

- ги обезбедува сите податоци и документи потребни за докажување на сообразноста на градежниот производ, со изјавата за својствата и согласно со другите барања од овој закон, на македонски јазик,
- ги известува за секоја преземена активност за отстранување на ризиците од градежниот производ кој е пуштен на пазарот.

Случаи во кои обврските на производителите се применуваат кај увозниците и дистрибутерите

Член 19

Увозникот или дистрибутерот се сметаат за производители согласно со членот 15 од овој закон, во случај кога:

- пуштаат градежен производ на пазарот под свое име или заштитен знак или
- го менуваат градежниот производ кој е веќе пуштен на пазарот на начин производот да е усогласен со податоците од изјавата за својствата.

Идентификација на економските оператори

Член 20

За рокот утврден во членот 15 став (3) од овој закон, економските оператори, на барање на Европската комисија, се должни да ги достават податоците за:

- а) секој економски оператор што им доставил градежен производ и
- б) секој економски оператор на кој тие му доставиле градежен производ.

ГЛАВА VI

ХАРМОНИЗИРАНИ ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Хармонизирани стандарди

Член 21

(1) Хармонизираните стандарди треба да бидат усвоени како национални стандарди од страна на Институтот за стандардизација на Република Македонија.

(2) Список на национални хармонизирани стандарди за примена на хармонизирани стандарди, на барање на Министерството, ги подготвува и донесува Институтот за стандардизација на Република Македонија.

(3) Министерството го објавува списокот на национални хармонизирани стандарди во „Службен весник на Република Македонија“.

(4) Списокот на национални хармонизирани стандарди го содржи следното:

а) упатувања за заменетите усогласени технички спецификации, доколку постојат;

б) датум на започнување на преодниот период и

в) датум на завршување на преодниот период.

(5) Министерството ги објавува сите промени настанати по објавување на списокот, согласно со ставот (3) на овој член, во „Службен весник на Република Македонија“.

(6) Од датумот на започнување на преодниот период за прилагодување кон националниот хармонизиран стандард, економскиот оператор може да употреби хармонизиран стандард за да се изготви изјава за својствата на градежен производ кој е опфатен со него.

Европски документ за оцена (EAD) и објавување

Член 22

(1) Во случај кога, градежен производ не е опфатен или не е целосно опфатен со национален хармонизиран стандард и за кој својствата за неговите основни карактеристики не можат да бидат целосно оценети со усогласениот хармонизиран стандард, на барање на производителот, Телото за техничка оцена изработува и донесува Европски документ за оцена и тоа кога:

а) производот не припаѓа во обемот на кој било усогласен хармонизиран стандард;

б) за најмалку една суштинска карактеристика на градежниот производ, методот на оцена предвиден во хармонизиран стандард не е соодветен или

в) хармонизираниот стандард не предвидува каква било метода на оцена во однос на најмалку една суштинска карактеристика на производот.

(2) Европски документ за оцена донесен од Телото за техничка оцена треба да е во согласност со членот 23 од овој закон.

(3) По консултација со Постојаниот комитет за градежништво од член 49 од овој закон, Министерството по потреба ги користи постоечките Европски документи за оцена како основа за овластувањата на Телото за техничка оцена и во согласност со членот 23 став (1) од овој закон со цел изготвување на хармонизираните стандарди на производите од ставот (1) на овој член.

(4) Европски документ за оцена, кој е донесен од Телото за техничка оцена го праќа документот до Министерството поради:

- негово спроведување,
- давање согласност после советувањето со Комисијата за градежните производи и

- објавување на список на Европски документи за оцена во „Службен весник на Република Македонија“.

(5) Министерството ја објавува секоја промена на списокот на Европски документи за оцена во „Службен весник на Република Македонија“.

Начела за изготвување и донесување на Европски документ за оцена (EAD)

Член 23

(1) Постапката за изготвување и донесување на Европски документ за оцена мора да:

а) е транспарентна за засегнатиот производител;

б) ги дефинира соодветните задолжителни рокови со цел да се одбегне неоправдано одлагање;

в) соодветно ја зема во предвид заштитата на трговската тајност и доверливост;

г) овозможува соодветно учество од страна на Министерството;

д) е економична за производителот и

ѓ) осигура соработка и координација меѓу Телото за техничка оцена назначени за односниот производ.

(2) Сите трошоци за изготвување и донесување на Европски документи за оцена се на товар на Телото за техничка оцена, заедно со организацијата на TABs.

Обврски на TABs по примањето на европска техничка оцена (ETA)

Член 24

(1) На барање на производителот, за издавање на европска техничка оцена, Телото за техничка оцена го информира барателот дали градежниот производ е целосно или делумно усогласен со техничката спецификација и тоа:

а) доколку производот е целосно опфатен со хармонизиран стандард, Телото за техничка оцена го информира производителот дека во согласност со членот 22 став (1) од овој закон, европска техничка оцена не може да се издаде;

б) доколку производот е целосно опфатен со Европски документ за оцена, Телото за техничка оцена го информира производителот дека таков документ е основа за да се издаде европска техничка оцена и

в) кога производот не е опфатен или не е целосно опфатен со ниту една техничка спецификација, Телото за техничка оцена ги применува постапките во согласност со членот 22 став (3) од овој закон.

(2) Во случаите од ставот (1) точки б) и в) на овој член, Телото за техничка оцена преку Министерството, како контакт точка за градежните производи, ја информира Европската комисија за содржината на барањето и на упатувањето кон соодветната одлука на Европската комисија за оцена и проверка на постојаност на својствата, која Телото за техничка оцена има намера да ја примени за производот или за тоа дека нема таква одлука на Европската комисија за оцена и проверка на постојаност на својствата.

(3) Доколку Европската комисија оцени дека не постои соодветно решение за оцена и потврда на постојаност на својствата за градежниот производ, се применува членот 28 од овој закон.

Содржина на Европски документ за оцена (EAD)

Член 25

(1) Европскиот документ за оцена содржи, најмалку:

- општ опис на градежниот производ,

- список на податоци за суштински карактеристики соодветен за планираната употреба на производот како што предвидува производителот и како што е постигната согласност меѓу производителот и организацијата на TABs и

- методите и критериумите за оцена на својствата на производот во врска со овие суштински карактеристики.

(2) Со Европскиот документ за оцена се утврдуваат начелата за контрола на фабричко производство земајќи ги предвид условите на процесот на производство на градежниот производ.

(3) Својствата на суштинските карактеристики на производот може соодветно да се оценат со методи и критериуми кои се веќе воспоставени во други хармонизирани технички спецификации.

Формални приговори на Европскиот документ за оцена (EAD)

Член 26

(1) Доколку се смета дека Европскиот документ за оцена не ги задоволува барањата кои треба да се исполнат во врска со основните барања за градежниот објект согласно со членот 5 од овој закон, Министерството го изнесува случајот пред Постојаниот комитет за градежништво, изнесувајќи аргументи. Постојаниот комитет за градежништво, откако го консултирал Министерството, го доставува своето мислење без одлагање.

(2) Врз основа на мислењето на Постојаниот комитет за градежништво, Министерството одлучува да ги објави или да не ги објави, да ги објави со ограничување, задржување, задржување со ограничување или да ги повлече повикувањата на соодветните Европски документи за оцена во „Службен весник на Република Македонија“.

(3) Министерството за одлуката на ставот (2) на овој член ја информира организацијата на TABs и доколку е потребно бара ревизија на соодветниот Европски документ за оцена.

Европска техничка оцена (ETA)

Член 27

(1) Европска техничка оцена се издава од страна на Телото за техничка оцена, на барање на производителот врз основа на Европски документ за оцена во согласност со одредбите на членовите 22 и 23 од овој закон и прописите за спроведување на овој закон.

(2) Во случај кога постои Европски документ за оцена, може да се издаде европска техничка оцена дури и во случај кога е во постапка донесувањето на хармонизирани стандарди. Издавањето е можно до денот на влегувањето во сила на техничкиот пропис во согласност со членот 24 од овој закон.

(3) Европската техничката оцена содржи податоци за својствата на градежниот производ по нивоа, класи, или описно за суштинските карактеристики кои се договорени меѓу производителите и Телото за техничка оцена кои го примаат барањето за Европска техничка оцена за пријавената планирана употреба и активностите кои треба да ги преземе економскиот оператор за спроведување на системот за оцена и потврда на постојаноста на својствата.

(4) Формата и содржината на европската техничка оцена ги пропишува министерот.

(5) Системот за оцена и потврда на постојаност на својствата на градежните производи во однос на нивните суштински карактеристики и поедноставени постапки за оцена и потврда на постојаност на својствата на градежните производи ги пропишува министерот.

Оцена и потврда на постојаност на својствата

Член 28

(1) Оцената и потврдата на постојаноста на својствата на градежниот производ во врска со нивните суштински карактеристики се врши во согласност со еден од системите за оцена и потврда на постојаноста на својствата согласно со прописот од членот 27 став (5) од овој закон.

(2) Во системите од ставот (1) на овој член, се земаат во предвид оцената и потврдата на постојаноста на својствата на градежниот производ кои ги врши производителот или именуваното тело за оцена во согласност со прописот од членот 27 став (5) од овој закон.

(3) Постапките на оцена и потврда на постојаноста на својствата, кои во зависност од системите од ставот (1) на овој член, ги врши производителот се:

- одредување тип на производ врз основа на тестирање на типот (вклучувајќи земање примерок), определување на типот, табеларни вредности или описна документација на производот,
- контрола на фабричкото производство и
- понатамошни тестирања на примерокот од градежниот производ на фабриката во согласност со пропишаниот план за тестирање.

(4) Постапките на оцена и потврда на постојаноста на својствата зависно од системите од ставот (1) на овој член, кои ги врши именуваното тело за оцена се:

- одредување тип на производ врз основа на тестирање на типот (вклучувајќи земање примерок), определување на типот, табеларни вредности или описна документација на производот,
- постапки на оцена и потврда на својствата на градежните производи во однос на суштинските карактеристики: реакции на пожар, отпорност на пожар, својства при надворешен пожар, абсорпција на бучава, односно емисија на опасни материјали,
- почетна инспекција во производниот погон и контрола на фабричкото производство,
- постојан надзор, оцена и контрола на фабричкото производство и
- тестирање на примероци земени по случаен избор, пред да се пушти градежниот производ на пазарот.

(5) Министерот ги пропишува:

- содржината и начинот за изработка на Европски документ за оцена,
- форма и содржина на европската техничка оцена,
- начин на склучување договори или признавање на соодветните документи на именуваното тело кога извршува задачи за трето лице,
- област на производот,
- барања кои треба да ги исполнува тело за техничка оцена,
- услови кои треба да ги исполнуваат именувани тела,
- примена на одредени технички правила и правила кои се однесуваат на пуштање на пазарот и
- начин на документирање, докажување на исполнување на барањето и начин на работа на Телата за европска техничка оцена и именуваните тела.

ГЛАВА VII ТЕЛА ЗА ТЕХНИЧКА ОЦЕНА

Назначување, следење и оценување на Тело за техничка оцена

Член 29

(1) Министерството именува Тело за техничка оцена на територијата на Република Македонија, за една или неколку области на производи, согласно со прописот од членот 28 став (5) од овој закон.

(2) За именувањето на Телото за техничка оцена треба да бидат исполнети барања во однос на простори, опрема и кадар кои поблиску ќе се утврдат во прописот од членот 28 став (5) од овој закон.

(3) По утврдување на исполнетост на барањата од ставот (2) на овој член се донесува решение во рок од триесет дена од денот на поднесувањето на барањето согласно со членот 38 од овој закон.

(4) Министерството за именувањето на Телото за техничка оцена ја известува Европската комисија за името и седиштето и областите на градежните производи за кои е именувано телото.

(5) Министерството на својата веб страница го објавува опсегот на акредитацијата и секоја промена на опсегот, за кои е именувано тело.

(6) Против актот за именување од ставот (2) на овој член, не е дозволена жалба, но може да се покрене управен спор.

Барања и обврски за Телото за техничка оцена

Член 30

(1) Телото за техничка оцена врши оцена на исполнетост на барањата на суштинските карактеристики на градежниот производ за што издава европска техничка оцена во област на производи за која е именуван.

(2) Телото за техничка оцена треба да ги исполнува барањата утврдени во прописот од членот 28 став (5) овој закон во рамките на опсегот на неговото именување.

(3) Телото за техничка оцена на својата веб страница го објавува органограмот и имињата на членовите на неговите внатрешни тела за донесување одлуки.

(4) Доколку Телото за техничка оцена повеќе не ги исполнува барањата од членот 28 став (5) од овој закон, Министерството го отповикува именувањето на телото за соодветната област на производи и за истото ја информира Европската комисија.

Организација на Тела за техничка оцена

Член 31

Заради меѓусебна соработка и координирање на постапките за оцена на исполполнетост на барањата за суштинските карактеристики на градежниот производ, Телата за техничка оцена може да формираат Комора за Тела за техничка оцена.

ГЛАВА VIII ИМЕНУВАНИ ТЕЛА

Именување

Член 32

Министерството ја известува Европската комисија за телата кои се именувани да ги вршат задачите за трети лица во процесот на оцена и потврдата на постојаноста на својствата (во понатамошниот текст: "именувани тела").

Надлежни органи за именување

Член 33

(1) Министерството именува тела вклучени во процесот на оцена на сообразноста, кои се овластуваат за извршување на задачите од трети лица во процесот на оцена и потврда на постојаноста на својствата за целите на овој закон.

(2) Именуваното тело треба да биде акредитирано во согласност Законот за акредитација.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, Министерството може да именува тела кои се неакредитирани, а ги исполнуваат условите утврдени во член 35 од овој закон.

(4) Именуваното тело од ставот (3) на овој член, ја презема целосна одговорност за извршените задачи.

Обврска за информирање за земјите-членки

Член 34

Министерството ја информира Европската комисија за начинот на оцена и именување на телата кои треба да извршуваат задачи за трети лица во процесот на оцена и потврда на постојаност на својствата и следењето на именуваните тела и за какви било промени на истите.

Услови за именување на тела

Член 35

(1) За да биде именувано, телото мора да ги исполнува условите утврдени во ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) и (15) на овој член.

(2) Именуваното тело треба да е основано во Република Македонија и да има својство на правно лице.

(3) Именуваното тело е трето лице, независно од производителот или од градежниот производ кој го оценува. Телото кое е во состав на деловно здружение или професионален сојуз, кое ги претставува претпријатијата кои се вклучени во проектирање, производство, набавка, монтажа, употреба или одржување на градежните производи кои ги оценува, може да се смета за именувано тело, под услов да ја докаже самостојноста и отсуство на каков било судир на интереси.

(4) Именуваното тело, неговиот орган за управување и кадарот кој е одговорен за извршување на задачи за трети лица, во процесот на оцена и потврда на постојаноста на својствата не смее да е проектант, одговорен инженер за надзор, производител, добавувач, monter, купувач, сопственик, корисник или одржувач на градежните производи кои ги оценува, ниту овластен застапник. Ова не ја исклучува употребата на оценет градежен производ за работењето на именуваното тело или употребата за сопствени потреби.

(5) Именуваното тело, неговиот орган за управување и кадарот кој е одговорен за извршување на задачи за трети лица во процесот на оцена и потврда на постојаноста на својствата не смее директно да биде вклучено во проектирање, производство или изведуваче, маркетинг, монтажа, употреба или одржување на овие градежни производи, ниту да ги претставува страните кои се ангажирани во овие активности. Именуваните тела не смеат да се ангажираат во активности кои може да бидат во судир на интереси со нивната самостојност на одлучување во активностите за кои се именувани, особено за консултантски услуги.

(6) Именуваното тело треба да гарантира дека активностите на неговите подружници или подизведувачи не влијаат на доверливоста, објективноста и непристрасноста при оцена и/или проверка својствата на градежниот производ.

(7) Именуваното тело и неговиот кадар треба да ги извршуваат задачите за трети лица во процесот на оцена и потврда на постојаност на својствата со највисок степен на професионален интегритет и задолжителна техничка способност во посебни области и мора да се ослободени од притисоци и сомневање, особено финансиски, кои може да влијаат врз нивното одлучување или врз резултатите од нивната оцена и/или потврда, особено од лица или група на лица кои имаат интерес за резултатите на овие активности.

(8) Именуваното тело треба да е подготвено да ги изврши сите задачи за трети лица во процесот на оцена и потврда на постојаност на својствата согласно со член 28 од овој закон и прописите за спроведување на овој закон, без разлика дали овие задачи се спроведени од страна на самото именувано тело или во негово име и под негова одговорност.

(9) Во секое време и за секој систем на оцена и потврда на постојаноста на својствата и за секој вид или категорија на градежни производи, суштинските карактеристики и задачи за кои е именувано, телото мора да располага со следното:

а) кадар со техничко знаење и задоволително и соодветно искуство за извршување на задачи во процесот на оцена и потврда на постојаноста на својствата;

б) опис на постапките со кои е извршена оцена на својствата, при што се гарантира транспарентност и способност за повторување на тие постапки, поседување соодветни политики и постапки со кои се разликуваат задачите што ги спроведува како именувано тело од другите активности и

в) постапки за извршување на активностите земајќи ја во предвид големината на претпријатието, секторот во кој работи, структурата, степенот на сложеност на технологија на производство, масовната или сервиската природа на производствениот процес.

(10) Именуваното тело мора да има соодветни средства за вршење на технички и управувачки задачи поврзани со дејноста за кои е именувано и да има пристап до целокупната потребна опрема.

(11) Кадарот одговорен за извршување на активностите за кои е именувано телото, мора да го поседува следното:

а) соодветна техничка и стручна обука која ги опфаќа сите активности за трети лица во процесот на оцена и потврда на постојаност на својствата во рамки на обемот за кој е именувано телото;

б) сертификат за обука за познавање на барањата при оцена и потврда на својствата на градежниот производ за кој се спроведува, како и соодветно овластување за спроведување на таквите активности;

в) сертификат за обука за познавање на барањата за применливите хармонизирани стандарди и соодветни одредби од овој и други закони и

г) способност за изготвување на сертификати и извештаи со кои се докажува дека е извршена оцената и потврдата на својствата на градежниот производ.

(12) Именуваното тело, неговиот орган за управување и кадар одговорен за оцена и потврдата на постојаност на својствата треба да се непристрасни во своето работење.

(13) Именуваното тело мора да има осигурување за професионална одговорност за вршење на својата дејност.

(14) Кадарот на именуваното тело мора да обезбеди деловна тајност во однос на сите информации кои се добиени при извршувањето на задачите согласно со овој закон и прописите за споведување на овој закон, вклучувајќи и заштита на правата на сопственост.

(15) Именуваното тело мора да обезбеди соодветна информираност на кадарот, заради извршување на нивните задачи во рамки на именуваното тело.

(16) Министерот по поднесено барање, за барателите кои ги исполнуваат условите утврдени во ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) и (15) на овој член издава решение за именување на тело.

Претпоставка за сообразност

Член 36

Телото кое е именувано да извршува задачи за трети лица во процесот на оцена и потврда на постојаност на својствата, со кои се докажува неговата сообразност со барањата утврдени во соодветните хармонизирани стандарди или делови од истите, се претпоставува дека е усогласено со условите утврдени во членот 35 од овој закон, се додека применливите хармонизирани стандарди ги исполнуваат тие барања.

Подружници и подизведувачи на именувани тела

Член 37

(1) Кога именуваното тело склучува поддоговор со задачи за трети лица во процесот на оцена и потврда на постојаност на својствата на градежните производи или тие задачи ги доверува на подружницата, именуваното тело гарантира дека подизведувачот или подружницата ги исполнуваат условите утврдени во членот 35 од овој закон и соодветно го информира Министерството.

(2) Именуваното тело презема целосна одговорност за работи кои ги извршуваат подизведувачите или подружниците.

(3) Договорените или извршени задачи од страна на подружницата може да се реализираат само во договор со нарачателот.

(4) Документацијата, која се однесува на оцена на квалификациите на секој подизведувач или подружница и задачите извршени од страна на истите, именуваното тело ја става на располагање на Министерството. Именуваното тело ја става на располагање на Министерството соодветната документација, која се однесува на оцена на квалификациите на секој подизведувач или подружница и задачите извршени од страна на истите согласно со овој закон.

Поднесување на барање за именување

Член 38

(1) Барањето за именување, односно за вршење на задачи за трети лица во процесот на оцена и потврда на постојаност на својствата се доставува до Министерството.

(2) Барањето од ставот (1) на овој член треба да е придружено со опис на активностите кои треба да ги извршува, постапката за оцена и/или потврда за кои телото тврди дека е надлежно, сертификат за акредитација со опсег на акредитација издадена од Институтот за акредитација на Република Македонија и докази за исполнување на условите утврдени во членот 35 од овој закон.

(3) Доколку телото не може да обезбеди сертификат за акредитација, ги доставува сите докази кои се потребни за акредитација, препознавање и редовно следење на сообразноста согласно со условите утврдени во членот 35 од овој закон.

Обврски за известување за именувани тела

Член 39

(1) Министерството за именуваните тела ја известува Европската комисија, со употреба на електронско известување, а во случаи кога електронското известување не е достапно, праќа копија во хартија.

(2) Известувањето за именување треба да ги содржи сите податоци за активностите кои треба да ги извршат именуваните тела, со упатување кон соодветната хармонизирана техничка спецификација и за целите на системот утврдени во членовите 27 и 28 од овој закон за кои е именувано телото. Во известувањето не треба да се упатува на хармонизирана спецификација.

(3) Кога известувањето за именување од ставот (1) на овој член не се заснова на сертификат за акредитација согласно со членот 38 став (3) од овој закон, Министерството на Европската комисија и ги доставува сите докази кои ја потврдуваат стручноста на именуваното тело и договорите за работа на именуваното тело со кое се гарантира дека ги исполнува условите од членот 35 од овој закон, како и дека редовно ќе ја следи активността.

(4) Телото за кое е доставено известување за именување, може да ги извршува активностите само доколку нема приговори од страна на Европската комисија и тоа во рок од 14 дена од денот на известувањето за именување во случај кога поседува сертификат за акредитација, или во рок од 60 дена од известувањето за именување дека не е употребен сертификат за акредитација.

(5) За сите настанати промени по именување на телото, а во случај доколку има приговори од ставот (4) на овој член, Министерството ја известува Европската комисија.

Броеви за идентификација и списоци на именувани тела

Член 40

(1) Министерството доделува број за идентификација на секое именувано тело.

(2) Министерството, на својата веб страницата го објавува списокот на тела кои се именувани согласно со овој закон, вклучувајќи ги броевите за идентификација и задачите за кои се именувани.

(3) Министерството ја објавува секоја промена на списокот од ставот (2) на овој член.

Ограничување или повлекување на именувањето

Член 41

(1) Доколку Министерството утврди или е информирано дека именуваното тело повеќе не ги исполнува условите од членот 35 од овој закон или дека не ги исполнува своите обврски, Министерството го ограничува или повлекува решението за именувањето, во зависност од степенот на неисполнувањето на условите или обврските.

(2) Во случај кога именуваното тело не ги исполнува условите од членот 35 ставови (12), (13), (14) и (15) од овој закон, Министерството донесува решение за ограничување на работа на именуваното тело на период од три месеци.

(3) Доколку по истекот на рокот од ставот (2) на овој член именуваното тело не ги отстрани недостатоците по однос на условите од членот 35 ставови (12), (13), (14) и (15) од овој закон, Министерството донесува решение за повлекување на решението за именување.

(4) Во случај кога именуваното тело не ги исполнува условите од членот 35 ставови (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11) од овој закон, Министерството донесува решение за повлекување на решението за именување.

(5) Против решението од ставовите (3) и (4) на овој член може да се поведе управен спор.

(6) Во случај на ограничување, укинување или повлекување на решението за именувањето или кога именуваното тело ја прекине својата активност, Министерството презема мерки, со кои активностите на телото ќе бидат процесуирани од страна на друго именувано тело или да се достапни за Министерството и за надлежниот орган за надзор на пазарот.

Оспорување на способноста и стручноста на именуваните тела

Член 42

(1) Министерството ги испитува сите случаи кога има причина да се сомнева или кога има добиено пријава за сомневање во врска со стручноста на именуваното тело или континуираното исполнување на условите и одговорноста на именуваното тело.

(2) Министерството на барање на Европската комисија ги обезбедува сите информации кои се поврзани со основите за именување или одржување на стручноста на засегнатото тело.

(3) Министерството гарантира дека со сите добиени информации кои се во насока на нејзините истражувања се однесува доверливо.

(4) Доколку Министерството утврди дека именуваното тело не ги исполнува условите за именување од ставот (1) на овој член, ја информира Европската комисија за преземање мерки за отстранување на неправилностите или повлекување на решението за именување.

(5) Министерството по утврдените неправилности кај именуваното тело го информира надлежниот орган за акредитација за повторна контрола на издадениот сертификат за акредитација согласно со Законот за акредитација.

Обврски за именуваните тела

Член 43

(1) Именуваните тела извршуваат задачи за трети лица согласно со системите за оценка и потврда на постојаност на својствата утврдени во членот 28 од овој закон.

(2) Оцената и потврдата на постојаност на својствата се вршат транспарентно во однос на производителот, одбегнувајќи непотребно оптоварување на економските оператори. Именуваните тела ги извршуваат своите активности земајќи ја во предвид големината на претпријатието, секторот во кој работи, структурата, степенот на сложеност на одредена производна технологија и големината или сериската природа на производниот процес. Притоа, именуваните тела мора да ги почитуваат суштинските карактеристики на градежните производи утврдени согласно со овој закон и функцијата која градежниот производ ја има при исполнување на основни барања за градежните објекти.

(3) Доколку, при првична проверка на производствениот погон и фабричката контрола на производство, именуваното тело утврди дека производителот не ја обезбедил постојаноста на својствата на производот,

тогаш бара од производителот да ги преземе сите потребни дејствија да го доведе градежниот производ во согласност со барањата на овој закон и не издава сертификат за производот.

(4) Доколку, во текот на следењето на активностите за потврда на постојаноста на својствата на градежниот производ, именуваното тело утврди дека градежниот производ повеќе ги нема истите својства за типот на производот, тогаш производителот треба да преземе соодветни мерки, а може и да го укине или повлече сертификатот за производот.

(5) Кога од страна на производителот не се преземени мерки за потврда на постојаноста својствата на градежниот производ или ја немаат потребната ефикасност, именуваното тело, го повлекува сертификатот за производот.

Обврски на именуваните тела за информирање

Член 44

(1) Именуваните тела го информираат Министерството за:

а) секое одбивање, ограничување, престанок или повлекување на сертификатите за градежните производи;

б) сите околности кои влијаат врз опсегот и условите за именување согласно со членот 38 од овој закон и

в) секое барање за известување за извршената оценка и/или проверка за постојаност на својствата кои ги добиле од надлежните органи за надзор на пазарот.

(2) Именуваните тела на барање на Министерството, без одлагање, го известуваат за задачите за трети лица, во согласност со системите за оценка и потврда на постојаност на својствата извршени во рамките на обемот на нивната акредитација и за сите други извршени активности, вклучувајќи преку гранични активности и поддоговарања.

(3) Именуваното тело без одлагање доставува информации за проблемите кои произлегуваат од негативните или позитивните резултати од оцените и/или потврдите до другите именувани тела кои вршат слични задачи за трети лица во согласност со системите за оценка и потврда на постојаност на својствата за градежните производи опфатени со истата хармонизирана техничка спецификација.

ГЛАВА IX ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ

Член 45

(1) Доколку за одделен градежен производ кој се увезува нема технички спецификации, на барање на увозникот, градежниот производ се смета за сообразен согласно со одредбите од овој закон, во случаи кога:

- градежниот производ е придружен со документи за тестирање и контрола извршени од страна на именувано тело на земјата производител, и кои се во согласност со методи и постапки кои важат во земјата производител или

- градежниот производ е придружен со документи за тестирање и контрола од земјата производител, признаени во Република Македонија.

(2) За да се утврди дали е обезбедено нивото на сообразност од ставот (1) алинеја 1 на овој член, надзорниот орган за контрола на пазарот, преку Министерството, може да побара дополнителни информации од земјата производител за одредбите според кои треба да

се извршат тестирањата и контролата и за именуваното тело вклучено во потврда на сообразноста. Во случај на сомневање, Министерството донесува свое мислење врз основа на докази и за истото ја известува Европската комисија.

(3) Во случај, Министерството да утврди дека именувано тело на земјата производител, не го спроведува тестирањето и контролата од ставот (1) алинеја 1 на овој член, за истото во рок утврден во техничката спецификација за градежниот производ ја известува земјата производител и бара одговор какво дејство е преземено. Доколку Министерството смета дека преземеното дејство не е доволно, може да го забрани пуштањето на пазар на градежниот производ или да го пушти на пазарот под посебни услови и за истото ја информира земјата производител и Европската комисија.

(4) За Република Македонија сите извештаи и сертификати за сообразност, издадени во согласност со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, од земјата производител се сметаат за веродостојни извештаи и сертификати за сообразност, кои ги издале именуваните тела, вклучени во постапката за потврда на сообразноста со седиште на нејзината територија.

Постапка за справување на национално ниво со градежни производи кои претставуваат ризик

Член 46

(1) Доколку градежниот производ кој е опфатен со хармонизиран стандард или за кој е издадена европска техничка оценка не го постигнува пријавеното својство и претставува ризик за исполнување на основните барања за градежните објекти од членот 5 од овој закон, надлежниот орган за надзор на пазарот презема дејство за оценување на производот согласно со барањата утврдени со овој закон и подзаконските акти утврдени со овој закон. Кога е потребно, економскиот оператор соопштува со надлежниот орган за надзор на пазарот.

(2) Кога во постапката за оценка на градежниот производ, надлежниот орган за надзор на пазарот согледа дека градежниот производ не соодветствува со барањата утврдени во овој закон и подзаконските акти утврдени со овој закон, без одлагање бара од соодветниот економски оператор да ги преземе сите потребни дејствија да го доведе производот во согласност со барањата со овој закон и подзаконските акти утврдени со овој закон, а особено со пријавените својства или да го повлече производот од пазарот или да го отстрани во рок од 30 дена сразмерно со природата на ризикот.

(3) Надлежниот орган за надзор на пазарот треба за истото да го информира именувано тело, доколку во постапка за оценување е вклучено.

(4) Кога надлежниот орган за надзор на пазарот има причини да се сомнева дека неусогласеноста од ставот (1) на овој член не е само на територија на Република Македонија, преку Министерството ја информира Европската комисија за податоците за неусогласеноста и нехармонизираноста и за дејствијата побарани од економскиот оператор.

(5) Информациите од ставот (4) на овој член ги вклучуваат сите податоци, особено податоците за нехармонизираноста на градежниот производ, потеклото на градежниот производ, природата на нехармонизираност и вклучениот ризик, природата и времетраењето на мерките кои се преземени како и доказите кои се доставени до соодветниот економски оператор. Надлежниот орган за надзор на пазарот посебно наведува дали нехармонизираноста се должи на следново:

а) недостаток на градежниот производ за да го постигне пријавеното својство и/или да ги исполни условите кои се однесуваат на исполнување на основни барања за градежните објекти утврдени во овој закон и

б) недостатоци во хармонизираниите технички спецификации или во посебната техничка документација.

(6) Министерството, без одлагање за добиените приговори од економскиот оператор, ја информира Европската комисија за сите донесени мерки и за сите дополнителни информации со кои располага, а кои се однесуваат на неусогласеноста на градежниот производ и во случај на неусогласеност со објавената мерка.

(7) Доколку во рок од 15 дена од денот на доставување на информацијата од ставот (6) на овој член нема поднесено приговор од Европската комисија во однос на донесената мерка во врска со градежниот производ, мерката се смета за оправдана.

(8) Министерството без одлагање презема мерки во однос на градежниот производ кој претставува ризик за здравјето и безбедноста на луѓето и животната средина согласно со членот 46 став (2) од овој закон.

Хармонизирани градежни производи кои сепак претставуваат ризик за здравјето и безбедноста

Член 47

(1) Во случај, кога по извршеното оценувањето од членот 46 став (1) од овој закон, Министерството утврди и покрај тоа што градежниот производ е хармонизиран согласно со одредбите од овој закон, сепак претставува ризик за исполнувањето на основните барања за градежните објекти, за здравјето и безбедноста на луѓето или за други аспекти од јавен интерес за заштита треба да побара од економскиот оператор да ги преземе сите мерки со кои гарантира дека градежниот производ кога се пласира на пазарот повеќе не претставува ризик, да го повлече градежниот производ од пазарот или да го врати назад во рок од 60 дена.

(2) Економскиот оператор треба да ги преземе сите активности да го доведе производот во согласност со барањата на овој закон во однос на сите градежни производи што се пуштени на пазарот.

(3) Министерството веднаш ја информира Европската комисија за преземените активности од ставот (1) на овој член. Информацијата ги содржи сите податоци кои се потребни за идентификација на градежниот производ, потеклото и ланецот на набавки на производот, природата на вклучениот ризик и природата и времетраењето на преземените мерки од страна на надлежниот орган за надзор на пазарот.

Формална нехармонизираност

Член 48

(1) Кога Министерството ќе утврди дека не се настанати некои од ситуациите од членот 46 од овој закон, меѓутоа се настанати некои од следните случаи, треба да побара од економскиот оператор да ги отстрани истите и тоа доколку:

а) „СЕ“ ознака е ставена во спротивност на членовите 11 и 12 од овој закон;

б) „СЕ“ ознака не е ставена во согласност со членот 11 став (2) од овој закон;

в) без да е во спротивност со членот 8 од овој закон изјавата за својствата не е изготвена во согласност со барањата од членот 14 од овој закон;

г) изјавата за својствата не е изготвена во согласност со членовите 8, 9 и 10 од овој закон и

д) техничките упатства не се достапни или не се целосни во согласност со членот 10 од овој закон.

(2) Кога нехармонизираноста од ставот (1) на овој член продолжува Министерството преку надлежниот орган за надзор на пазарот презема мерки со кои ја ограничува или забранува достапноста на пазарот на градежниот производ или да обезбеди дека градежниот производ е вратен назад или повлечен од пазарот.

Постојан комитет за градежништво

Член 49

Заради учество во работата на Постојаниот комитет за градежништво формиран од Европската комисија, министерот именува еден постојан член и негов заменик во Постојаниот комитет за градежништво кој е основан од Европската комисија.

ГЛАВА X

НАДЗОР НА ПАЗАРОТ, КОНТРОЛА И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР СО ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 50

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон и на прописите кои произлегуваат од него, врши Министерството.

Член 51

(1) Инспекциски надзор над спроведување на одредбите кои се однесуваат на барањата од овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, во врска со градежните производи, кои биле пуштени на пазарот, врши Државниот пазарен инспекторат.

(2) Државните пазарни инспектори, освен овластувања и мерки, кои произлегуваат од одделни прописи и се однесуваат на нивната работа, врз основа на овој закон, ги имаат следниве овластувања:

- да ги бараат од економските оператори сите потребни податоци и да вршат увид во издадените документи за сообразност, како и во техничката документација на градежните производи,

- да вршат соодветни прегледи и тестирање на градежните производи во поглед на сообразноста со техничките спецификации после пуштање на пазарот или на располагање,

- бесплатно да земаат примероци од градежни производи и ги предаваат за оценка на сообразноста и

- да одредат повлекување на документите за сообразност за несообразните градежни производи.

(3) Доколку Државниот пазарен инспекторат не располага со соодветен стручен кадар или опрема за спроведување на прегледот или испитување од ставот (2) на овој член, спроведувањето на поедини активности во рамки на инспекцискиот надзор може да го даде на стручна установа, која е именувано акредитирано тело, која не била вклучена во испитување, оценка и проверка на постојаноста на својствата на истиот градежен производ пред пуштање на пазарот или располагање.

(4) Доколку државниот пазарен инспектор утврди дека е сторена повреда на одредбите од овој закон и техничките прописи, ќе се донесе решение со кое ќе:

- нареди отстранување на утврдените несообразности и определи рок за отстранување,

- нареди градежните производи да се означат со пропишаните знаци за сообразност, односно нареди отстранување на недозволените знаци за сообразност,

- забрани пуштање на пазарот несообразни градежни производи, го ограничи прометот или нареди повлекување од пазарот и спроведува мерки, кои гарантираат забраната да биде почитувана,

- времено забрани секако доставување, понуди за доставување или изложување на градежните производи во период кој е потребен за извршување на разни прегледи и тестови, веднаш штом се појави основано сомнение дека тие градежни производи се несообразни со прописите.

(5) Контролата на градежниот производ при вградување во градежни објекти е во надлежност на надзорниот инженер на градилиште и Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, согласно Законот за градење.

(6) При увоз на градежните производи, контролата ја врши Министерството за финансии – Царинска управа во соработка со Државниот пазарен инспекторат, согласно Законот за надзор над пазарот.

Член 52

(1) Трошоците за инспекциски надзор, кои се однесуваат на трошоци за анализи, во случај да завршиле негативно за економскиот оператор, се на товар на економскиот оператор.

(2) Против решението на државниот пазарен инспектор, издадено за извршување на овластувањата од членот 51 од овој закон, дозволена е жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државна комисијата за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, но жалбата не го одложува извршувањето.

Член 53

Начинот на известување на други држави, односно меѓународни субјекти за преземените мерки на надлежниот орган за надзор на пазарот, за ограничувањето на пуштање на градежни производи на пазар, односно за нивното повлекување од пазар поради заштита на јавниот интерес.

Прекршочни одредби

Член 54

(1) Глоба во износ од 3.500 до 5.000 евра во денарска противвредност надлежниот суд ќе му изрече за прекршок на правното лице, ако:

- пушти на пазар градежен производ во спротивност со членовите 5, 8, 9, 11, 12 и 21 од овој закон,
- даде изјава за својствата на градежниот производ во спротивност со член 8 од овој закон,
- додели европска техничка согласност во спротивност со членовите 21 и 23 од овој закон,
- не го означи градежниот производ во согласност со членовите 11 и 12 од овој закон,
- во атестирање на сообразност вклучи тела за сертификација спротивно на членовите 29, 32 и 35 од овој закон,
- изврши задача на телото вклучено во атестирање на сообразноста, без решение од членовите 29, 32 и 35 и 38 од овој закон и
- не постапува во согласност со решенијата на пазарниот инспектор од член 50 и 51 на овој закон.

(2) За сторен прекршок од ставот (1) на овој член глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.

(3) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичкото лице за дејствијата од членот 31 од овој закон.

(4) Кога прекршокот од ставот (1) на овој член е сторен со цел сторителот за себе или за друго лице да прибави имотна корист или прекршокот е сторен од организирана група на лица или во текот на календарската година сторителот го повтори прекршокот од ставот (1) на овој член, надлежниот суд може да изрече глоба во висина од 15.000 евра во денарска противвредност.

(5) Доколку постои опасност правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член да изврши повторен прекршок може да му се изрече санкција привремена забрана на вршење одделна дејност во траење од три до пет години.

(6) За прекршокот од ставот (1) алинеја 1 на овој член ќе се одземе и имотната корист која е остварена со сторување на прекршокот.

Член 55

(1) За прекршоците утврдени во членот 54 од овој закон Државниот пазарен инспектор е должен на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за порамнување пред да поднесе барање за прекршочната постапка.

(2) Постапката од ставот (1) на овој член се води согласно со Законот за прекршоците и Законот за Државен пазарен инспекторат.

(3) Државниот пазарен инспектор во постапката за порамнување за прекршоците од членот 54 од овој закон може на правното лице да му изрече глоба и да му издаде платен налог.

ГЛАВА XI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 56

Прописите утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 57

(1) Градежните производи кои се пуштени на пазарот во согласност со Законот за градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2006, 86/2008, 47/11, 136/11 и 164/13), може да се употребуваат до денот на влегувањето во сила на подзаконските акти од членот 56 од овој закон.

(2) Изјава за сообразност или декларација за сообразност, која е издадена во согласност со Законот за градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2006, 86/2008, 47/11, 136/11 и 164/13) продолжува да важи до влегувањето во сила на подзаконските акти од членот 56 од овој закон.

Член 58

Со денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија или со потпишување на АКА протокол, почнуваат да се применуваат одредбите од членовите 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 49 и 60 од овој закон.

Член 59

(1) Тела за атестирање на сообразност именувани согласно со Законот за градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2006, 86/2008, 47/11, 136/11 и 164/13), продолжуваат да ја вршат својата работа како именувани тела.

(2) Телата од ставот (1) на овој член се должни да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, најдоцна до истекот на рокот од две години од денот на влегувањето на сила на овој закон.

(3) Доколку телото од ставот (1) на овој член не го усогласи своето работење со барањата на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, во рок од став (2) од овој член решението за именување престапува да важи.

Член 60

Министерот ќе го именува членот и заменик членот на Постојниот комитет за градежништво во рок од една година од денот на влегувањето во сила на закон.

Престанок на важење

Член 61

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2006, 86/2008, 47/11, 136/11 и 164/13).

Влегување во сила

Член 62

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PRODHIME NDËRTIMORE

KAPITULLI I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Lënda e ligjit

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen kushtet për lëshimin e prodhimeve ndërtimore në treg me deklaratë për cilësi, shënimi me shenjën “CE”, kushtet për lëshimin në treg të prodhimit ndërtimor nga rajoni i paharmonizuar, obligimet e operatorëve ekonomikë, specifikimet teknike të harmonizuara, themelimi dhe puna e Trupave për vlerësim teknik dhe trupave të emëruar, mbikëqyrja dhe kontrolli i tregut.

Zbatimi dhe lëshimi në treg i prodhimit ndërtimor

Neni 2

Dispozitat e këtij ligji zbatohen për prodhimet ndërtimore për të cilat ka specifikime teknike në pajtim me këtë ligj.

Neni 3

Prodhimet ndërtimore mund të lëshohen në treg vetëm nëse janë adeguate me dedikimin e tyre të përdorimit, që nënkupton, objektet në të cilat prodhimet do të vendosen doemos duhet që t'i plotësojnë kërkesat themelore në pajtim me nenin 5 të këtij ligji.

Definicione

Neni 4

Shprehje të veçura të përdorura në këtë ligj, e kanë këtë domethënie:

1. “Akreditim” është procedurë me të cilën bëhet vërtetimi nga ana e trupit nacional për akreditim se trup i caktuar për vlerësimin e përputhshmërisë i përmbush kërkesat e përcaktuara me standardet e harmonizuara nacionale dhe ku është e zbatueshme, të gjitha kërkesat plotësuese, duke i përfshirë edhe ato të parapara në skemat sektoriale relevante për akreditim, të nevojshme për kryerjen e veprimtarisë specifike për vlerësim të përputhshmërisë, në pajtim me Ligjin për akreditim;

2. “Prodhim ndërtimor” është secili prodhim apo grup i prodhimeve, të prodhuara dhe lëshuara në treg për vendosje të përhershëm në objektet ndërtimore apo pjesë të tyre, e cilësitë e të cilave kanë efekt mbi cilësitë e objekteve ndërtimore në pajtim me kërkesat themelore për objekte ndërtimore në pajtim me nenin 5 të këtij ligji;

3. “Objekte ndërtimore” janë ndërtime të caktuara në pajtim me Ligjin për ndërtim, përkatësisht gjithçka që është krijuar me përpunim dhe është në lidhje me tokën, ndërsa paraqet tërësi fizike, tekniko-teknologjike dhe tërësi ndërtimore së bashku me instalimet e ndërtuara, përkatësisht pajisjen;

4. “Nivel kufitar” është nivel minimal apo maksimal i cilësive të prodhimit ndërtimor, të një karakteristike thelbësore të prodhimit ndërtimor;

5. “Grup i prodhimeve” janë prodhime ndërtimore të lëshuara në treg nga ana e prodhuesit unik si grup prej më së paku dy komponentëve të veçanta të cilat duhet të bashkohen së bashku që të vendosen në objektet ndërtimore;

6. “Distributor” është secili person fizik apo juridik në zinxhirin e prodhimeve i cili prodhimin e vendos të arritshëm në treg, ndërsa nuk është prodhues apo importues;

7. “Qasja në treg” është aktivitet me të cilin prodhimi ndërtimor distribuohet apo është për përdorim në treg në Republikën e Maqedonisë dhe nëpërmjet operatorëve ekonomikë është vendosur në treg pa marrë parasysh nëse është me pagim apo pa pagim të kompensimit;

8. “Vlerësimi Teknik Evropian” (ETA) është dokument për vlerësimin e cilësive të prodhimit ndërtimor, në lidhje me karakteristikata e tij thelbësore, ndërsa në pajtim me Dokumentin evropian adekuat për vlerësim;

9. “Dokument Evropian për Vlerësim” (EAD) është dokument të cilin e ka lëshuar organizata e TAB me qëllim lëshimin e vlerësimit teknik (ETA);

10. “Operator ekonomik” është person juridik i cili gjatë kryerjes së aktivitetit mund të jetë prodhues, importues, distributor apo përfaqësues i autorizuar;

11. “Cikël jetësor” janë faza të njëpasnjëshme dhe të lidhura në mënyrë të ndërsjellë të përdorimit të prodhimit ndërtimor, nga furnizimi i lëndëve të para apo sigurimi i materialit të papërpunuar nga resurse natyrore deri te mënjanimi përfundimtar;

12. “Klasa” është niveli i cilësive të prodhimit ndërtimor, të kufizuar me vlerë minimale dhe maksimale të cilësive të prodhimit ndërtimor në pajtim me standardet e harmonizuara;

13. “Kontroll i prodhimit të fabrikës” (FPC) është aktivitet i kontrollit të brendshëm të përhershëm i prodhimit në fabrikë, në pajtim me specifikimet teknike të harmonizuara adekuate;

14. “Laborator për testim” është laborator i emëruar nga Ministria e Ekonomisë, i cili mat, rishqyrton, teston, cakton vlerën apo në mënyrë tjetër i cakton karakteristikat apo cilësitë e materialeve të prodhimeve ndërtimore;

15. “Standard nacional maqedonas” është standard, të cilin e ka miratuar Instituti për Standardizim i Republikës së Maqedonisë, në pajtim me Ligjin për standardizim;

16. “Rajon i paharmonizuar” është rajon në të cilin prodhimi lëshohet në treg, ndërsa për të cilin nuk ekziston specifikim teknik;

17. “Nivel” është rezultat nga vlerësimi i cilësive të prodhimit ndërtimor në lidhje me karakteristikat e tij thelbësore, i treguar nëpërmjet vlerës numerike;

18. “Përfaqësues i autorizuar” është secili person fizik apo juridik i themeluar në Republikën e Maqedonisë që ka autorizim me shkrim nga prodhuesi të veprave në emër të tij për detyra të caktuara, në pajtim me dispozitat e këtij ligji;

19. “Mënjanim” është secila masë për kthimin e prodhimit ndërtimor i cili ka qenë i arritshëm tek shfrytëzuesi i fundit;

20. “Përdorim i planifikuar” është përdorim i prodhimit ndërtimor në objektet ndërtimore me dedikim në pajtim me specifikim teknik të harmonizuar;

21. “Tërheqje” është secila masë në zinxhirin e furnizimit e cila ka për qëllim pengimin e një prodhimi ndërtimor që të jetë i arritshëm në treg;

22. “Dokumentacion teknik i veçantë” është dokumentacioni i cili tregon se metodat në kuadër të sistemit të zbatueshëm për vlerësim dhe vërtetim të ekzistimit të cilësive është zëvendësuar me metoda tjera, nëse rezultatet e marra nga metodat tjera janë të njëjta me rezultatet të cilat janë marrë me metodat për testimin e standardit të harmonizuar adekuat;

23. “Prodhues” është secili person fizik apo person juridik i cili prodhon prodhim ndërtimor, apo e rishet nën emrin e tij apo markë tregtare prodhimin ndërtimor të prodhuar nga prodhuesi tjetër;

24. “Lëshim në treg” do të thotë se prodhimi për herë të parë është i arritshëm në treg;

25. “Cilësi të prodhimit ndërtimor” janë cilësi të cilat duhet t’i ketë prodhimin ndërtimor në pajtim me specifikimet teknike të harmonizuara apo rregullat teknike për rajon të paharmonizuar, ndërsa të lidhura me karakteristikat thelbësore adekuate, të treguara nëpërmjet nivelit, klasës apo në mënyrë përshkuese;

26. “Karakteristika thelbësore” janë ato karakteristika të prodhimit ndërtimor të cilat është e nevojshme t’i plotësojnë kërkesat themelore për objektet ndërtimore;

27. “Grup për certifikimin e prodhimit” është grup i emëruar i pavarur për certifikim i emëruar nga Ministria e Ekonomisë, që kryen vlerësimin dhe jep vërtetim për qëndrueshmëri të cilësive të prodhimit ndërtimor;

28. “Grup për vlerësim teknik” është grup i emëruar i pavarur, i emëruar nga Ministria e Ekonomisë, i cili kryen vlerësim dhe jep Vlerësim Teknik Evropian për një prodhim apo për grup prodhimesh;

29. “Tip i prodhimit” janë grup prodhimesh ndërtimore me nivele apo klasa të cilësive të një prodhimi ndërtimor, në lidhje me karakteristikat e tij thelbësore, i prodhuar me përdorimin e materialeve të papërpunuara apo elementeve tjera në procesin prodhues;

30. “Importues” është secili person fizik apo juridik i themeluar në Republikën e Maqedonisë i cili në tregun e Republikës së Maqedonisë lëshon prodhim nga vendi tjetër në llogari të tij;

31. “Standard i harmonizuar” është standard evropian i cili është miratuar nga trupat evropiane për standardizim me kërkesë të Komisionit Evropian me të cilin mundësohet harmonizimi i prodhimeve, shërbimeve apo proceseve me dispozitat ligjore dhe i njëjti botohet në “Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian”;

32. “Specifikime të harmonizuara teknike” është dokument i cili i përcakton kërkesat teknike që duhet t’i plotësojë një prodhim, të përcaktuara në standardet e harmonizuara apo në Dokumentin Evropian për Vlerësim (EAD) dhe

33. “Shenja CE –” është shenjë me të cilën vërtetohet se prodhimi ndërtimor është në pajtim me deklaratën e dhënë për cilësi.

KAPITULLI II KËRKESA THEMELORE

Kërkesa themelore për objektet ndërtimore dhe karakteristike thelbësore të prodhimeve ndërtimore

Neni 5

(1) Objektet ndërtimore duhet t’i plotësojnë kërkesat themelore të caktuara në dispozitat nga fusha e ndërtimit.

(2) Karakteristika thelbësore të prodhimeve ndërtimore duhet të jenë të përcaktuara në specifikime të harmonizuara teknike të cilat rezultojnë nga kërkesat themelore për objektet ndërtimore.

Pikë kontakti e prodhimit ndërtimor

Neni 6

(1) Ministria kompetente për punët nga fusha e ekonomisë (në tekstin e mëtejme: Ministria) është pikë e kontaktit për prodhimet ndërtimore në pajtim me këtë ligj.

(2) Ministria, për shkak të lëshimit në treg të prodhimeve ndërtimore dhe plotësimit të karakteristikave të prodhimeve ndërtimore është kompetente për:

- paraqitjen e trupave të emëruar të cilët janë përfshirë në procesin e vlerësimit të përputhshmërisë dhe
- emërim të Trupave për vlerësim teknik (në tekstin e mëtejme: TABs).

Komisioni për prodhime ndërtimore

Neni 7

(1) Për kryerjen e punëve të cilat kanë të bëjnë me çështjet në lidhje me lëshimin në treg të prodhimeve ndërtimore dhe zbatimin e aktiviteteve të Ministrisë në pajtim me nenin 6 paragrafi (1) i këtij ligji, si dhe për këshillim të Ministrisë në lidhje me anëtarësinë e Republikës së Maqedonisë në Komitetin e Përhershëm për Ndërtimtari të nenit 49 të këtij ligji, ministri kompetent për punët nga fusha e ekonomisë (në tekstin e mëtejme: ministri) formon Komision për prodhime ndërtimore.

(2) Komisioni për prodhime ndërtimore përbëhet prej shtatë anëtarëve edhe atë një anëtar nga Ministria, ministria kompetente për punët nga fusha e ndërtimtarisë, Inspektorati Shtetëror i Tregut, Instituti për Standardizim të Republikës së Maqedonisë, Organizata e Konsumatorëve të Republikës së Maqedonisë dhe dy anëtarë të kuadrit shkencor të universiteteve në fushën e ndërtimtarisë.

(3) Me Komisionin për prodhime ndërtimore kryeson kryetar të cilin e cakton ministri.

(4) Komisioni për prodhime ndërtimore i shqyrton të gjitha informatat e parashtruara në lidhje me prodhimet ndërtimore nga aspekti i aplikimit të dispozitave teknike dhe përputhshmërinë e prodhimeve me dispozitat teknike dhe atë sipas llojeve të prodhimeve ose sipas llojit të rrezikut propozon miratimin e masave për mënjanim, përkatësisht minimizim të rrezikut në lidhje me prodhimet ndërtimore.

(5) Komisioni për prodhimet ndërtimore i stimulon dhe përkrah aktivitetet vullnetare të prodhuesve dhe distributorëve në lidhje me sigurinë e prodhimeve dhe e merr parasysh njohurinë teknike dhe shkencore në lidhje me sigurinë e prodhimeve ndërtimore.

(6) Në lidhje me punët të cilat Ministria i kryen si pikë kontakti, Komisioni për prodhime ndërtimore i siguron të gjitha informatat duke përdorur nocione transparente dhe të

kuptueshme për dispozitat e dedikuara për plotësimin e kushteve për punë ndërtimore të aplikuara për përdorim të planifikuar të prodhimit ndërtimor, realizon kontakte me organet kompetente për mbikëqyrje të tregut, i shqyrton kërkesat për lëshim në treg të prodhimit të caktuar ndërtimor dhe realizon kontakt me trupat e emëruar.

(7) Mënyrën e punës dhe llojet e informatave të cilat i siguron Komisioni për prodhime ndërtimore, i cakton ministri.

(8) Punët profesionale dhe administrative për nevojat e Komisionit për prodhime ndërtimore i kryen Ministria.

KAPITULLI III DEKLARATA PËR CILËSITË DHE SHENJA "CE"

Deklarata për cilësi

Neni 8

(1) Kur prodhimi ndërtimor përputhet me standard të harmonizuar ose përputhet me vlerësimin teknik evropian që është lëshuar për atë, prodhuesi përpilon deklaratë për cilësitë kur prodhimi i tillë lëshohet në treg, përveç në raste kur prodhimi ndërtimor është nga rajon i paharmonizuar, në pajtim me nenin 14 të këtij ligji.

(2) Nëse nuk ekzistojnë specifikime të harmonizuara teknike, prodhimi ndërtimor mund të lëshohet në treg, nëse është në pajtim me:

- standardet përkatëse nacionale maqedonase ose
- rregullat teknike maqedonase.

(3) Me përpilimin e deklaratës për cilësitë, prodhuesi merr përgjegjësi për përputhshmërinë e prodhimit ndërtimor. Deklarata për cilësitë e përpiluar nga ana e prodhuesit konsiderohet si e rregullt dhe autentike, përveç nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

Përmbajtja e deklaratës për cilësitë

Neni 9

(1) Deklarata për cilësitë përmban të dhëna për cilësitë e prodhimeve ndërtimore të cilat i plotësojnë karakteristikat thelbësore të këtyre prodhimeve në pajtim me specifikimet përkatëse teknike të harmonizuara.

(2) Deklarata për cilësitë përmban të dhëna për:

a) llojin e prodhimit për të cilin është përpiluar deklarata për cilësitë;

b) sistem/e të vlerësimit dhe vërtetim për qëndrueshmëri të cilësive të prodhimit ndërtimor;

v) numër referent dhe datë të lëshimit të standardit të harmonizuar ose vlerësim teknik evropian që është përdorur për vlerësimin e çdo karakteristike thelbësore të prodhimeve ndërtimore dhe

g) ku mund të aplikohet, numër referent i dokumentacionit të veçantë teknik dhe kërkesave për prodhimin për të cilin prodhuesi konfirmon se i plotëson.

(3) Deklarata për cilësitë, përveç të dhënave nga paragrafi (2) i këtij neni, i përmban edhe të dhënat në vijim:

a) përdorim i planifikuar i prodhimit ndërtimor, në pajtim me specifikimin teknik të harmonizuar;

b) listë e karakteristikave thelbësore, siç është caktuar në specifikimin e harmonizuar teknik për prodhimin ndërtimor për përdorimin e paraqitur të planifikuar;

v) cilësitë e së paku një karakteristike thelbësore të prodhimit ndërtimor, që është adekuate për përdorimin e paraqitur;

g) kur është e aplikueshme, cilësitë e prodhimit ndërtimor, të paraqitura sipas niveleve ose klasave ose në mënyrë përshkruese, kurse nëse është e nevojshme bazohet në përlogaritjen në lidhje me karakteristikat e veta thelbësore, të caktuara në pajtim me dispozitat për zbatimin e këtij ligji;

d) cilësitë e karakteristikave thelbësore të prodhimit ndërtimor, të cilat kanë të bëjnë me përdorimin e planifikuar, duke marrë parasysh përdorimin e vet, kur prodhuesi ka për qëllim ta lëshojë prodhimin në treg;

gj) për karakteristikat thelbësore të caktuara për të cilat nuk ka paraqitur cilësi, vihen shkronjat "NDP" (nuk ka cilësi të caktuara) dhe

e) kur është lëshuar vlerësim teknik evropian për prodhimin, cilësitë e prodhimit ndërtimor sipas niveleve, klasave ose në mënyrë përshkruese në lidhje me gjitha karakteristikat thelbësore të përmbajtura në vlerësimin përkatës teknik evropian.

(4) Në rast kur deklarata për cilësitë, përveç të dhënave nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni duhet të shoqërohet me të dhëna për përmbajtjen e substancave të rrezikshme në prodhimin ndërtimor të cilat janë përkufizuar në pajtim me Sistemin e vlerësimit dhe kontrollit të qëndrueshmërisë së prodhimeve ndërtimore në standardin e harmonizuar, në pajtim me Ligjin për kimikale.

(5) Formën dhe përmbajtjen e deklaratës për cilësitë e përcakton ministri.

Dorëzimi i deklaratës për cilësitë

Neni 10

(1) Kopje e deklaratës për cilësitë për çdo prodhim ndërtimor që është i arritshëm në treg, i parashtrohet pranuesit të prodhimit ndërtimor në formë elektronike ose në letër.

(2) Pjesë përbërëse e deklaratës për cilësitë janë udhëzimet teknike.

(3) Udhëzimet teknike doemos veçanërisht duhet të përmbajnë: njoftim, të dhëna për ruajtje, transport, vendosje dhe përdorim të prodhimit ndërtimor.

(4) Në udhëzimet teknike doemos duhet të shënohet afati deri në të cilin prodhimi ndërtimor duhet të vendoset, përkatësisht njoftim nëse ai afat nuk është i kufizuar.

(5) Udhëzimet teknike doemos duhet të përcjellin çdo prodhim ndërtimor që dërgohet. Kur dy ose më shumë prodhime të njëjta ndërtimore dërgohen njëkohësisht, udhëzimet teknike doemos duhet ta përcjellin çdo prodhim ndërtimor individualisht.

(6) Gjatë dërgimit të prodhimit ndërtimor në gjendje të shpërbërë, udhëzimet teknike e shoqërojnë çdo dërgim.

(7) Deklarata për cilësitë me udhëzimet teknike përpilohet në gjuhën maqedonase.

[Parime të përgjithshme dhe përdorimi i shenjës "CE"

Neni 11

(1) "CE" shenja në prodhimin ndërtimor vihet vetëm nga prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar nga ai.

(2) "CE" shenja duhet të vendoset në ato prodhime ndërtimore për të cilat prodhuesi ka përpiluar deklaratë për cilësitë, në pajtim me nenet 8 dhe 9 të këtij ligji.

(3) Nëse nuk është përpiluar deklarata për cilësitë në pajtim me nenet 8 dhe 9 të këtij ligji, "CE" shenja nuk vendoset.

(4) Me vënien e "CE" shenjës në prodhimin ndërtimor, prodhuesi konfirmon se prodhimi ndërtimor është në pajtim me karakteristikat thelbësore të paraqitura në deklaratën për cilësitë.

(5) Ndalohet vënie e shenjës, shenjave, ose mbishkrimeve në prodhim të caktuar ndërtimor, që mund të sjellin në huti, në lidhje me domethënien ose formën e "CE" shenjës.

(6) Në prodhimin ndërtimor mund të vihet shenjë tjetër, vetëm nëse nuk zvogëlohet dukshmëria, lexueshmëria dhe domethënia e "CE" shenjës.

(7) Për prodhim ndërtimor që është i harmonizuar me standard të harmonizuar ose për të cilin është lëshuar vlerësim teknik evropian, "CE" shenja është shenjë e vetme me të cilën konfirmohet përputhshmëria e prodhimit ndërtimor me cilësitë e paraqitura në pajtim me karakteristikat e veta thelbësore.

Rregulla dhe kushte për vendosjen e shenjës "CE"

Neni 12

(1) "CE" shenja vendoset dukshëm, lexueshëm dhe në mënyrë të pashlyeshme në prodhimin ndërtimor ose në etiketën që është vendosur në të. Në rast se kjo nuk është e mundur, e njëjta vendoset në paketimin ose në dokumentet shoqëruese të cilat e shoqërojnë prodhimin.

(2) "CE" shenja duhet të shoqërohet me dy numrat e fundit të vitit në të cilin për herë të parë është vendosur, emri dhe selia e regjistruar e prodhuesit ose shenja e identifikimit me të cilën më lehtë dhe pa dykuptimësi identifikohet emri dhe adresa e prodhuesit, kodi unik për identifikim të llojit të prodhimit, numri referent i deklaratës për cilësitë, niveli ose klasa e cilësive të paraqitura të cilat sugjerojnë në aplikimin e specifikimit të harmonizuar teknik, numër për identifikim të trupit të emëruar, përdorimin e planifikuar siç është caktuar në specifikimin e harmonizuar teknik të aplikuar.

(3) "CE" shenja vendoset para se të lëshohet prodhimi ndërtimor në treg. Pas "CE" shenjës mund të vendoset shenjë grafike ose çfarëdo shenjë tjetër me të cilën qartë do të shënohet rreziku ose mënyra e përdorimit.

(4) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e vendosjes së "CE" shenjës i përcakton ministri.

KAPITULLI IV RAJON I PAHARMONIZUAR

Neni 13

(1) Në rajonin e paharmonizuar përcaktohet kushtet për lëshim ose arritshmëri në tregun e prodhimit ndërtimor të cilat nuk janë në pajtim me këtë ligj.

(2) Prodhimi ndërtimor nga paragrafi (1) i këtij neni mund të lëshohet në treg nëse është në përputhje me nenin 8 paragrafi (2) i këtij ligji.

(3) Dispozitat e paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni dhe të nenit 14 të këtij ligji kanë të bëjnë me prodhimin ndërtimor nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

(4) Ministria është kompetente për zbatimin e procedurave në rajonin e paharmonizuar.

(5) Në rajonet e paharmonizuar Ministria kryen:

- kontroll të plotësimit të kërkesave për trupat që i kryejnë punët për personat e tretë në procesin e vlerësimit dhe kontrollit të qëndrueshmërisë së cilësive dhe
- i emëron Trupat për vlerësim teknik.

Përfashtim nga përpilimi i deklaratës për cilësitë

Neni 14

Me përfashtim të nenit 8 paragrafët (1) dhe (4) të këtij ligji, prodhuesi nuk duhet të përpilojë deklaratë për cilësitë gjatë lëshimit në treg të prodhimit ndërtimor i përfshirë me standard të harmonizuar, nëse:

a) prodhimi ndërtimor është individualisht i prodhuar ose i përpunuar sipas porosisë në proces jashtë-serik sipas porosisë së veçantë dhe i vendosur në punë ndërtimore të veçantë të identifikuar nga ana e prodhuesit, që është përgjegjës për vendosje të sigurt të prodhimit në objektet

ndërtimore, në pajtim me rregullat nga fusha e ndërtimit dhe dispozitat e këtij ligji dhe me përgjegjësi të operatorëve që i kryejnë punët ndërtimore në pajtim me rregullat nga fusha e ndërtimit ose

b) prodhimi ndërtimor është prodhuar në kantier për shkak të vendosjes së tij në objektet ndërtimore në pajtim me rregullat nga fusha e ndërtimit dhe dispozitat e këtij ligji, dhe me përgjegjësi të operatorëve të cilët i kryejnë punët ndërtimore për kryerjen e tij të sigurt dhe janë projektuar sipas rregullave nga fusha e ndërtimit ose

v) prodhimi ndërtimor është prodhuar në mënyrë tradicionale ose në mënyrë të përshtatshme për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe me proces joindustrial për shkak të restaurimit adekuat të objekteve të mbrojtura ndërtimore si pjesë e mjedisit të mbrojtur jetësor ose për shkak të vlerës së tyre të veçantë arkitektonike ose historike, në pajtim me ligjin.

KAPITULLI V OBLIGIMET E OPERATORËVE EKONOMIKË

Obligimet e prodhuesit

Neni 15

(1) Prodhuesi përpilon deklaratë për cilësitë në pajtim me nenet 8 dhe 9 të këtij ligji, kurse "CE" shenja vihet në pajtim me nenet 11 dhe 12 të këtij ligji.

(2) Prodhuesi, në bazë të deklaratës për cilësitë, përpilon udhëzim teknik për prodhimin ndërtimor me të cilën përshkruhen të gjitha elementet, që kanë të bëjnë me sistemin e nevojshëm për vlerësim dhe vërtetim të qëndrueshmërisë së cilësive.

(3) Prodhuesi detyrohet deklaratën për cilësitë dhe udhëzimin teknik nga paragrafi (2) i këtij neni ta ruajë dhjetë vite duke llogaritur nga dita e lëshimit të prodhimit ndërtimor në treg.

(4) Prodhuesi duhet të vendosë procedura me të cilat konfirmohen cilësitë e paraqitura të prodhimeve ndërtimore gjatë prodhimit serik. Në rast të ndryshimeve në llojin e prodhimit, prodhuesi në mënyrë adekuate duhet t'i marr parasysh specifikimet teknike të harmonizuara.

(5) Prodhuesi detyrohet në rast kur është e nevojshme të sigurojë saktësi dhe qëndrueshmëri të cilësive të prodhimit ndërtimor, të bën testimin e ekzemplarëve të prodhimeve ndërtimore që janë lëshuar në treg ose janë të arritshme në treg, të mbajë regjistër të ankesave për prodhimet ndërtimore nga rajonet e paharmonizuara, përkatësisht regjistër të prodhimeve ndërtimore të tërhequra dhe për përcjelljen e tillë ta informojë distributorin.

(6) Prodhuesi duhet të sigurojë që prodhimi ndërtimor të jetë i shënuar me llojin, serinë ose numrin serik ose çfarëdo elementi tjetër që mundëson identifikimin e tij ose nëse kjo nuk është e mundur të garantojë se informata e kërkuar është e siguruar në paketimin ose në dokumentin që e shoqëron prodhimin ndërtimor.

(7) Prodhuesi deklaratën për cilësitë e vendos në prodhim, ose kur kjo nuk është e mundur, në paketimin ose në dokumentin që e shoqëron, si dhe e shënon emrin e vet të regjistruar tregtar ose markën e regjistruar tregtare dhe adresën për kontakt.

(8) Prodhuesi, nëse dyshon se prodhimi ndërtimor që e ka lëshuar në treg nuk është në pajtim me deklaratën për cilësitë ose nuk është në pajtim me dispozitat e këtij ligji, detyrohet ta vendosë prodhimin e vet në përputhje, ta tërheq ose mënjanojë nga tregu. Nëse prodhimi paraqet rrezik për shëndetin e njerëzve dhe mjedisin jetësor, prodhuesi menjëherë e informon organin kompetent për

mbikëqyrje të tregut, me të dhëna për shkaqet për mosharmonizim, si dhe për masat e ndërmarra për mënjanimin e prodhimit ndërtimor që paraqet rrezik.

(9) Prodhuksi, me kërkesë të organit kompetent për mbikëqyrje të tregut, i siguron të gjitha dhënat dhe dokumentet që janë të nevojshme për t'u dëshmuar përputhshmëria e prodhimit ndërtimor me deklaratën për cilësitë në pajtim me dispozitat e këtij ligji. Prodhuksi bashkëpunon me organin kompetent për mbikëqyrje të tregut me kërkesë të tij dhe e informon për gjitha aktivitetet e ndërmarra për mënjanimin e rrezikut nga prodhimi ndërtimor, i lëshuar në treg.

Përfaqësuesi i autorizuar

Neni 16

(1) Prodhuksi mund me autorizim të shkruar të caktojë përfaqësues të autorizuar.

(2) Përpilimi i udhëzimit të nevojshëm teknik për prodhimin ndërtimor nuk është pjesë përbërëse e autorizimit të përfaqësuesit të autorizuar.

(3) Përfaqësuesi i autorizuar i kryen detyrat e caktuara në autorizimin. Autorizimi përfaqësuesit të autorizuar i lejon t'i kryejë së paku detyrat në vijim:

a) me kërkesë të organeve kompetente për mbikëqyrje të tregut, përfaqësuesi i autorizuar i siguron të gjitha të dhënat e nevojshme dhe dokumentet për dëshim të përputhshmërisë së prodhimit ndërtimor edhe atë me deklaratën për cilësitë dhe në pajtim me kërkesat tjera të këtij ligji dhe

b) bashkëpunon me organet kompetente të mbikëqyrjes së tregut, me kërkesë të tyre, për çdo veprim që nevojitet për mënjanimin e rreziqeve nga prodhimet ndërtimore të përfshira me autorizimin e përfaqësuesit të autorizuar.

Obligime të importuesit

Neni 17

(1) Importuesi lëshon në treg vetëm prodhime ndërtimore të cilat janë në pajtim me kërkesat e përcaktuara me këtë ligj.

(2) Para se ta lëshojnë prodhimin ndërtimor në treg, importuesit duhet të sigurojnë që:

- vlerësimi i qëndrueshmërisë së cilësive është bërë nga ana e prodhuesit,
- prodhuksi ka përpiluar udhëzime teknike në pajtim me nenin 10 të këtij ligji,
- deklarata për cilësitë është në pajtim me nenet 8 dhe 9 të këtij ligji,
- nëse kërkohet, prodhimi shënohet me "KE" shenjë dhe
- prodhuksi i respekton kushtet e përcaktuara në nenin 15 paragrafët (4) dhe (5) të këtij ligji.

(3) Kur importuesi ka arsye të dyshojë se prodhimi ndërtimor nuk është në pajtim me deklaratën për cilësitë ose me kërkesat e këtij ligji, nuk guxon ta lëshojë prodhimin në treg derisa nuk është në përputhje me deklaratën për cilësitë dhe me kërkesat e këtij ligji ose të sillet në përputhshmëri ose të ndryshohet deklarata e paraqitur për cilësitë.

(4) Nëse prodhimi ndërtimor paraqet rrezik për shëndetin e njerëzve dhe mjedisin jetësor, importuesi detyrimisht e informon prodhuesin dhe organin kompetent për mbikëqyrje të tregut.

(5) Importuesi detyrohet në prodhimin ndërtimor që është lëshuar në treg ose kur kjo nuk është e mundur, në paketimin ose në dokumentin që e shoqëron, ta theksojë emrin e vet të regjistruar tregtar ose markën e regjistruar tregtare dhe adresën për kontakt.

(6) Kur prodhimi ndërtimor është i arritshëm në treg, importuesi garanton se prodhimi është i shoqëruar me deklaratë për cilësitë dhe udhëzime teknike.

(7) Importuesi konfirmon se derisa prodhimi ndërtimor është në përgjegjësi të tij, kushtet për ruajtje dhe transport nuk e rrezikojnë përputhshmërinë e tij në pajtim me deklaratën për cilësitë dhe në pajtim me kërkesat e këtij ligji.

(8) Importuesi detyrohet në rast kur është e nevojshme të sigurojë saktësi dhe qëndrueshmëri të cilësive të paraqitura të prodhimit ndërtimor, të bën testimin e ekzemplarëve të prodhimeve ndërtimore që janë lëshuar në treg ose janë të arritshme në treg, të mbaj regjistër të ankesave për prodhimet ndërtimore nga rajonet e paharmonizuara, përkatësisht regjistër të prodhimeve ndërtimore të tërhequra dhe për njëjtën të informojë distributorin.

(9) Importuesi i cili vlerëson ose ka arsye të dyshojë se prodhimi ndërtimor të cilin e ka lëshuar në treg, nuk është në pajtim me deklaratën për cilësitë ose me kërkesat e këtij ligji, menjëherë duhet t'i ndërmarrë masat e nevojshme ta shpie prodhimin ndërtimor në përputhshmëri, ose ta mënjanojë ose tërheq nga tregu.

(10) Kur prodhimi nga paragrafi (9) i këtij neni paraqet rrezik për shëndetin e njerëzve dhe mjedisin jetësor, importuesi detyrohet menjëherë të ndërmarrë masa të sigurojë përputhshmëri për prodhimin ndërtimor, ta tërheq përkatësisht të sigurojë kthim të prodhimit dhe për të njëjtën ta informojë organin kompetent për mbikëqyrje të tregut.

(11) Importuesi, në afatin e caktuar në nenin 15 paragrafi (3) i këtij ligji, ruan ekzemplar të deklaratës për cilësitë dhe garanton se udhëzimi teknik është i arritshëm me kërkesë të organeve kompetente për mbikëqyrje të tregut.

(12) Importuesi me kërkesë të organit kompetent për mbikëqyrje të tregut:

- i siguron të gjitha të dhënat dhe dokumentet që janë të nevojshme për dëshim të përputhshmërisë së prodhimit ndërtimor edhe atë me deklaratën për cilësitë dhe në pajtim me kërkesat tjera të këtij ligji dhe
- bashkëpunon për çdo aktivitet të ndërmarrë për mënjanimin e rreziqeve nga prodhimi ndërtimor që është lëshuar në treg nga ana e importuesve.

Obligime të distributorit

Neni 18

(1) Kur prodhimi ndërtimor është i arritshëm në treg, distributori vepron në pajtim me kërkesat e këtij ligji.

(2) Para se prodhimi ndërtimor të lëshohet në treg, distributori duhet të sigurohet që:

- nëse kërkohet, prodhimi është vulosur me "CE" shenjë;
- deklarata për cilësitë dhe udhëzimin teknik janë dorëzuar me prodhimin ndërtimor;
- prodhuksi dhe importuesi i plotësojnë kërkesat e caktuara në nenin 15 paragrafët (4) dhe (5) dhe nenin 17 paragrafi (2) i këtij ligji dhe
- janë plotësuar dispozitat nga nenet 8 dhe 9 të këtij ligji.

(3) Kur distributori konsideron ose ka arsye të dyshojë se prodhimi ndërtimor nuk është në pajtim me deklaratën për cilësitë ose me kërkesat e këtij ligji, nuk guxon ta lëshojë prodhimin në treg derisa nuk e harmonizon me deklaratën për cilësitë dhe me kërkesat e këtij ligji ose derisa të ndryshohet deklarata e paraqitur për cilësitë.

(4) Nëse prodhimi ndërtimor nga paragrafi (3) i këtij neni paraqet rrezik për shëndetin e njerëzve dhe mjedisin jetësor, distributori detyrohet pa prolongim për të njëjtën ta informojë prodhuesin ose importuesin, dhe organet kompetente për mbikëqyrje të tregut.

(5) Distributori konfirmon se derisa prodhimi ndërtimor është në përgjegjësi të tij, kushtet për ruajtje dhe transport nuk e rrezikojnë përputhshmërinë e tij në pajtim me deklaratën për cilësitë dhe në pajtim me kërkesat e këtij ligji.

(6) Distributori i cili vlerëson ose ka arsye të dyshojë se prodhimi ndërtimor të cilin e ka lëshuar në treg, nuk është në pajtim me deklaratën për cilësitë ose me kërkesat e këtij ligji, menjëherë duhet t'i ndërmarrë masat e nevojshme që ta shpie prodhimin ndërtimor në përputhshmëri, ose ta mënjanojë ose tërheq nga tregu.

(7) Kur prodhimi ndërtimor nga paragrafi (6) i këtij neni paraqet rrezik për shëndetin e njerëzve dhe mjedisin jetësor, distributori menjëherë i informon organet kompetente për mbikëqyrje të tregut, duke thekuar të dhëna veçanërisht për jopërputhshmërinë e prodhimit.

(8) Distributori me kërkesë të organit kompetent për mbikëqyrje të tregut:

- i siguron të gjitha të dhënat dhe dokumentet që janë të nevojshme për dëshim të përputhshmërisë së prodhimit ndërtimor me deklaratën për cilësitë dhe në pajtim me kërkesat tjera të këtij ligji, në gjuhën maqedonase,
- i njofton për çdo aktivitet të ndërmarrë për mënjanimin e rreziqeve nga prodhimi ndërtimor që është lëshuar në treg.

Raste në të cilat obligimet e prodhuesve aplikohen te importuesit dhe distributorët

Neni 19

Importuesi ose distributori konsiderohen si prodhues në pajtim me nenin 15 të këtij ligji, në raste kur:

- lëshojnë prodhim ndërtimor në treg në emër të tyre ose shenjë mbrojtëse ose
- e ndërrojnë prodhimin ndërtimor që tanimë është lëshuar në treg në mënyrë që prodhimi të jetë në përputhje me të dhënat e deklaratës për cilësitë.

Identifikimi i operatorëve ekonomikë

Neni 20

Për afatin e caktuar në nenin 15 paragrafi (3) i këtij ligji, operatorët ekonomikë me kërkesë të Komisionit Evropian, detyrohen t'i parashtrijnë të dhënat për:

- a) çdo operator ekonomik që u ka dërguar prodhim ndërtimor dhe
- b) çdo operator ekonomik të cilit ata i kanë dërguar prodhim ndërtimor.

KAPITULLI VI

SPECIFIKAT E HARMONIZUARA TEKNIKE

Standardet e harmonizuara

Neni 21

(1) Standardet e harmonizuara duhet të miratohen si standarde nacionale nga ana e Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë.

(2) Listën e standardeve të harmonizuara nacionale për pranimin e standardeve të harmonizuara, me kërkesë të Ministrisë, i përgatit dhe i miraton Instituti për Standardizim i Republikës së Maqedonisë.

(3) Ministria e shpall listën e standardeve të harmonizuara nacionale në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(4) Lista e standardeve të harmonizuara nacionale përmban:

- a) udhëzime për specifikat teknike të harmonizuara të zëvendësuar, nëse ekzistojnë;
- b) datë për fillimin e periudhës kalimtare dhe
- v) datë të përfundimit të periudhës kalimtare.

(5) Ministria i shpall të gjitha ndryshimet e shkaktuara pas shpalljes së listës, në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni, në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(6) Nga data e fillimit të periudhës kalimtare për përshtatje drejt standardit të harmonizuar nacional, operatori ekonomik mund të përdorë standard të harmonizuar që të përpilohet deklarata për cilësitë e prodhimit ndërtimor i cili është përfshirë me të.

Dokumenti evropian për vlerësim (EAD) dhe publikimi

Neni 22

(1) Në rastet kur, prodhimi ndërtimor nuk është përfshirë ose nuk është përfshirë plotësisht me standardin e harmonizuar nacional dhe për të cilin cilësitë për karakteristikat e tij themelore nuk mund të vlerësohen plotësisht me standardin harmonizuar, me kërkesë të prodhuesit, Trupi për vlerësim teknik përpilon dhe miraton Dokument evropian për vlerësim edhe atë kur:

- a) prodhimi nuk i takon vëllimit të cilitdo standardi të përputhur të harmonizuar;
- b) për së paku një karakteristikë thelbësore të prodhimit ndërtimor, metoda e vlerësimit e paraparë në standardin e harmonizuar nuk është adekuate ose
- v) standardi i harmonizuar nuk parasheh kurrfarë metode të vlerësimit lidhur me të paktën një karakteristikë thelbësore të prodhimit.

(2) Dokumenti evropian për vlerësim i miratuar nga Trupi për vlerësim teknik duhet të jetë në pajtim me nenin 23 të këtij ligji.

(3) Pas konstatimit me Komitetin e përhershëm për ndërtimtarë nga neni 49 të këtij ligji, Ministria sipas nevojës i shfrytëzon Dokumentet ekzistuese evropiane për vlerësim si bazë për autorizimet e Trupit për vlerësim teknik dhe në pajtim me nenin 23 paragrafi (1) të këtij ligji me qëllim për përpilimin e standardeve të harmonizuara të prodhimeve nga paragrafi (1) të këtij neni.

(4) Dokumenti evropian për vlerësim, i cili është miratuar nga Trupi për vlerësim teknik e dërgon dokumentin te Ministria për:

- zbatim të tij,
- dhënie pëlqimi pas këshillimit me Komisionin për prodhime ndërtimore dhe
- shpallje të listës së Dokumenteve evropian për vlerësim në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(5) Ministria e shpall çdo ndryshim në listën e Dokumentit evropian për vlerësim në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Parimet për përpilimin dhe miratimin e Dokumentit evropian për vlerësim (EAD)

Neni 23

(1) Procedura për përpilimin dhe miratimin e Dokumentit evropian për vlerësim doemos duhet:

- a) të jetë transparente për prodhuesin e prekur;
- b) t'i definojë afatet adekuate të detyrueshme me qëllim që të shmanget prolongimi i pa arsyeshmë;

v) në mënyrë adekuate ta merr parasysh mbrojtjen e sekretit tregtar dhe të besueshmërisë;

g) të mundësojë pjesëmarrje adekuate nga ana e Ministrisë;

d) të jetë ekonomike për prodhuesin dhe

gj) të sigurojë bashkëpunim dhe koordinim ndërmjet Trupit për vlerësim teknik të emëruara për prodhimin në fjalë.

(2) Të gjitha shpenzimet për përpilimin dhe miratimin e Dokumentit evropian për vlerësim janë në ngarkim të Trupit për vlerësim teknik, së bashku me organizatën e TABs.

Obligimet e TABs pas pranimit të vlerësimit teknik evropian (ETA)

Neni 24

(1) Me kërkesë të prodhuesit, për lëshimin e vlerësimit teknik evropian, Trupi për vlerësim teknik e informon kërkuuesin nëse prodhimi ndërtimor është harmonizuar plotësisht ose pjesërisht me specifikën teknike edhe atë:

a) nëse prodhimi është përfshirë plotësisht me standardin e harmonizuar, Trupi për vlerësim teknik e informon prodhuesin se në pajtim me nenin 22 paragrafi (1) të këtij ligji, vlerësimi teknik evropian nuk mund të lëshohet;

b) nëse prodhimi është përfshirë plotësisht me Dokumentin Evropian për vlerësim, Trupi për vlerësim teknik e informon prodhuesin se një dokument i tillë është bazë që të lëshohet vlerësim teknik evropian dhe

v) kur prodhimi nuk është përfshirë ose nuk është përfshirë plotësisht me asnjë specifikë teknike, Trupi për vlerësim teknik i zbaton procedurat në pajtim me nenin 22 paragrafi (3) të këtij ligji.

(2) Në rastet nga paragrafi (1) pikat b) dhe v) të këtij neni, Trupi për vlerësim teknik përmes Ministrisë, si pikë kontakti për prodhimet ndërtimore, e informon Komisionin evropian për përbajtjen e kërkesës dhe të udhëzimit drejt vendimit adekuat të Komisionit evropian për vlerësimin dhe kontrollin e qëndrueshmërisë së cilësive, që Trupi për vlerësim teknik ka për qëllim ta zbatojë për prodhimin ose për atë se nuk ka vendim të atillë në Komisionin evropian për vlerësim dhe kontroll të qëndrueshmërisë së cilësive.

(3) Nëse Komisioni Evropian vlerëson se nuk ekziston zgjidhje adekuate për vlerësim dhe vërtetim të qëndrueshmërisë së cilësive për prodhimin ndërtimor, zbatohet neni 28 i këtij ligji.

Përbajtja e Dokumentit evropian për vlerësim (EAD)

Neni 25

(1) Dokumenti evropian për vlerësim përmban, së paku:

- përshkrim të përgjithshëm të prodhimit ndërtimor,
- listë të të dhënave për karakteristikat thelbësore adekuate për përdorimin e planifikuar të prodhimit siç parasheh prodhuesi dhe siç është arritur pëlqimi ndërmjet prodhuesit dhe organizatës të TABs dhe
- metodat dhe kriteret për vlerësimin e cilësive të prodhimit lidhur me karakteristika thelbësore.

(2) Me dokumentin Evropian për vlerësim janë përcaktuar parimet për kontroll të prodhimit në fabrikë duke marrë parasysh kushtet e procesit të prodhimitarisë së prodhimit ndërtimor.

(3) Cilësitë e karakteristikave thelbësore të prodhimit mund të vlerësohen në mënyrë adekuate me metoda dhe kriteret të cilat tashmë janë vendosur në specifika tjera teknike të harmonizuara.

Negociata formale të Dokumentit evropian për vlerësim (EAD)

Neni 26

(1) Nëse konsiderohet se Dokumenti evropian për vlerësim nuk i plotëson kërkesat të cilat duhet të plotësohen lidhur me kërkesat themelore për objektin ndërtimor në pajtim me nenin 5 të këtij ligji, Ministria e paraqet rastin në Komitetin e përhershëm për ndërtimtarin, duke nxjerrë argumente. Komiteti i përhershëm për ndërtimtarin, pasi që e ka konsultuar Ministrinë, e dorëzon mendimin e vet pa prolongim.

(2) Në bazë të mendimit të Komitetit të përhershëm për ndërtimtarin, Ministria vendos t'i shpallë ose të mos i shpallë, t'i shpallë me përkufizime, mbajtje, mbajtje me përkufizime ose të mos i tërheqë referimet e Dokumenteve evropiane adekuate për vlerësim në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(3) Ministria për vendimin në paragrafin (2) të këtij neni e informon organizatën e TABs dhe, nëse nevojitet kërkon revizion të Dokumentit adekuat evropian për vlerësim.

Vlerësimi teknik evropian (ETA)

Neni 27

(1) Vlerësimi teknik evropian lëshohet nga ana e Trupit për vlerësim teknik, me kërkesë së prodhuesit në bazë të Dokumentit evropian për vlerësim në pajtim me dispozitat e neneve 22 dhe 23 të këtij ligji dhe rregullat për zbatimin e këtij ligji.

(2) Në raste kur ekziston Dokument evropian për vlerësim, mund të jepet vlerësim teknik evropian madje edhe në raste kur është në procedurë miratimi i standardeve të harmonizuara. Dhënia është e mundur deri në ditën e hyrjes në fuqi të rregullës teknike në pajtim me nenin 24 të këtij ligji.

(3) Vlerësimi teknik evropian përmban: të dhëna për cilësitë e prodhimit ndërtimor sipas niveleve, klasave, ose në mënyrë përshkruese për karakteristikat thelbësore të cilat janë kontraktuar ndërmjet prodhuesve dhe Trupit për vlerësim teknik të cilët e pranojnë kërkesën për Vlerësim teknik evropian për përdorimin e planifikuar të paraqitur dhe për aktivitetet të cilat duhet t'i ndërmarrë operatori ekonomik për zbatimin e sistemit për vlerësim dhe vërtetim të gjendjes së përhershme të cilësive.

(4) Formën dhe përbajtjen e vlerësimit teknik evropian i përcakton ministri.

(5) Sistemin për vlerësim dhe vërtetimin e gjendjes së përhershme të cilësive të prodhimeve ndërtimore lidhur me karakteristikat e tyre thelbësore dhe procedurat e thjeshtësuara për vlerësim dhe vërtetimin e qëndrueshmërisë së cilësive të prodhimeve ndërtimore i përcakton ministri.

Vlerësimi dhe vërtetimi i qëndrueshmërisë së cilësive

Neni 28

(1) Vlerësimi dhe vërtetimi i qëndrueshmërisë së cilësive të prodhimit ndërtimor lidhur me karakteristikat e tyre thelbësore bëhet në pajtim me një nga sistemet për vlerësim dhe vërtetim të qëndrueshmërisë së cilësive në pajtim me rregullën nga neni 27 paragrafi (5) të këtij ligji.

(2) Në sistemet nga paragrafi (1) i këtij neni, merren parasysh vlerësimi dhe vërtetimi i qëndrueshmërisë së cilësive të prodhimit ndërtimor që i kryen prodhuesi ose trupi i emëruar për vlerësim në pajtim me rregullën nga neni 27 paragrafi (5) të këtij ligji.

(3) Procedurat e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive, të cilat varësisht nga sistemet nga paragrafi (1) të këtij neni, që i kryen prodhuesi janë:

- Përcaktimi i llojit të prodhimit në bazë të testimit të llojit (duke përfshirë marrjen e ekzemplarit), përcaktimin e llojit, vlera tabelore ose dokumentacion përshkruar të prodhimit,

- kontroll i prodhimit të fabrikës dhe
- testim të mëtejme të ekzemplarit nga prodhimi ndërtimor i fabrikës në pajtim me planin e përcaktuar për testim.

(4) Procedurat e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive varësisht nga sistemet nga paragrafi (1) të këtij neni, që i kryen trupi i emëruar për vlerësim janë:

- përcaktimi i tipit të prodhimit në bazë të testimit të llojit (duke përfshirë marrjen e ekzemplarit), përcaktimin e tipit, vlera tabelore ose dokumentacion përshkruar të prodhimit,

- procedura për vlerësimin dhe vërtetimin e cilësive të prodhimeve ndërtimore lidhur me karakteristikat thelbësore: reagime të zjarrit, rezistencë nga zjarri, cilësi gjatë zjarrit të jashtëm, absorbim të zhurmës, përkatësisht emision të materialeve të rrezikshme,

- inspeksion fillestar në repartin prodhues dhe kontroll të prodhimit në fabrikë,

- mbikëqyrje e përhershme, vlerësim dhe kontroll të prodhimit në fabrikë dhe

- testim i ekzemplarëve të marrë me zgjedhje të rastësishme, para se të lëshohet prodhimi ndërtimor në treg.

(5) Ministri i përcakton:

- përmbajtjen dhe mënyrën për përpunimin e Dokumentit evropian për vlerësim,

- formën dhe përmbajtjen e vlerësimit teknik evropian,
- mënyrën e lidhjes së marrëveshjes ose njohjen e dokumenteve adekuate të trupit të emëruar kur kryen detyra për personin e tretë,

- sfera të prodhimit,
- kërkesa të cilat duhet t'i plotësojë trupi për vlerësim teknik,

- kushtet të cilat duhet t'i plotësojnë trupat e emëruar,

- zbatimi i rregullave të caktuara teknike dhe rregullave të cilat kanë të bëjnë me lëshimin në treg dhe

- mënyra e dokumentimit, dëshmimi i plotësimit të kërkesës dhe mënyra e punës së trupave për vlerësim teknik evropian dhe trupat e emëruar.

KAPITULLI VII TRUPAT PËR VLERËSIM TEKNIK

Emërimi, përcjellja dhe vlerësimi i Trupit për vlerësim teknik

Neni 29

(1) Ministri emëron Trup për vlerësim teknik në territorin e Republikës së Maqedonisë, për një ose disa sfera të prodhimeve, në pajtim me rregullën nga neni 28 paragrafi (5) të këtij ligji.

(2) Për emërimin e Trupit për vlerësim teknik duhet të plotësohen kërkesa lidhur me hapësirat, pajisje dhe kuadër të cilët më afër do të përcaktohen në rregullën e nenit 28 paragrafi (5) të këtij ligji.

(3) Pas përcaktimit të plotësimit të kërkesave nga paragrafi (2) i këtij neni miratohet aktvendim në afat prej tridhjetë ditësh nga dita e parashtimit të kërkesës në pajtim me nenin 38 të këtij ligji.

(4) Ministria për emërimin e Trupit për vlerësim teknik e njofton Komisionin evropian për emrin dhe selinë dhe sferat e prodhimeve ndërtimore për të cilat është emëruar trupi.

(5) Ministria në ueb faqen e vet e shpall përfshirjen e akreditimit dhe çdo ndryshim të përfshirjes, për të cilën është emëruar trupi.

(6) Kundër aktit për emërim nga paragrafi (2) i këtij neni, nuk lejohet ankesë, por mund të ngrihet kontest administrativ.

Kërkesat dhe obligimet për Trupin për vlerësim teknik

Neni 30

(1) Trupi për vlerësim teknik bën vlerësim të plotësimit të kërkesave të karakteristikave thelbësore të prodhimit ndërtimor për çka jep vlerësim teknik evropian në sferën e prodhimeve për të cilën është emëruar.

(2) Trupi për vlerësim teknik duhet t'i plotësojë kërkesat e përcaktuara në rregullën e nenit 28 paragrafi (5) të këtij ligji në suaza të përfshirjes së emërimit të tij.

(3) Trupi për vlerësim teknik në ueb faqen e vet e shpall organogramin dhe emrat e anëtarëve të trupave të brendshëm të vet për miratimin e vendimeve.

(4) Nëse Trupi për vlerësim teknik më tej nuk i plotëson kërkesat nga neni 28 paragrafi (5) të këtij neni, Ministria e revokon emërimin e trupit për sferën adekuate të prodhimeve dhe për të njëjtën e informon Komisionin evropian.

Organizimi i trupave për vlerësim teknik

Neni 31

Për shkak të bashkëpunimit të ndërsjellë dhe koordinimit të procedurave për vlerësimin e plotësimit të kërkesave për karakteristikat thelbësore të prodhimit ndërtimor, Trupat për vlerësim teknik mund të formojnë Odë për trupa për vlerësim teknik.

KAPITULLI VIII TRUPAT E EMËRUAR

Emërimi

Neni 32

Ministria e njofton Komisionin Evropian për trupat që janë emëruar t'i kryejnë detyrat për personat e tretë në procesin e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive (në tekstin e mëtejshëm: "trupat e emëruar").

Organet kompetente për emërim

Neni 33

(1) Ministria emëron trupa të përfshirë në procesin e vlerësimit të përputhshmërisë, që autorizohen për kryerjen e detyrave nga personat e tretë në procesin e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive për qëllimet e këtij ligji.

(2) Trupi i emëruar duhet të jetë i akredituar në pajtim me Ligjin për akreditim.

(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, Ministria mund të emërojë trupa që janë të paakredituar, kurse i përbushin kushtet e përcaktuara në nenin 35 të këtij ligji.

(4) Trupi i emëruar nga paragrafi (3) i këtij neni, e merr përgjegjësinë e plotë për detyrat e kryera.

Obligimi për informim për vendet-anëtare**Neni 34**

Ministria e informon Komisionin Evropian për mënyrën e vlerësimit dhe emërimit të trupave që duhet të kryejnë detyra për personat e tretë në procesin e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive dhe ndjekjes së trupave të emëruar dhe për çfarëdo ndryshimesh të tyre.

Kushtet për emërimin e trupave**Neni 35**

(1) Që të emërohet, trupi duhet t'i përmbush kushtet e përcaktuara në paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) dhe (15) të këtij neni.

(2) Trupi i emëruar duhet të themelohet në Republikën e Maqedonisë dhe të ketë cilësinë e personit juridik.

(3) Trupi i emëruar është personi i tretë, pavarësisht nga prodhuesi apo nga prodhimi ndërtimor që e vlerëson. Trupi që është në përbërje të shoqatës afariste apo unionit profesional, që i paraqet ndërmarrjet që përfshihen në projektim, prodhim, furnizim, montazh, përdorim apo mirëmbajtje të prodhimeve ndërtimore që i vlerëson, mund të konsiderohet trup i emëruar, me kusht që ta dëshmojë mëvetësinë dhe mungesën e çfarëdo konflikti të interesave.

(4) Trupi i emëruar, organi i tij për menaxhim dhe kuadri që është përgjegjës për kryerjen e detyrave për personat e tretë, në procesin e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive nuk guxon të jetë: projektues, inxhinier përgjegjës për mbikëqyrje, prodhues, furnizues, montues, blerës, pronar, shfrytëzues apo mirëmbajtës i prodhimeve ndërtimore që i vlerëson, e as përfaqësues i autorizuar. Kjo nuk e përjashton përdorimin e prodhimit të vlerësuar ndërtimor për punën e trupit të emëruar apo përdorimin për nevojat personale.

(5) Trupi i emëruar, organi i tij për menaxhim dhe kuadri që është përgjegjës për kryerjen e detyrave për personat e tretë në procesin e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive nuk guxon të përfshihet drejtpërdrejt në projektim, prodhim apo realizim, marketing, montazh, përdorim apo mirëmbajtje të prodhimeve ndërtimore, e as t'i përfaqësojë palët që angazhohen në këto aktivitete. Trupat e emëruar nuk guxojnë të angazhohen në aktivitete që mund të jenë në konflikt interesi me mëvetësinë e tyre të vendimmarrjes në aktivitete për të cilat janë emëruar, veçanërisht për shërbimet konsultuese.

(6) Trupi i emëruar duhet të garantojë se aktivitetet e filialeve të tij apo nënrealizuesve nuk ndikojnë në besueshmërinë, objektivitetin dhe paanshmërinë gjatë vlerësimit dhe/apo kontrollit të cilësive të prodhimit ndërtimor.

(7) Trupi i emëruar dhe kuadri i tij duhet t'i kryejnë detyrat për personat e tretë në procesin e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive me shkallën më të lartë të integritetit profesional dhe aftësisë së detyrueshme teknike në sferat e posaçme dhe duhet të lirohen nga shtypjet dhe dyshimet, veçanërisht financiarisht, që mund të ndikojnë në vendimmarrjen e tyre apo në rezultatet nga vlerësimi dhe/apo vërtetimi i tyre, veçanërisht nga personat apo grupi i personave që kanë interes për rezultatet e këtyre aktiviteteve.

(8) Trupi i emëruar duhet të përgatitet t'i kryejë të gjitha detyrat për personat e tretë në procesin e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive në pajtim me nenin 28 të këtij ligji dhe rregullat për zbatim të këtij ligji, pa dallim nëse këto detyra janë të zbatuara nga trupi i emëruar apo në emër të tij dhe në përgjegjësinë e tij.

(9) Në çdo kohë dhe për çdo sistem të vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive dhe për çdo lloj apo kategori të prodhimeve ndërtimore, karakteristikat dhe detyrat thelbësore për të cilat është emëruar, trupi duhet të disponojë me:

a) kuadër me njohuri teknike dhe detyrimisht edhe përvojë përkatëse për kryerje të detyrave në procesin e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive;

b) përshkrimin e procedurave me të cilat është kryer vlerësimi i cilësive, me ç'rast garantohet transparenca dhe aftësia për përsëritjen e këtyre procedurave, posedimi i politikave dhe procedurave përkatëse me të cilat dallohen detyrat që i zbaton si trup i emëruar nga aktivitetet tjera, dhe

v) procedurat për kryerje të aktiviteteve duke e pasur parasysh madhësinë e ndërmarrjes, sektorin në të cilin punon, strukturën, shkallën e ndërlikimit të teknologjisë së prodhimit, natyrën masive dhe serike të procesit të prodhimit.

(10) Trupi i emëruar duhet të ketë mjete përkatëse për kryerjen e detyrave teknike dhe të menaxhimit lidhur me veprimtarinë për të cilën është emëruar dhe të ketë qasje në tërë pajisjen e nevojshme.

(11) Kuadri përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve për të cilat është emëruar trupi, duhet ta posedojë:

a) trajnimin profesional dhe teknik përkatës që i përfshin të gjitha aktivitetet për personat e tretë në procesin e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive në kornizat e vëllimit për të cilin është emëruar trupi;

b) certifikatë për trajnim për njohje të kërkesave gjatë vlerësimit dhe vërtetimit të cilësive të prodhimit ndërtimor për të cilin zbatohet, si dhe autorizim përkatës për zbatim të aktiviteteve të tilla;

v) certifikatë për trajnim për njohje të kërkesave për standardet e harmonizuara të zbatueshme dhe dispozitat përkatëse nga ky ligj dhe ligjet tjera, dhe

g) aftësinë për hartimin e certifikatave dhe raporteve me të cilat dëshmohet se është kryer vlerësimi dhe vërtetimi i cilësive të prodhimit ndërtimor.

(12) Trupi i emëruar, organi i tij për menaxhim dhe kuadri përgjegjës për vlerësimin dhe vërtetimin e qëndrueshmërisë së cilësive duhet të jenë të paanshëm në punën e tyre.

(13) Trupi i emëruar duhet të ketë sigurim për përgjegjësi profesionale për ushtrim të veprimtarisë së tij.

(14) Kuadri i trupit të emëruar duhet të sigurojë sekret afarist në lidhje me të gjitha informatat që janë marrë gjatë kryerjes së detyrave në pajtim me këtë ligj dhe rregullat për zbatim të këtij ligji, duke e përfshirë edhe mbrojtjen e të drejtave të pronësisë.

(15) Trupi i emëruar duhet të sigurojë informim përkatës të kuadrit, për shkak të kryerjes së detyrave të tyre në kornizat e trupit të emëruar.

(16) Ministri me kërkesë të parashtruar, për kërkesat që i përmbushin kushtet e përcaktuara në paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) dhe (15) të këtij neni lëshon aktvendim për emërim të trupit.

Supozimi për përshtatshmëri**Neni 36**

Trupi i cili është i emëruar të kryejë detyra për personat e tretë në procesin e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive, me të cilat dëshmohet përputhshmëria e tij me kërkesat e përcaktuara në standardet e harmonizuara përkatëse apo pjesët e tyre, supozohet se harmonizohet me kushtet e përcaktuara në nenin 35 të këtij ligji, derisa standardet e harmonizuara të zbatueshme i përmbushin këto kërkesa.

Filialet dhe nënrealizuesit e trupave të emëruar**Neni 37**

(1) Kur trupi i emëruar lidh nënmarrëveshje me detyrat për personat e tretë në procesin e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive të prodhimeve ndërtimore apo këto detyra ia beson filialit, trupi i emëruar garanton se nënrealizuesi apo filiali i përbushin kushtet e përcaktuara në nenin 35 të këtij ligji dhe në mënyrë përkatëse e njofton Ministrinë.

(2) Trupi i emëruar merr përgjegjësi të plotë për punët që i kryejnë nënrealizuesit apo filialet.

(3) Detyrat e kontraktuara apo të kryera nga filiali mund të realizohen vetëm në marrëveshje me porositisin.

(4) Dokumentacioni, që ka të bëjë me vlerësimin e kualifikimeve të secilit nënrealizues apo filial dhe detyrat e kryera nga këto, trupin e emëruar e vë në disponim të Ministrisë. Trupi i emëruar e vë në disponim të Ministrisë dokumentacionin përkatës, që ka të bëjë me vlerësimin e kualifikimeve të secilit nënrealizues apo filial dhe detyrat e kryera nga këto në pajtim me këtë ligj.

Parashtrimi i kërkesës për emërim**Neni 38**

(1) Kërkesa për emërim, përkatësisht për kryerje të detyrave për personat e tretë në procesin e vlerësimit dhe vërtetimit të qëndrueshmërisë së cilësive dorëzohet te Ministria.

(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni duhet të shoqërohet me përshkrim të aktivitetëve që duhet t'i kryejë, procedurë për vlerësim dhe/apo vërtetim për të cilat trupi pohon se është kompetent, certifikatë për akreditim me sferën e akreditimit të lëshuar nga Instituti për Akreditim i Republikës së Maqedonisë dhe dëshmitë për përbushjen e kushteve të përcaktuara në nenin 35 të këtij ligji.

(3) Nëse trupi nuk mund të sigurojë certifikatë për akreditim, i dorëzon të gjitha dëshmitë që nevojiten për akreditim, njohje dhe ndjekje të rregullt të përputhshmërisë në pajtim me kushtet e përcaktuara në nenin 35 të këtij ligji.

Obligimet për njoftim për trupat e emëruar**Neni 39**

(1) Ministria për trupat e emëruar e njofton Komisionin Evropian, me përdorim të njoftimit elektronik, kurse në rastet kur njoftimi elektronik nuk është i arritshëm, dërgon kopje në letër.

(2) Njoftimi për emërim duhet t'i përmbajë të gjitha të dhënat për aktivitetet që duhet t'i kryejnë trupat e emëruar, me udhëzim në specifikimin teknik të harmonizuar përkatës dhe për qëllimet e sistemit të përcaktuar në nenet 27 dhe 28 të këtij ligji për të cilat është emëruar trupi. Në njoftim nuk duhet të udhëzohet në specifikimin e harmonizuar.

(3) Kur njoftimi për emërim nga paragrafi (1) i këtij neni nuk bazohet në certifikatë për akreditim në pajtim me nenin 38 paragrafin (3) të këtij ligji, Ministria ia dorëzon Komisionit Evropian të gjitha dëshmitë që e vërtetojnë profesionalizimin e trupit të emëruar dhe marrëveshjet për punë të trupit të emëruar me të cilën garantohej se i përbush kushtet nga neni 35 i këtij ligji, si dhe se rregullisht do ta ndjekë aktivitetin.

(4) Trupi për të cilin është dorëzuar njoftimi për emërim, mund t'i kryejë aktivitetet vetëm nëse nuk ka kundërshtim nga Komisioni Evropian edhe atë në afat prej 14 ditësh nga dita e njoftimit për emërim në rast kur posedon certifikatë për akreditim, apo në afat prej 60 ditësh nga njoftimi për emërim se nuk është përdorur certifikata për akreditim.

(5) Për të gjitha ndryshimet e bëra pas emërimit të trupit, kurse në rast nëse ka kundërshtime nga paragrafi (4) i këtij neni, Ministria e njofton Komisionin Evropian.

Numrat për identifikim dhe listat e trupave të emëruar**Neni 40**

(1) Ministria ndan numra për identifikim të secilit trup të emëruar.

(2) Ministria, në ueb faqen e saj e publikon listën e trupave që emërohen në pajtim me këtë ligj, duke i përfshirë numrat për identifikim dhe detyrat për të cilat janë emëruar.

(3) Ministria e publikon çdo ndryshim të listës nga paragrafi (2) i këtij neni.

Kufizimi apo tërheqja e emërimit**Neni 41**

(1) Nëse Ministria përcakton apo informohet se trupi i emëruar më nuk i përbush kushtet nga neni 35 i këtij ligji apo se nuk i përbush obligimet e tij, Ministria e kufizon apo e tërheq aktvendimin për emërim, në varësi nga shkalla e mospërbushjes së kushteve apo obligimeve.

(2) Në rast kur trupi i emëruar nuk i përbush kushtet nga neni 35 paragrafët (12), (13), (14) dhe (15) të këtij ligji, Ministria miraton aktvendim për kufizim të punës së trupit të emëruar në periudhë prej tre muajsh.

(3) Nëse pas kalimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni trupi i emëruar nuk i mënjanon mangësitë në lidhje me kushtet nga neni 35 paragrafët (12), (13), (14) dhe (15) të këtij ligji, Ministria miraton aktvendim për tërheqjen e aktvendimit për emërim.

(4) Në rast kur trupi i emëruar nuk i përbush kushtet nga neni 35 paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) dhe (11) të këtij ligji, Ministria miraton aktvendim për tërheqjen e aktvendimit për emërim.

(5) Kundër aktvendimit nga paragrafi (3) dhe (4) të këtij neni mund të ngrihet kontest administrativ.

(6) Në rast të kufizimit, ndërprerjes apo tërheqjes së aktvendimit për emërimin apo kur trupi i emëruar e ndërpret aktivitetin e tij, Ministria merr masa, me të cilat aktivitetet e trupit do të procesohen nga trupi tjetër i emëruar apo të jenë të arritshme për Ministrinë dhe për organin kompetent për mbikëqyrje të tregut.

Kontestimi i aftësisë dhe profesionalizmit të trupave të emëruar**Neni 42**

(1) Ministria i shqyrton të gjitha rastet kur ka shkak të dyshojë apo kur ka marrë fletëparaqtje për dyshim në lidhje me profesionalizmin e trupit të emëruar apo përbushjen e vazhdueshme të kushteve dhe përgjegjësisë së trupit të emëruar.

(2) Ministria me kërkesë të Komisionit Evropian i siguron të gjitha informatat që lidhen me bazat për emërim apo mbajtje të profesionalizmit të trupit të prekur.

(3) Ministria garanton se me të gjitha informatat e marra që janë në drejtim të hulumtimeve të saj sillet në mënyrë të besueshme.

(4) Nëse Ministria përcakton se trupi i emëruar nuk i përbush kushtet për emërim nga paragrafi (1) i këtij neni, e informon Komisionin Evropian për marrjen e masave për mënjanimin e parregullsisë apo tërheqjen e aktvendimit për emërim.

(5) Ministria pas parregullsisë të përcaktuara te trupi i emëruar e informon organin kompetent për akreditim për kontrollin e sërishëm të certifikatës së lëshuar për akreditim në pajtim me Ligjin për akreditim.

Obligimet për trupat e emëruar**Neni 43**

(1) Trupat e emëruar kryejnë detyra për personat e tretë në pajtim me sistemet për vlerësimin dhe vërtetimin e qëndrueshmërisë së cilësive të përcaktuara në nenin 28 të këtij ligji.

(2) Vlerësimi dhe vërtetimi i qëndrueshmërisë së cilësive kryhen në mënyrë transparente në lidhje me prodhimin duke iu shmangur ngarkimit të panevojshëm të operatorëve ekonomikë. Trupat e emëruar i kryejnë aktivitetet e tyre duke e pasur parasysh madhësinë e ndërmarrjes, sektorin në të cilin punon, strukturën, shkallën e ndërlikimit të teknologjisë së caktuar prodhuese dhe madhësinë apo natyrën serike të procesit të prodhimit. Pastaj, trupat e emëruar duhet t'i respektojnë karakteristikat thelbësore të prodhimeve ndërtimore të përcaktuara në pajtim me këtë ligj dhe funksionin që prodhimi ndërtimor e ka gjatë përbushjes së kërkesave bazë për objektet ndërtimore.

(3) Nëse, gjatë kontrollit fillestar të repartit të prodhimit dhe kontrollit të fabrikës të prodhimit, trupi i emëruar përcakton se prodhuesi nuk e siguron qëndrueshmërinë e cilësive të prodhimit, atëherë kërkon nga prodhuesi t'i marrë të gjitha veprimet e nevojshme ta shpie prodhimin ndërtimor në pajtim me kërkesat e këtij ligji dhe nuk lëshon certifikatë për prodhimin.

(4) Nëse, gjatë ndjekjes së aktiviteteve për vërtetim të qëndrueshmërisë së cilësive të prodhimit ndërtimor, trupi i emëruar përcakton se prodhimi ndërtimor më tepër nuk i ka cilësitë e njëjta për tipin e prodhimit, atëherë prodhuesi duhet t'i marrë masat përkatëse, kurse mund edhe ta ndërpresë apo tërheqë certifikatën për prodhimin.

(5) Kur nga prodhuesi nuk janë marrë masa për vërtetim të qëndrueshmërisë së cilësive të prodhimit ndërtimor apo nuk e kanë efikasitetin e nevojshëm, trupi i emëruar, e tërheq certifikatën për prodhim.

Obligimet e trupave të emëruar për informim**Neni 44**

(1) Trupat e emëruar e informojnë Ministrinë për:
a) çdo refuzim, kufizim, pushim apo tërheqje të certifikatave për prodhime ndërtimore;

b) të gjitha rrethanat që ndikojnë në sferën dhe kushtet për emërim në pajtim me nenin 38 të këtij ligji, dhe

v) çdo kërkesë për njoftim për vlerësimin dhe/apo kontrollin e kryer për qëndrueshmërinë e cilësive që i kanë marrë nga organet kompetente për mbikëqyrjen në treg;

(2) Trupat e emëruar me kërkesë të Ministrisë, pa prolongim, e njoftojnë për detyrat për personat e tretë, në pajtim me sistemet për vlerësimin dhe vërtetimin e qëndrueshmërisë së cilësive të kryera në kornizat e vëllimit të akreditimit të tyre dhe për të gjitha aktivitetet tjera të kryera, duke përfshirë aktivitetet dhe nënmarrëveshjet tejkufitare.

(3) Trupi i emëruar, pa anulim dorëzon informata për problemet që rrjedhin nga rezultatet negative apo pozitive nga vlerësimet dhe/apo vërtetimet të trupat tjerë të emëruar që kryejnë detyra të ngjashme për personat e tretë në pajtim me sistemet për vlerësimin dhe vërtetimin e qëndrueshmërisë së cilësive për prodhimet ndërtimore të përfshira me specifikimin e njëjtë të harmonizuar teknik.

**KAPITULLI IX
PROCEDURAT E VEÇANTA****Neni 45**

(1) Nëse për prodhim të caktuar ndërtimor i cili importohet nuk ka specifikime teknike, me kërkesë të importit, prodhimi ndërtimor konsiderohet si adekuat në pajtim me dispozitat e këtij ligji, në rast kur:

- prodhimi ndërtimor shoqërohet me dokumente për testim dhe kontroll të kryera nga trupi i emëruar i vendit prodhues, dhe që janë në pajtim me metodat dhe procedurat që vlejnë në vendin prodhues ose

- prodhimi ndërtimor shoqërohet me dokumente për testim dhe kontroll nga vendi prodhues, të njohura në Republikën e Maqedonisë.

(2) Që të konstatohet nëse është siguruar niveli i përputhshmërisë nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni, organi mbikëqyrës për kontroll të tregut, nëpërmjet Ministrisë, mund të kërkojë informata plotësuese nga vendi prodhues për dispozitat sipas të cilave duhet të bëhen testimet dhe kontrolli edhe për trupin e emëruar të përfshirë në vërtetimin e përputhshmërisë. Në rast të dyshimit, Ministria miraton mendim të saj mbi bazë të dëshmive dhe për këtë e njofton Komisionin Evropian.

(3) Në rast, Ministria të konstatojë se trupi i emëruar i vendit prodhues, nuk e realizon testimin dhe kontrollin nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni, për këtë, në afat të përcaktuar në specifikimin teknik për prodhues ndërtimor e njofton vendin prodhues dhe kërkon përgjigje se çfarë veprimi është ndërmarrë. Nëse Ministria konsideron se veprimi i ndërmarrë nuk është i mjaftueshëm, mund ta ndalojë lëshimin në treg të prodhimit ndërtimor ose ta lëshojë në treg nën kushte të veçanta dhe për këtë e informon vendin prodhues dhe Komisionin Evropian.

(4) Për Republikën e Maqedonisë të gjitha raportet dhe certifikatat për përputhshmëri, të lëshuara në pajtim me paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni, nga vendi prodhues konsiderohen si raporte dhe certifikata të besueshme për përputhshmëri, që i kanë lëshuar trupat e emëruar, të përfshirë në procedurën për vërtetim të përputhshmërisë me seli në territorin e saj.

Procedura për ballafaqim në nivel nacional me prodhime ndërtimore që paraqesin rrezik**Neni 46**

(1) Nëse prodhimi ndërtimor i cili është përfshirë me standard të harmonizuar ose për të cilin është lëshuar vlerësim teknik evropian nuk e arrin cilësinë e paraqitur dhe paraqet rrezik për përbushjen e kërkesave themelore për objekte ndërtimore nga neni 5 i këtij ligji, organi kompetent për mbikëqyrje të tregut ndërmerr veprim për vlerësim të prodhimit në pajtim me kërkesat e përcaktuara me këtë ligj dhe aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj. Kur është e nevojshme, operatori ekonomik bashkëpunon me organin kompetent për mbikëqyrje të tregut.

(2) Kur në procedurën për vlerësim të prodhimit ndërtimor, organi kompetent për mbikëqyrje të tregut konstaton se prodhimi ndërtimor nuk korrespondon me kërkesat e përcaktuara në këtë ligj dhe aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj, pa prolongim kërkon nga operatori ekonomik përkatës t'i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që ta sjellë prodhimin në pajtim me kërkesat e këtij ligji dhe aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj, e veçanërisht me cilësitë e paraqitura ose ta tërheqë prodhimin nga tregu ose ta mënjojë në afat prej 30 ditësh në përpjesëtim me natyrën e rrezikut.

(3) Organi kompetent për mbikëqyrje të tregut duhet që për këtë ta informojë trupin e emëruar, nëse është përfshirë në procedurën e vlerësimit.

(4) Kur organi kompetent për mbikëqyrje të tregut ka shkaqe që të dyshojë se mosharmonizimi nga paragrafi (1) i këtij neni nuk është vetëm në territorin e Republikës së Maqedonisë, nëpërmjet Ministrisë e informon Komisionin Evropian për të dhënat për mospërputhshmërinë dhe mosharmonizimin dhe për veprimet e kërkuara nga operatori ekonomik.

(5) Informatat nga paragrafi (4) i këtij neni i përfshijnë të gjitha të dhënat veçanërisht të dhënat për mosharmonizim të prodhimit ndërtimor, origjinën e prodhimit ndërtimor, natyrën e mosharmonizimit dhe rrezikun e përfshirë, natyrën dhe kohëzgjatjen e masave që janë ndërmarrë si dhe dëshmitë që janë dorëzuar në operatorin ekonomik përkatës. Organi kompetent për mbikëqyrje të tregut veçanërisht thekson nëse mosharmonizimi është si rezultat i:

a) mungesës së prodhimit ndërtimor që të arrihet cilësia e paraqitur dhe/ose t'i përmbushë kushtet që kanë të bëjnë me përmbushjen e kërkesave kryesore për objekte ndërtimore të përcaktuara në këtë ligj dhe

b) mungesave në specifikimet e harmonizuara teknike ose në dokumentacionin e veçantë teknik.

(6) Ministria, pa prolongim për negociatat e marra nga operatori ekonomik, e informon Komisionin Evropian për të gjitha masat e miratuara dhe për të gjitha informatat plotësuese me të cilat disponon, e që kanë të bëjnë me mosharmonizimin e prodhimit ndërtimor dhe në rast të mosharmonizimit me masën e publikuar.

(7) Nëse në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të informatës nga paragrafi (6) i këtij neni nuk ka parashtruar kundërshtim nga Komisioni Evropian në lidhje me masën e miratuar për prodhimin ndërtimor, masa konsiderohet si e arsyeshme.

(8) Ministria pa prolongim ndërmerr masa në lidhje me prodhimin ndërtimor që paraqet rrezik për shëndetin dhe sigurinë e njerëzve dhe mjedisin jetësor në pajtim me nenin 46 paragrafin (2) të këtij ligji.

Prodhime të harmonizuara ndërtimore të cilat megjithatë paraqesin rrezik për shëndetin dhe sigurinë

Neni 47

(1) Në rast, kur pas vlerësimit të kryer nga neni 46 paragrafi (1) të këtij ligji, Ministria konstaton edhe krahas asaj që prodhimi ndërtimor është harmonizuar në pajtim me dispozitat e këtij ligji, prapëseprapë paraqet rrezik për përmbushjen e kërkesave kryesore për objektet ndërtimore, për shëndetin dhe sigurinë e njerëzve ose për aspekte tjera me interes publik për mbrojtje duhet të kërkojë nga operatori ekonomik t'i ndërmarrë të gjitha masat me të cilat garantohet se prodhimi ndërtimor kur plasohet në treg nuk paraqet më rrezik, për ta tërhequr prodhimin ndërtimor nga tregu ose ta kthejë prapa në afat prej 60 ditësh.

(2) Operatori ekonomik duhet t'i ndërmarrë të gjitha masat për ta shpjerë prodhimin në pajtim me kërkesat e këtij ligji në lidhje me të gjitha prodhimet ndërtimore që janë lëshuar në treg.

(3) Ministria menjëherë e informon Komisionin Evropian për aktivitetet e ndërmarrë nga paragrafi (1) i këtij neni. Informata i përmban të gjitha të dhënat që janë të nevojshme për identifikimin e prodhimit ndërtimor, origjinën dhe zinxhirin e furnizimeve të prodhimit, natyrën e rrezikut të përfshirë dhe kohëzgjatjen e masave të ndërmarrë nga organi kompetent për mbikëqyrje të tregut.

Mosharmonizimi formal

Neni 48

(1) Kur Ministria do të konstatojë se nuk kanë ndodhur disa prej situatave nga neni 46 i këtij ligji, megjithatë kanë ndodhur disa nga rastet në vijim, duhet të kërkojë nga operatori ekonomik t'i mënjanojë ato edhe atë nëse:

a) shenja "CE" është vendosur në kundërshtim me nenet 11 dhe 12 të këtij ligji;

b) shenja "CE" nuk është vendosur në pajtim me nenin 11 paragrafin (2) të këtij ligji;

v) pa qenë në kundërshtim me nenin 8 të këtij ligji deklarata për cilësitë nuk është përpiluar në pajtim me kërkesat nga neni 14 i këtij ligji;

g) deklarata për cilësitë nuk është përpiluar në pajtim me nenet 8, 9 dhe 10 të këtij ligji dhe

d) udhëzimet teknike nuk janë të arritshme ose nuk janë të plota në pajtim me nenin 10 të këtij ligji.

(2) Kur mosharmonizimi nga paragrafi (1) i këtij neni vazhdon Ministria nëpërmjet organit kompetent për mbikëqyrje të tregut ndërmerr masa me të cilat e kufizon ose ndalon disponueshmërinë e tregut të prodhimit ndërtimor ose të sigurojë se prodhimi ndërtimor është kthyer prapa ose tërhequr nga tregu.

Komiteti i Përhershëm për Ndërtimtari

Neni 49

Për shkak të pjesëmarrjes në punë të Komitetit të Përhershëm për Ndërtimtari të formuar nga Komisioni Evropian, ministri emëron një anëtar të përhershëm dhe zëvendës të tij në Komitetin e Përhershëm për Ndërtimtari që është themeluar nga Komisioni Evropian.

KAPITULLI X

MBIKËQYRJA E TREGUT, KONTROLLI DHE MBIKËQYRJA INSPEKTUESE ME DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE

Neni 50

Mbikëqyrje të zbatimit të dispozitave të këtij ligji dhe rregullave që dalin nga ai, kryen Ministria.

Neni 51

(1) Mbikëqyrje inspektuese të zbatimit të dispozitave që kanë të bëjnë me kërkesat e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, në lidhje me prodhimet ndërtimore, që janë lëshuar në treg, kryen Inspektorati Shtetëror i Tregut.

(2) Inspektorët Shtetëror të Tregut, përveç autorizimeve dhe masave, që dalin nga rregullat e caktuara dhe kanë të bëjnë me punën e tyre, në bazë të këtij ligji, i kanë autorizimet në vijim:

- t'u kërkojnë operatorëve ekonomikë të gjitha të dhënat e nevojshme dhe të kryejnë kontroll të dokumenteve të lëshuara për përputhshmëri, si dhe dokumentacionit teknik të prodhimeve ndërtimore,

- të kryejnë kontrole adekuate dhe testim të prodhimeve ndërtimore në aspekt të përputhshmërisë me specifikimet teknike pas lëshimit në treg ose në dispozicion,

- të marrin falas ekzemplarë nga prodhimet ndërtimore dhe t'i dorëzojnë për vlerësim të përputhshmërisë dhe

- të caktojnë tërheqje të dokumenteve për përputhshmëri për prodhimet ndërtimore të papërputhshme.

(3) Nëse Inspektorati Shtetëror i Tregut nuk disponon me kuadër profesional adekuat ose pajisje për realizimin e kontrollit ose testimit nga paragrafi (2) i këtij neni, realizimin e aktiviteteve të veçanta në kuadër të mbikëqyrjes inspektuese mund t'ia japë institucionit

profesional, që është trup i emëruar, i akredituar, që nuk ka qenë i përfshirë në testim, vlerësim dhe kontroll të qëndrueshmërisë së cilësive të atij prodhimi ndërtimor para lëshimit në treg ose në dispozicion.

(4) Nëse inspektori shtetëror i tregut konstaton se është bërë shkelje e dispozitave të këtij ligji dhe rregullave teknike, do të miratohet aktvendim me të cilin do të:

- urdhërohet mënjanim i mospërputhshmërive të konstatuara dhe caktohet afat për mënjanim,

- urdhërohet që prodhimet ndërtimore të shënohen me shenjat e përcaktuara për përputhshmëri, përkatësisht urdhërohet mënjanim i shenjave të palejuara për përputhshmëri,

- ndalohet lëshim në treg i prodhimeve të papërputhshme ndërtimore, e kufizon qarkullimin ose urdhërohet tërheqje nga tregu dhe zbaton masa, që garantojnë se ndalimi do të respektohet,

- ndalon përkohësisht: çfarëdo dorëzimi, oferta për dorëzim ose ekspozim të prodhimeve ndërtimore në periudhë e cila është e nevojshme për kryerje të kontrolleve dhe testeve të ndryshme, menjëherë sapo të paraqitet dyshim themelor se ato prodhime ndërtimore janë të papërputhshme me rregullat.

(5) Kontrolli i prodhimit ndërtimor gjatë ndërtimit të objekteve ndërtimore është në kompetencë të inxhinierit mbikëqyrës të kantierit dhe Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtarë dhe Urbanizëm, në pajtim me Ligjin për ndërtim.

(6) Gjatë importit të prodhimeve ndërtimore, kontrollin e kryen Ministria e Financave - Drejtoria Doganore në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Tregut, në pajtim me Ligjin për mbikëqyrje të tregut.

Neni 52

(1) Shpenzimet për mbikëqyrje inspektuese, që kanë të bëjnë me shpenzimet për analiza, në rast të kenë përfunduar negativisht për operator ekonomik, janë në barë të operatorit ekonomik.

(2) Kundër aktvendimit të inspektorit shtetëror të tregut, të lëshuar për kryerje të autorizimeve nga neni 51 i këtij ligji, është lejuar ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje, por ankesa nuk e prolongon zbatimin.

Neni 53

Mënyra e njoftimit të shteteve tjera, përkatësisht subjekteve ndërkombëtare për masat e ndërmarra të organit kompetent për mbikëqyrje të tregut, për kufizimin e lëshimit të prodhimeve ndërtimore në treg, përkatësisht për tërheqjen e tyre nga tregu për shkak të mbrojtjes së interesit publik.

Dispozitat për kundërvajtje

Neni 54

(1) Gjohë në shumë prej 3 500 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë gjykata kompetente do t'i shqiptojë për kundërvajtje personit juridik, nëse:

- lëshon në treg prodhim ndërtimor në kundërshtim me nenet 5, 8, 9, 11, 12 dhe 21 të këtij ligji,

- jep deklarata për cilësitë e prodhimit ndërtimor në kundërshtim me nenin 8 të këtij ligji,

- ndan pëlqim teknik evropian në kundërshtim me nenin 21 dhe 23 të këtij ligji,

- nuk e shënon prodhimin ndërtimor në pajtim me nenin 11 dhe 12 të këtij ligji,

- në atestimin e përputhshmërisë përfshin trup për certifikimin në kundërshtim me nenin 29, 32 dhe 35 të këtij ligji,

- kryen detyrë të trupit përfshirë në atestimin e përputhshmërisë, pa aktvendim nga neni 29, 32 dhe 35 dhe 38 të këtij ligji dhe

- nuk vepron në pajtim me aktvendimet e inspektorit të tregut nga neni 50 dhe 51 të këtij ligji.

(2) Për kundërvajtje të kryer nga paragrafi (1) i këtij neni gjohë në shumë prej 700 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik.

(3) Gjohë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik për veprimet nga neni 31 të këtij ligji.

(4) Kur kundërvajtja nga paragrafi (1) i këtij neni është kryer me qëllim që kryerësi për vete ose për person tjetër të fitojë dobi pronësore ose kundërvajtja është kryer nga grupi i organizuar i personit ose gjatë vitit kalendarik kryerësi e përsërit kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, gjykata kompetente mund të shqiptojë gjohë në lartësi prej 15 000 eurosh në kundërvlerë me denarë.

(5) Nëse ekziston rrezik që personi juridik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni të kryejë kundërvajtje të përsëritur mund t'i shqiptohet sanksion ndalim i përkohshëm i kryerjes së veprimtarisë së caktuar në kohëzgjatje prej tre deri në pesë vjet.

(6) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) pika 1 të këtij neni do të konfiskohet edhe dobia pronësore e cila është realizuar me kryerje të kundërvajtjes.

Neni 55

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 54 të këtij ligji inspektori shtetëror i tregut është i detyruar që kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojë procedurë për barazim para se të parashtrijë kërkesë për procedurën për kundërvajtje.

(2) Procedura nga paragrafi (1) i këtij neni udhëhiqet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje dhe Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Tregut.

(3) Inspektorati Shtetëror i Tregut në procedurën për barazim për kundërvajtjet nga neni 54 i këtij ligji personit juridik mund t'i shqiptojë gjohë dhe t'i lëshojë urdhërpagesë.

KAPITULLI IX

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 56

Rregullat e përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 57

(1) Prodhimet ndërtimore që janë lëshuar në treg në pajtim me Ligjin për prodhime ndërtimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 39/2006, 86/2008, 47/11, 136/11 dhe 164/13) mund të përdoren deri në ditën e hyrjes në fuqi të akteve nënligjore nga neni 56 i këtij ligji.

(2) Dëshmia për përputhshmëri ose deklarata për përputhshmëri, e cila është lëshuar në pajtim me Ligjin për prodhime ndërtimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 39/2006, 86/2008, 47/11, 136/11 dhe 164/13) vazhdon të vlejë deri në hyrjen në fuqi të akteve nënligjore nga neni 56 i këtij ligji.

Neni 58

Me ditën e hyrjes së Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian ose me nënshkrim të protokollit AKA, fillojnë të zbatohen dispozitat nga nenet 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 49 dhe 60 të këtij ligji.

Neni 59

(1) Trupat për atestim të përputhshmërisë të emëruar në pajtim me Ligjin për prodhime ndërtimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 39/2006, 86/2008, 47/11, 136/11 dhe 164/13), vazhdojnë ta kryejnë punën e tyre si trupa të emëruar.

(2) Trupat nga paragrafi (1) i këtij neni janë të detyruar që ta harmonizojnë punën e tyre me dispozitat e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, më së voni deri në kalimin e afatit prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(3) Nëse trupi nga paragrafi (1) i këtij neni nuk e harmonizon punën e tij me kërkesat e këtij ligji dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, në afat nga paragrafi (2) i këtij neni aktvendimi për emërim shfuqizohet.

Neni 60

Ministri do ta emërojë anëtarin dhe zëvendësanëtarin e Komitetit të Përhershëm për Ndërtimtari në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Shfuqizimi

Neni 61

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për prodhime ndërtimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 39/2006, 86/2008, 47/11, 136/11 dhe 164/13).

Hyrja në fuqi

Neni 62

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3226.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вештачење,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јуни 2015 година.

Бр. 08 - 2662/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ

Член 1

Во Законот за вештачење ("Службен весник на Република Македонија" број 115/10, 12/14 и 43/14), во членот 4 став 2 по зборот "струката" записката се заменува со сврзникот "и", а зборовите: "и професионалните стандарди" се бришат.

Член 2

Во членот 19 став (5) се додава нов став (6), кој гласи:

"(6) Вештаците на кои им е издадена лиценца за вештачење од соодветната област каде предмет на вештачење се недвижности се должни електронски да се поврзат со информатичкиот систем на Агенцијата за катастар на недвижности заради користење на податоци потребни за вршење на вештачењето и задолжително ги користат услугите на Агенцијата за катастар на недвижности по електронски пат."

Ставот (6) станува став (7).

Член 3

Во членот 26 став (1) во алинеја 4 сврзникот "и" се заменува со записка.

Во алинеја 5 точката се заменува со записка.

По алинејата 5 се додаваат две нови алинеи 6 и 7, кои гласат:

"- е доставен предлог за одземање на лиценцата за вештачење од Дисциплинската комисија на Комората на вештачи за изречена дисциплинска мерка согласно со членот 39 став 1 точка 3 и членот 40 став (3) од овој закон и

- вештакот не извршил уплата на годишната членарина во Комората на вештачи до крајот на тековната година."

Во ставот (3) зборовите: "алинеи 1, 2 и 3", се заменуваат со зборовите: "алинеи 1, 2, 3, 6 и 7".

Член 4

Во членот 33 точката 1) по зборот "Статут" записката се заменува со сврзникот "и", а зборовите: "и Кодекс по претходно позитивно мислење од министерот за правда" се бришат.

Член 5

Во членот 34 став (1) по точката 3 се додаваат две нови точки 3-а) и 3-б), кои гласат:

"3-а) Донесува Кодекс на етика по претходно позитивно мислење од министерот за правда;

3-6) Составува предлог листа на вештаци кои не извршиле уплата на износот на годишна членарина, определен од Собранието на Комората согласно со членот 33 став (1) точка 9) од овој закон и истата ја доставува најдоцна до 10 јуни во тековната година за која се плаќа членарина до министерот за правда."

Точките, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.

Член 6

Во членот 38 став (6) зборовите: "Собранието на Комората на предлог на" се бришат.

Член 7

Во член 39 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) Дисциплинските мерки од ставот 1 точките 1) и 2) на овој член ги изрекува Дисциплинската комисија на Комората на вештаци, а при изрекување на дисциплинската мерка од ставот 1 точка 3 на овој член, Дисциплинската комисија поднесува предлог за одземање на лиценцата за вештачење до министерот за правда."

Член 8

Во членот 40 став (3) во алинејата 1 по зборовите: "етичките норми" запираката и зборовите: "професионалните стандарди" се бришат.

Член 9

Во членот 43-а став (2) по зборовите: "трговските друштва" се додаваат зборовите: "и фондовите".

Член 10

Вештачите од членот 2 став (2) од овој закон се должни во рок од три месеци електронски да се поврзат со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR EKSPERTIZË

Neni 1

Нë Лигијн пëр експертизë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 115/10, 12/14 dhe 43/14), në nenin 4 paragrafi 2 pas fjalës "profesioni" presja zëvendësohet me lidhëzën "dhe", e fjalët: "dhe standardet profesionale" shlyhen.

Neni 2

Нë nenin 19 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

"(6) Ekspertëve të cilëve u është lëshuar licenca për ekspertizë nga sfera përkatëse ku lëndë e ekspertizës janë patundshmëri detyrohen në formë elektronike të lidhen me sistemin informatik të Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive për shkak të shfrytëzimit të të dhënave të nevojshme për kryerje të ekspertizës dhe detyrimisht i shfrytëzojnë shërbimet e Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive në formë elektronike."

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

Neni 3

Në nenin 26 paragrafi (1) në alinenë 4 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje.

Në alinenë 5 pika zëvendësohet me presje.

Pas alinesë 5 shtohen dy aline të reja 6 dhe 7, si vijojnë:
"- është dorëzuar propozim për heqjen e licencës për ekspertizë nga Komisioni Disiplinor i Odës së Ekspertëve për shqiptimin e masës disiplinore në pajtim me nenin 39 paragrafi 1 pika 3 dhe nenin 40 paragrafi (3) të këtij ligji dhe

- eksperti nuk e ka bërë pagesën e anëtarësisë vjetore në Odën e Ekspertëve deri në fund të vitit rrjedhës."

Në paragrafin (3) fjalët: "alinetë 1, 2 dhe 3", zëvendësohen me fjalët: "alinetë 1, 2, 3, 6 dhe 7".

Neni 4

Në nenin 33 pika 1) pas fjalës "Statut" presja zëvendësohet me lidhëzën "dhe", e fjalët: "dhe Kodeks pas mendimit pozitiv paraprak nga ministri i Drejtësisë" shlyhen.

Neni 5

Në nenin 34 paragrafi (1) pas pikës 3 shtohen dy pika të reja 3-a) dhe 3-b), si vijojnë:

"3-a) Miraton Kodeks të etikës pas mendimit pozitiv paraprak nga ministri i Drejtësisë;

3-b) Harton propozim-listë të ekspertëve që nuk kanë kryer pagesën e shumës së anëtarësisë vjetore, të caktuar nga Kuvendi i Odës në pajtim me nenin 33 paragrafi (1) pika 9) të këtij ligji dhe të njëjtën e dorëzon më së voni deri më 10 qershor në vitin rrjedhës për të cilën paguhet anëtarësia te ministri i Drejtësisë."

Pikat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhe 15 bëhen pika 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16.

Neni 6

Në nenin 38 paragrafi (6) fjalët: "Kuvendi i Odës me propozim të" shlyhen.

Neni 7

Në nenin 39 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Masat disiplinore nga paragrafi 1 pikat 1) dhe 2) të këtij neni i shqipton Komisioni Disiplinor i Odës së Ekspertëve, kurse gjatë shqiptimit të masës disiplinore nga paragrafi 1 pika 3 të këtij neni, Komisioni Disiplinor parashtron propozim për heqjen e licencës për ekspertizë te ministri i Drejtësisë."

Neni 8

Në nenin 40 paragrafi (3) në alinenë 1 pas fjalëve: "normat etike" presja dhe fjalët: "standardet profesionale" shlyhen.

Neni 9

Në nenin 43-a paragrafi (2) pas fjalëve: "shoqëritë tregtare" shtohen fjalët: "dhe fondet".

Neni 10

Ekspertët nga neni 2 paragrafi (2) të këtij ligji obligohen që në afat prej tre muajsh në mënyrë elektronike të lidhen me Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3227.

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар-деловен простор сопственост на Република Македонија со право на стопанисување на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје и тоа во:

I. СКОПЈЕ

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастар-ска Парцела	Катастар-ска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
1	локал 5	МитоХацивасилев Јасмин	1	приз	1	44,00	9314	11608	Центар 1	3.123.144,00
2	локал 6	МитоХацивасилев Јасмин	1	приз	1	88,00	9314	11608	Центар 1	5.827.439,00
3	локал 10	МитоХацивасилев Јасмин	1	приз	1	46,00	9314	11608	Центар 1	3.274.094,00
4	локал 4	МитоХацивасилев Јасмин	1	приз	1	103,00	9314	11608	Центар 1	7.288.269,00
5	локал 1	Вељко Влаховиќ	31	приз	5	34,00	101028	11924	Центар 1	4.470.022,00
6	локал 1	11-тиОктомври	30	приз	1	97,00	100877	13422/1	Центар 1	8.035.504,00
7	локал 1	Кочо Рацин	8	приз	1	18,00	54371	13326	Центар 1	1.495.556,00
8	локал 2	Кочо Рацин	18	приз	1	21,00	95737	13312	Центар 1	1.755.443,00
9	локал 44	Цветан Димов	29	мез	1	26,00	104575	2054/2	Центар 1	1.264.492,00
10	Локал 48	Цветан Димов	29	мез	1	32,00	99192	2054/2	Центар 1	1.543.367,00
11	Локал 52	Цветан Димов	29	мез	1	23,00	101147	2054/2	Центар 1	1.125.054,00
12	локал 1	Рајко Жинзифов	50	приз	1	56,00	52604	11402	Центар 1	4.076.289,00
13	локал 1	Бојмија	8	мез	2	88,00	48138	421	К.Вода 2	4.599.248,00
14	локал 9	Владимир Комаров	18	приз	1	20,00	48193	302/15	К.Вода 2	1.092.975,00
15	локал	Пандил Шишков	1	приз	1	159,00	41032	755/45	К.Вода 2	9.208.798,00
16	локал 1	Бул.Јане Сандански	74	приз	1	68,00	47281	804	К.Вода 2	3.259.048,00
17	локал 1	Босна и Херцеговина	33	приз	1	67,00	93763	215/2	Чаир	4.754.393,00
18	локал 11	Бул.Кузман Јосифовски Питу	15	под	1	14,00	48248	315	К.Вода 2	585.328,00
19	локал 24	Бул.Кузман Јосифовски Питу	15	под	1	37,00	48981	315	К.Вода 2	1.825.246,00

20	локал 27	Бул.Кузман Јосифовски Питу	15	под	1	11,00	48738	315	К.Вода 2	559.283,00
21	локал 28	Бул.Кузман Јосифовски Питу	15	под	1	12,00	48680	315	К.Вода 2	608.044,00
22	локал 51	Бул.Кузман Јосифовски Питу	17	под	1	58,00	48151	315	К.Вода 2	2.900.723,00
23	локал 53	Бул.Кузман Јосифовски Питу	19	под	1	134,00	56903	315/6	К.Вода 2	6.658.946,00
24	локал 8	Бул.Кузман Јосифовски Питу	15	приз	1	23,00	49052	315	К.Вода 2	1.945.572,00
25	локал 12	Бул.Кузман Јосифовски Питу	15	приз	1	18,00	49005	315	К.Вода 2	1.544.047,00
26	локал 13/1	Бул.Кузман Јосифовски Питу	15	приз	1	22,00	48985	315	К.Вода 2	1.910.462,00
27	локал 13	Бул.Кузман Јосифовски Питу	15	приз	1	94,00	49049	315	К.Вода 2	8.045.471,00
28	локал 25	Бул.Кузман Јосифовски Питу	17	кат	1	25,00	49004	315	К.Вода 2	2.089.556,00
29	локал 26	Бул.Кузман Јосифовски Питу	17	кат 1	1	24,00	104963	315/6	К.Вода 2	2.089.556,00
30	локал 49	Бул.Кузман Јосифовски Питу	17	приз	1	67,00	57180	315	К.Вода 2	5.685.158,00
31	локал 69	Бул.Кузман Јосифовски Питу	19	под	1	61,00	49051	315	К.Вода 2	3.118.700,00
32	локал 1	Бул.Кузман Јосифовски Питу	15	кат 1	1	16,00	48674	315	К.Вода 2	1.255.294,00
33	локал 3	Бул.Кузман Јосифовски Питу	15	кат 1	1	18,00	48230	315	К.Вода 2	1.350.284,00
34	локал 1	Бул.Видое Смилевски Бато	51	приз	2	43,00	105478	1717/2	К.Вода 2	2.111.084,00

II. БИТОЛА

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
35	локал	Неготинска	ББ	приз	1	35,00	93025	3690	Битола 4	1.592.763,00
36	локал	Народни Херои	30	приз	1	32,00	27013	14795	Битола	1.150.383,00
37	локал 1	Партизанска	96	приз	1	97,00	93409	14618	Битола	3.655.309,00

III. РЕСЕН

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
38	локал	Борис Кидрич	ББ	приз	2	105,00	3478	5575	Ресен	2.797.014,00

IV. КАВАДАРЦИ

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
39	локал 1	Благој Крстиќ	3	под приз	2	116,00 4,00	12839	12952	Кавадарци 2	1.609.312,00
40	локал	Бул. Македонија	ББ	под гаража	1	16,00	12839	10257	Кавадарци 2	125.008,00
41	локал	Едвард Кардел	ББ	под гаража	1	15,00	12839	10670	Кавадарци 2	155.374,00

V. КИЧЕВО

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
42	локал 1	Амит Челопечанец	ББ	приз	1	250,00	100186	1563/5	Кичево 6	12.303.315,00
	локал 2	Амит Челопечанец	ББ	приз	2		100186	1563/5	Кичево 6	
	локал 7	Амит Челопечанец	ББ	приз	7		100186	1563/5	Кичево 6	
	локал 3	Амит Челопечанец	ББ	приз	3		100186	1563/5	Кичево 6	
	локал 4	Амит Челопечанец	ББ	приз	4		100186	1563/5	Кичево 6	
	локал 5	Амит Челопечанец	ББ	приз	5		100186	1563/5	Кичево 6	
	локал 1	Амит Челопечанец	ББ	кат 1	6		100186	1563/5	Кичево 6	
	локал 8	Амит Челопечанец	ББ	приз	8		100186	1563/5	Кичево 6	
	локал 6	Амит Челопечанец	ББ	приз	6А		100186	1563/5	Кичево 6	
43	локал 1	11-ти Септември	101 згр.3	приз	1	279,00	11294	4369/2	Кичево 3	12.419.850,00
	локал 1	11-ти Септември	101 згр.3	приз	2		11294	4369/2	Кичево 3	
	локал 1	11-ти Септември	101 згр.3	приз	3		11294	4369/2	Кичево 3	
	локал 1	11-ти Септември	101 згр.3	приз	4		11294	4369/2	Кичево 3	
	локал 1	11-ти Септември	101 згр.3	приз	5		11294	4369/2	Кичево 3	
	локал 1	11-ти Септември	101 згр.3	приз	6		11294	4369/2	Кичево 3	
	локал 1	11-ти Септември	101 згр.3	приз	7		11294	4369/2	Кичево 3	
	локал 1	11-ти Септември	101 згр.3	приз	8		11294	4369/2	Кичево 3	
	локал 1	11-ти Септември	101 згр.3	приз	9		11294	4369/2	Кичево 3	
44	локал	Град (М.Тито 120)	ББ	приз	1	23,00	2131/2	100191	Кичево 6	1.008.305,00

VI. МАНАСТИРЕЦ

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
45	локал 1	Село Долни Манастирец	ББ	Кат 1		56,00	487	1944	Манастирец	397.883,00
	локал 1	Село Долни Манастирец	ББ	Кат 1			487	1944	Манастирец	
	локал 1	Село Долни Манастирец	ББ	Кат 1			487	1944	Манастирец	

VII. МАКЕДОНСКИ БРОД

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
46	локал 5	Партизанска	47	Приз	1	23,00	2593	3231	М.Брод	441.024,00
47	локал 6	Партизанска	47	приз	1	24,00	2593	3231	М.Брод	390.516,00

VIII. ПЕХЧЕВО

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
48	локал 1	Борис Кидрич	ББ	Под	2	43,00	2806	1185/2	Пехчево	447.892,00
49	локал	Борис Кидрич	ББ	Приз	1	147,00	2714	1185/2	Пехчево	2.343.669,00

IX. КУМАНОВО

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
50	локал	11-ти Октомври	ББ	приз	1	171,00	69961	15905	Куманово	7.949.724,00
51	локал	Браќа Рибар	ББ	приз	1	152,00 4,00	69961	13403	Куманово	3.508.954,00
52	локал 1	Маршал Тито	ББ	приз	1	4,00	69961	14799	Куманово	289.715,00
53	локал	Маршал Тито	ББ	приз	1	5,00	69961	14799	Куманово	350.941,00
54	локал 1	Маршал Тито	ББ	приз	1	6,00	69961	14799	Куманово	475.205,00
55	локал 1	Маршал Тито	ББ	приз	1	5,00	69961	14794	Куманово	338.015,00
56	локал	Маршал Тито	ББ	приз	1	5,00	69961	14794	Куманово	384.373,00
57	локал	Маршал Тито	ББ	под	2	56,00	72205	14793	Куманово	1.016.990,00

58	локал	Страшко Арсов	10/3	под гаража	1	213,00	69961	15752	Куманово	2.455.408,00
59	локал	Титова Митровачка	8-4	приз	1	53,00	69782	25051	Куманово	2.125.378,00
60	локал	Титова Митровачка	2-1/1	приз	1	27,00	69782	25054	Куманово	1.085.531,00
61	локал 1	Окт.Револуција	ББ	приз	1	17,00	69961	13666	Куманово	923.962,00

Х. ОХРИД

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
62	локал 1	Ванчо Николевски	1	приз	1	33,00	102763	15562	Охрид 3	1.713.603,00
63	локал	Гоце Делчев	згр.1	приз	1	78,00	102743	14311	Охрид 3	4.027.369,00

ХІ. СТРУГА

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
64	локал 1	Ристо Крле	ББ	приз	1	67,00	99826	87/7	Струга	4.037.686,00
65	локал	Ристо Крле	згр. 5	приз	1	71,00	98537	76/1	Струга	4.227.862,00
	локал	Ристо Крле	згр. 5	приз	1		98537	76/1	Струга	

ХІІ. ПРИЛЕП

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
66	локал 8	Војводинска	ББ	Кат1	1	52,00	53534	12027/22	Прилеп	1.457.089,00
	локал 9	Војводинска	ББ	Кат1	1		53534	12027/22	Прилеп	
	локал 10	Војводинска	ББ	Кат 1	1		53534	12027/22	Прилеп	
67	локал 1	Сотка Георгиоски	ББ	приз		56,00	53534	18333	Прилеп	2.348.079,00
68	локал 1	11ти Октомври	4	приз		19,00	59592	15042	Прилеп	808.338,00
69	локал 1	11ти Октомври	Згр.1	под		168,00	59592	15042	Прилеп	3.936.076,00
70	локал	Борис Кидрич	ББ	приз	1	31,00	59592	10866/2	Прилеп	1.101.685,00
71	локал	Борис Кидрич	ББ	приз	2	39,00	59592	10866/2	Прилеп	1.343.859,00
72	локал	Борис Кидрич	ББ	приз	3	72,00	59592	10866/2	Прилеп	2.342.829,00
73	локал	Борис Кидрич	ББ	под	4	90,00	59592	10866/2	Прилеп	2.143.195,00

XIII. ШТИП

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
74	локал	Христијан Карпош	43	Сут под	1 5	90,00 72,00	100034	6463	Штип 5	3.938.025,00
75	локал	Широк Дол	ББ	сут	1	42,00	84134	4738	Штип 3	1.276.282,00
76	локал	Енгелсова	ББ	под	5	128,00	84207	4438	Штип 3	3.014.397,00

XIV. ПРОБИШТИП

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
77	локал 1	Нада Михајлова	67	приз	2	53,00	1129	507/1	Пробиштип	953.743,00
78	локал 1	Нада Михајлова	67	приз	2	97,00	1129	507/1	Пробиштип	1.912.301,00

XV. СТРУМИЦА

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
79	локал	Младинска	78	приз	1	206,00	12810	2576	Струмица	9.415.764,00
80	локал	Младинска	201	приз	1	60,00	12810	5788/5	Струмица	2.052.682,00
81	локал	Маршал Тито	187	под	1	53,00	12810	5924/9	Струмица	812.504,00
82	локал	Браќа Миладинови	17	приз	1	188,00	12810	237/4	Струмица	8.748.604,00

XVI. ВАЛАНДОВО

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
83	локал 1	Маршал Тито	ББ	приз	1	13,00	2516	2709	Валандово	337.088,00
84	локал 2	Маршал Тито	ББ	приз	2	13,00	2516	2709	Валандово	337.088,00
85	локал 3	Маршал Тито	ББ	приз	3	13,00	2516	2709	Валандово	331.761,00
86	локал	Моша Пијаде	ББ	приз	1	31,00	10044	3238	Валандово	834.434,00

XVII. ГЕВГЕЛИЈА

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
87	локал	Железничка	6	приз	1	229,00	10043	3979	Гевгелија	3.684.723,00
88	локал	Железничка	6	приз	2	254,00	10043	3979	Гевгелија	4.083.235,00
89	локал	Маршал Тито	91	приз	1	45,00	4114	5598	Гевгелија	2.028.279,00
90	локал	Маршал Тито	ББ	приз	2	16,00 3,00	10043	4975	Гевгелија	453.678,00

XVIII. ТЕТОВО

Ред Број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
91	локал 67	ГТЦ Тетово	ББ	Кат 1	1	71,00	30278	13371	Тетово 3	4.938.031,00
92	локал 1	С. Теарце	ББ	приз	1	268,00	100211	2338/2	Теарце	3.307.464,00

XIX. ГОСТИВАР

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
93	локал	Плоштад Маршал Тито	22	приз	1	104,00 25,00	76446	5372	Гостивар 2	8.921.210,00
94	локал 1	ЛНА	19	приз	1	17,00	79428	5183	Гостивар 2	1.077.749,00

XX. ВЕЛЕС

Ред број	Деловен простор	Улица	Број	Ниво	Влез	Површина (м2)	Имотен Лист	Катастарска Парцела	Катастарска Општина	Вкупна почетна цена во денари (проценета пазарна вредност)
95	локал	8ми Септември	27	приз	1	69,00	30088	2115	Велес	4.548.545,00
96	локал	Благој Ѓорев	56/4 56/3	приз	1	37,00 38,00	30088	6689	Велес	5.618.790,00
97	локал 4	8ми Септември	200	приз	1	13,00	30088	5714/1	Велес	607.605,00
98	локал 1	8ми Септември	29/1	приз	1	4,00	30088	2115	Велес	275.321,00
99	локал 2	8ми Септември	29	приз	1	4,00	30088	2115	Велес	282.164,00
100	локал 3	8ми Септември	198	приз	1	13,00	30088	5714/1	Велес	547.681,00

Член 2

Се овластува Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4941/1
15 јуни 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3228.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2015 година, донесе

При користење на овој модел на управување се очекува да се обезбеди континуитет на активностите во тек на целата година и богати туристички и едукативни содржини за посетителите од разни целни групи.

ОДЛУКА**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОМПЛЕКСОТ МАКЕДОНСКО СЕЛО**

Член 1

Заради развој и унапредување на туризмот во Република Македонија, зачувување на традиционалната македонска архитектура, некогашниот начин на стопанисување, традиционалната храна и етнологијата, а согласно со стратешките определби за развој и унапредување на туризмот, се изгради Комплексот Македонско село.

Целта на изградбата на Комплексот Македонско село е да се постигне зачувување и презентација на автохтоноста на начинот на живеење и изворноста на културното наследство на Република Македонија. Преку автентичноста на архитектурата претставена во овој комплекс, се создаваат можности за сликовито претставување на дванаесет различни региони од Република Македонија, кои покрај туристички, имаат и едукативен карактер.

Заради поефикасно и поквалитетно управување и стопанисување со комплексот кој во себе интегрира неколку комплексни дејности, меѓу кои и угостителска, сместувачка, занаетчиска и услужни дејности, се одлучи Комплексот Македонско село да биде доделен на приватен партнер кој ќе управува и стопанисува со истиот.

Член 2

Со управувањето и стопанисувањето на Комплексот Македонско село од страна на приватен партнер, ќе се обезбеди попродуктивно, поекономично и порентабилно работење на целиот комплекс, поефикасно обезбедување на услугите и целите за кои е предвидена намената на комплексот и ќе се отворат нови работни места.

Член 3

Предмет на договор за Јавно приватно партнерство за стопанисување и управување со комплексот Македонско село е:

- Куќа од Беровско – Малешевскиот регион со занает ткаење, продажен дел, магацин и сместувачки капацитет од 2 соби

- Куќа од Делчевскиот регион со занает дограмска работилница и сместувачки капацитет од 3 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Кратовско, со винарија за продажба и дегустација на македонско вино со простории за магацин и санитарии и сместувачки капацитет од 3 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Кумановско, со простор за традиционални локални занаети (традиционална кујна), со сместувачки капацитет од еден апартамент и 2 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Скопска Црна Гора, со ткајачка работилница, со сместувачки капацитет од 3 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Гостиварско – Река, со бакалница и сместувачки капацитет од 7 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Гостиварско – Галичник, со простор за изработка на традиционални млечни производи, со простор за продавница, магацин и со сместувачки капацитет од 7 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Тетовско – Полог, со кујунска работилница, со сместувачки капацитет од 4 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Велешко, со курчиски занает и со сместувачки капацитет од 3 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Прилепско, со простор за обработка на тутун и сместувачки капацитет од 4 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Битолско, работилница за грнчарство и сместувачки капацитет од 4 соби

- Продавница за сувенири

- Ан - национален ресторан со сместувачки капацитет од 4 соби и 24 маси со 4 угостителски стола

- Меана – ресторан со 25 маси со 4 угостителски стола

- Стопански дел, во чиј состав има рибник, штала, воденица и валалница.

Член 4

Основни услови кои приватниот партнер треба да ги исполни за доделување на договор за Јавно приватно партнерство се:

- Зачувување на традицијата и автохтоноста на Комплексот Македонско село

- Развој и промоција на туризмот

- Обезбедување на угостителски, сместувачки, занаетчиски и услужни дејности, кои ќе бидат во функција на промоција на туризмот во Република Македонија

- Да ги сноси трошоците кои произлегуваат од реализацијата на договорот за Јавно приватно партнерство

- Времетраење на договорот на Јавно приватно партнерство треба да изнесува 20 години од склучувањето на договорот за Јавно приватно партнерство

- Заинтересирано лице може да биде домашно правно лице или странско правно лице или конзорциум

- Заинтересираното лице е потребно да има докажано искуство во вршењето на туристичко - угостителска дејност

- Странско правно лице или конзорциум избрани за приватен партнер во оваа постапка се должни да основаат правно лице со седиште во Република Македонија, кое понатаму ќе го склучи договорот за Јавно приватно партнерство со Јавниот партнер, при што со тендерската документација ќе се определи формата на правното лице - приватен партнер, висината на капиталот, обврските на најповолниот понудувач во врска со неговото основање, како и другите односи помеѓу најповолниот понудувач, правното лице - приватен партнер и Јавниот партнер.

Член 5

Постапката за доделување на договор за Јавно приватно партнерство за стопанисување и управување со комплексот Македонско село ќе се спроведе како постапка со отворен повик, согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Постапката ќе се спроведе најдоцна во рок од 180 дена од денот на објавување на оваа одлука.

Постапката за доделување на договор за Јавно приватно партнерство за стопанисување и управување со комплексот Македонско село ќе ја спроведе Комисија формирана од Владата на Република Македонија.

Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договор за Јавно приватно партнерство за стопанисување и управување со комплексот Македонско село ќе треба да подготви тендерска документација, вклучувајќи го и нацрт договорот и јавен повик за доставување на понуди.

Владата на Република Македонија на предлог на директорот на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, ја одобрува тендерската документација.

Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договор за Јавно приватно партнерство за стопанисување и управување со комплексот Македонско село ќе треба да го објави јавниот повик за доставување на понуди за доделување на Јавно приватно партнерство во „Службен весник на Република Македонија“ и најмалку едно домашно јавно гласило.

Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договор за Јавно приватно партнерство за стопанисување и управување со комплексот Македонско село ќе треба да ја подготви тендерска документација во рок од 30 дена од денот на формирање на Комисијата.

Член 6

Минимален износ на надоместокот кој приватниот партнер треба да го плаќа на годишно ниво изнесува 1.500.000 денари, за период од 20 години од денот на потпишување на договорот за Јавно приватно партнерство.

Член 7

За издавање на тендерска документација не се наплаќа надоместок.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6436/1
23 јуни 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3229.

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14 и 188/14), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12, 106/12, 187/13, 98/14, 172/14, 59/15 и 76/15), во членот 34 став (1) точка 2 бројот „20“ се менува со бројот „15“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-4092/4
18 јуни 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3230.

Врз основа на член 3 став (7) од Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/15), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА
ОТПИШУВАЊЕ НА КАМАТИ НА ДОСТАСАНИ
ОБВРСКИ ПО ОСНОВ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРУВАЊЕ КОИ НАСТАНАЛЕ ЗАКЛУЧНО
СО ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА И БАРАЊЕТО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА ОТПИШУВАЊЕ НА
КАМАТИ НА ДОСТАСАНИ ОБВРСКИ ПО ОС-
НОВ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ НАСТА-
НАЛЕ ЗАКЛУЧНО СО ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ за придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година и барањето за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ

за придонеси од задолжително здравствено осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година.

Член 2

Барањето за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ за придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година се поднесува на образец БОК/ПИО - Барање за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ за придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година.

Барањето од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А-4 формат и е дадено во прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот БОК/ПИО од став 1 на овој член содржи податоци за: назив за субјектот до кој се поднесува барањето, број и датум на издавање на барањето, наслов на барањето, податоци за подносителот на барањето, опис на неплатениот придонес од задолжително пензиско и инвалидско осигурување во кој се наведува периодот на неплатен придонес, забелешка дали обврзникот има постапка за одложено плаќање на придонесите од задолжително пензиско и инвалидско осигурување, судска постапка или постапка на присилна наплата, прилозите кои се доставуваат заедно со барањето, датум на поднесување на барањето, место за потпис на барателот и место за печат.

Член 3

Барањето за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ за придонеси од задолжително здравствено осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година се поднесува на образец БОК/ЗО - Барање за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ за придонеси од задолжително здравствено осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година.

Барањето од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А-4 формат и е дадено во прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот БОК/ЗО од став 1 на овој член содржи податоци за: назив за субјектот до кој се поднесува барањето, број и датум на издавање на барањето, наслов на барањето, податоци за подносителот на барањето, опис на неплатениот придонес од задолжително здравствено осигурување во кој се наведува периодот на неплатен придонес, забелешка дали обврзникот има постапка за одложено плаќање на придонесите од задолжително здравствено осигурување, судска постапка или постапка на присилна наплата, прилозите кои се доставуваат заедно со барањето, датум на поднесување на барањето, место за потпис на барателот и место за печат.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-5865/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

Фонд на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија
Филијала/ Деловница

Прилог бр. 1

Образец БОК/ПИО

Датум: _____
Број: _____

Б А Р А Њ Е

за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ за придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година.

I. Податоци за подносителот на барањето:	
1.Скратен назив/ име и презиме на обврзникот	
2.ЕДБ/ЕМБГ на обврзникот	
3.Матичен број на правното лице	
4.Адреса на вистинско седиште/живеалиште	_____ улица _____ _____ општина _____ _____ телефон _____ _____ е-маил _____ _____ број _____ _____ место _____

II. Придонеси од задолжително пензиско и инвалидско осигурување	
ОПИС	Период на неплатен придонес
3.1.1. Придонес од работен однос 3.1.2.Придонес на физички лица што вршат дејност 3.1.3.Придонес за физички лица обврзници на данок од приход од вршење на земјоделска дејност 3.1.4 Придонес за верско службено лице	
Забелешка: Дали обврзникот има постапка за одложено плаќање на придонесите од задолжително пензиско и инвалидско осигурување, судска постапка или постапка на присилна наплата • Заокружете ја соодветната постапка доколку е веќе во тек	

III. Кон барањето задолжително да се приложи документација за :

- 1) нето плата за периодот до 31.12.2005 година (само за правни лица)
- 2) основица за физички лица кои вршат дејност
- 3) степен на стручна подготовка за верски службени лица за период до 31.12.2005 година
- 3) катастарски приход за земјоделците
- 4) МПП пресметки за периодот 01.01.2006 до 31.12.2008 година (правни лица)
- 5) пријави М1, М2 за осигурениците за периодот за кој се однесува барањето

Датум на поднесување _____

Потпис на барателот

М.П. _____

Фонд за здравствено
осигурување на Македонија
Подрачна служба

Прилог бр. 2

Образец БОК/ЗО

Датум: _____
Број: _____

Б А Р А Њ Е

за остварување право на отпишување на камати на достасани обврски по основ за придонеси од задолжително здравствено осигурување кои настанале заклучно со декември 2008 година.

I. Податоци за подносителот на барањето:	
1.Скратен назив/ име и презиме на обврзникот	
2.ЕДБ/ЕМБГ на обврзникот	
3.Матичен број на правното лице	
4.Адреса на /живеалиште на обврзникот	улица општина телефон е-маил број место

II. Придонеси од задолжително здравствено осигурување	
ОПИС	Период на неплатен придонес
3.1.1. Придонес од работен однос	
3.1.2. Придонес на физички лица што вршат дејност	
3.1.3. Придонес за физички лица обврзници на данок од приход од вршење на земјоделска дејност	
3.1.4 Придонес за верско службено лице	
Забелешка: Дали обврзникот има постапка за одложено плаќање на придонесите од задолжително здравствено осигурување, судска постапка или постапка на присилна наплата? _____ _____ _____	

III. Кон барањето се приложува документација за :

1) тековна состојба за правниот субјект издадена од Централниот регистар на Република Македонија

Датум на поднесување _____

Потпис на барателот

М.П.

[illegible]

3232.

Врз основа на член 107-б став (2) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15 и 97/15), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОСИГУРЕНИК КОЈ БИЛ ВО РАБОТЕН ОДНОС, ОДНОСНО НА РАБОТА ВРЗ ОСНОВА НА КОЈА БИЛ ПРИЈАВЕН ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ, А ОД СТРАНА НА ОБВРЗНИКОТ ЗА ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС НЕ Е ПЛАТЕН ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

ЗА ПЕРИОД ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за пресметка и плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување од осигуреник кој бил во работен однос, односно на работа врз основа на која бил пријавен во задолжително социјално осигурување, а од страна на обврзникот за пресметка и плаќање на придонес не е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за период до 31 декември 2008 година.

Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец БПП/ПИО - Барање за пресметка и плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Барањето од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А-4 формат.

Образецот БПП/ПИО од став 1 на овој член содржи податоци за: назив за субјектот до кој се поднесува барањето, број и датум на барањето, наслов на барањето, податоци за подносителот на барањето, податоци за обврзникот кај којшто осигуреникот бил пријавен во задолжително социјално осигурување, податоци за периодот за неплатениот придонес за пензиско и инвалидско осигурување, датум на поднесување на барањето, место за потпис на барателот и место за печат.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-5867/1
22 јуни 2015 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

Фонд на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија
Филијала/ Деловница

Прилог

Образец БП/П/ИО

Датум: _____
Број: _____

Б А Р А Њ Е

за пресметка и плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување

1. Податоци за подносителот на барањето:	
1.1. име и презиме на осигуреникот	
1.2. ЕМБГ на осигуреникот	
1.3. Адреса на вистинско седиште/живеалиште	
улица	 број.....
општина	место.....
телефон _____	
е-маил _____	

2.1. Податоци за обврзникот кај којшто бил пријавен во задолжително социјално осигурување:	
Назив и седиште на обврзникот:	

ЕМБС или ЕДБ на обврзникот или регистарски број на обврзникот:	

3. Податоци за период на неплатениот придонес за пензиско и инвалидско осигурување	
од _____	до _____ година
од _____	до _____ година
од _____	до _____ година

Датум на поднесување _____	
Потпис на барателот _____	М.П. _____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3233.

Врз основа на член 22-г став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 и 44/15), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗАВРШЕНА ОБУКА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО
СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ И/ИЛИ СО ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на уверението за завршена обука за постапување со средства за ладење и/или со производи кои содржат средства за ладење.

Член 2

(1) Уверението за завршена обука за постапување со средства за ладење и/или со производи кои содржат средства за ладење (во понатамошниот текст: Уверение) се издава на образец во А4 формат на тврда хартија во бела боја.

(2) Уверението ги содржи следните податоци:

- назив на правното лице;
- име и презиме;
- број на уверението;
- место и датум на издавање на уверението;
- место за печат и потпис на одговорното лице во правното лице.

(3) Формата и содржината на Уверението се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2016 година.

Бр. 13-3426/5
8 јуни 2015 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Прилог

(назив на правното лице) У В Е Р Е Н И Е за завршена обука за постапување со средства за ладење и/или со производи кои содржат средства за ладење на (име и презиме)		
Број (место и датум на издавање)	МП(*)	Потпис

(*) За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјален печат согласно Законот за трговските друштва.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3234.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015) и Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 122/2006 и 81/2014) постапувајќи по Барањето од страна на Иново Брокер АД Скопје бр. УП1 08-106 од 8.5.2015 година за давање согласност за именување на лицето Андреј Богдановски за директор на брокерската кука Иново Брокер АД Скопје на седницата одржана на ден 10.6.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Андреј Богдановски, дипломиран економист, за директор на брокерската кука Иново Брокер АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Андреј Богдановски за директор на брокерската кука Иново Брокер АД Скопје се дава за период до 27.2.2019 година согласно Одлука бр. 05-20 од 27.2.2015 година донесена на Собрание на акционери на брокерската кука Иново Брокер АД Скопје.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето Андреј Богдановски од функцијата директор на брокерската кука Иново Брокер АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-106
10 јуни 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3235.

Врз основа на член 190 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и бр. 15/2015) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 10.6.2015 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМ МОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2013,

32/2014, 101/2014 и 28/2015) во член 8 зборовите: “најдоцна до 30.6.2015 година” се заменуваат со зборовите: „во рок од една година од денот на донесување на овој правилник”.

Член 2

Овој Правилник е од времен карактер.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-870/1
10 јуни 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3236.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015) и врз основа на член 48 став 3 и член 50 став 3 од од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 10.6.2015 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИСКИОТ БРОЈ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за формата содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/2009 и 85/2014) во членот 2 ставот (5) се менува и гласи:

(5) Во прилог на образецот Пријава 3-ПИФ, друштвото за управување со приватни фондови ги доставува сите соодветни важечки документи со кои ќе се потврдат податоците од пријавата (важечка тековна состојба на друштвото за управување со приватни фондови, важечки статут на друштвото, важечки проспект на фондот).

Член 2

Во член 4 по тринаесетата алинеја се додаваат пет нови алинеи кои гласат:

- Предмет на работење запишан во трговскиот регистар согласно Законот за инвестициски фондови;
- Контакт податоци на друштвото (електронска пошта, интернет страна, телефон, факс);
- Депозитарна банка на отворениот инвестициски фонд (име на правното лице, седиште и матичен број);
- Овластен ревизор на инвестицискиот фонд (име на правното лице, седиште и матичен број);

- Доколку отворениот фонд е во ликвидација (име на ликвидаторот, матичен број доколку се работи за правно лице, датум кога е ликвидаторот стапен на должност адреса и контакт информации);

Алинеите 14, 15, 16 и 17 стануваат алинеја 19, 20, 21 и 22.

Член 3

Во член 5 по тринаесетата алинеја се додаваат пет нови алинеи кои гласат:

- Предмет на работење запишан во трговскиот регистар согласно Законот за инвестициски фондови;

- Контакт податоци на друштвото (електронска пошта, интернет страна, телефон, факс);

- Депозитарна банка на затворениот инвестициски фонд (име на правното лице, седиште и матичен број);

- Овластен ревизор на инвестицискиот фонд (име на правното лице, седиште и матичен број);

- Доколку затворениот фонд е во ликвидација (име на ликвидаторот, матичен број доколку се работи за правно лице, датум кога е ликвидаторот стапен на должност адреса и контакт информации).

Алинеите 14, 15, 16, 17 и 18 стануваат алинеја 19, 20, 21, 22 и 23.

Член 4

Во член 6 по петата алинеја се додаваат четири нови алинеи кои гласат:

- Предмет на работење запишан во трговскиот регистар согласно Законот за инвестициски фондови;

- Контакт податоци на друштвото (електронска пошта, интернет страна, телефон, факс);

- Овластен ревизор на инвестицискиот фонд (име на правното лице, седиште и матичен број);

- Доколку приватниот фонд е во ликвидација (име на ликвидаторот, матичен број доколку се работи за правно лице, датум кога е ликвидаторот стапен на должност адреса и контакт информации).

Алинеите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 стануваат алинеја 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.

Член 5

Член 7 се менува и гласи:

(1) При промена на било кој од податоците од Регистарот, друштвото за управување со инвестициски фондови е должно во рок од три дена по промената на податоците да ја информира Комисијата со цел да се изврши измена на податоците во Регистарот кој Комисијата го води електронски.

(2) Секоја измена на податоците треба да биде доставена со пополнување на еден образец за пријава 3-ОИФ, 3-ЗИФ и 3-ПИФ кои се составен дел на овој Правилник - Прилог 4, 5 и 6.

(3) При поднесување на пријава за промената на податоците во Регистарот потребно е да се достави соодветен доказ за извршената промена.

Член 6

Член 8 се менува и гласи:

(1) Комисијата по службена должност во Регистарот на фондови од член 1 на овој Правилник врши:

- Бришење на инвестицискиот фонд во случај кога истиот престанува да постои;

- Запишување на ликвидаторот на инвестицискиот фонд доколку истиот е именуван од страна на Комисијата;

- Запишување на одземањето на одобрението за работа.

(2) Доколку Комисијата при запишување на приватните фондови во Регистарот од член 1 на овој Правилник или при промена на податоците за приватните фондови од член 6 утврди дека истите се спротивни со Законот за инвестициски фондови, приватниот фонд нема да биде запишан во Регистарот, односно истиот ќе биде избришан се додека не се усогласи со одредбите од Законот за инвестициски фондови.

Член 7

Во член 9 став 1 после зборовите: „инвестициски фондови“, се додаваат зборовите: “треба да бидат точни и ажурни и истите”.

Член 8

Во член 12 од Правилникот после зборовите: „настанатата промена“ се додаваат зборовите: „преку доставување на образец 3-ОИФ, 3-ЗИФ и 3-ПИФ кои се составен дел на овој Правилник - Прилог 4, 5 и 6”.

Член 9

Член 13 се менува и гласи:

(1) Друштвата за управување со инвестициски фондови односно отворените, затворените и приватните фондови во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој Правилник треба да ги ажурираат податоците односно да достават соодветна пријава на образците пропишани во Прилог 4, 5 и 6 од овој Правилник.

(2) За инвестициските фондови, за кои нема да се достави соодветна пријава за ажурирање на податоците во рокот предвиден во претходниот став, ќе бидат избришани од соодветниот подрегистар на фондови, се до нејзиното доставување.

Член 10

Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3, Прилог 4, Прилог 5 и Прилог 6 од Правилникот се менуваат со нови прилози кои се составен дел на овој правилник.

Член 11

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-872/1
10 јуни 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

Прилог 1: Образец РОИФ

Идентификациски број на отворениот инвестициски фонд	
Полн назив на отворениот инвестициски фонд	
Скратен назив на отворениот инвестициски фонд	
Назив на отворениот инвестициски фонд со кој ќе настапува во странство	
Датум и број на решението за давање на одобрение за основање на отворен инвестициски фонд издадено од Комисијата	
Минимален износ на парични средства кои треба да ги прибере отворениот инвестициски фонд	
Полн назив на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Скратен назив на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Седиште и адреса на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Матичен број на друштвото за управување со инвестициски фондови Висина на основната главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Членови на органот на управување на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Датум на решението за давање на одобрение за основање на друштвото за управување со инвестициски фондови издадено од Комисијата	
Предмет на работење запишан во трговскиот регистар	
Контакт податоци на друштвото	
Депозитарна банка на отворениот инвестициски фонд	
Овластен ревизор на инвестицискиот фонд	
Ликвидатор на инвестицискиот фонд	
Изречени мерки спрема друштвото за управување со инвестициски фондови	
Датум на запишување на отворениот инвестициски фонд во Регистарот на отворените инвестициски фондови	
Датум на бришење на отворениот инвестициски фонд од Регистарот на отворените инвестициски фондови	
Сите промени на погоренаведени податоци	

Прилог 2: Образец РЗИФ

Идентификациски број на затворениот инвестициски фонд	
Полн назив на затворениот инвестициски фонд	
Скратен назив на затворениот инвестициски фонд	
Назив на затворениот инвестициски фонд со кој ќе настапува во странство	
Датум и број на решението за давање на одобрение за основање на затворениот инвестициски фонд издадено од Комисијата	
Големина односно основна главнина на затворениот инвестициски фонд	
Полн назив на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Скратен назив на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Седиште и адреса на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Матичен број на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Висина на основната главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Членови на органот на управување на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Датум на решението за давање на одобрение за основање на друштвото за управување со инвестициски фондови издадено од Комисијата	
Предмет на работење запишан во трговскиот регистар	
Контакт податоци на друштвото	
Депозитарна банка на затворениот инвестициски фонд	
Овластен ревизор на инвестицискиот фонд	
Ликвидатор на инвестицискиот фонд	
Изречени мерки спрема друштвото за управување со инвестициски фондови	
Датум на запишување на затворениот инвестициски фонд во Регистарот на затворени инвестициски фондови	
Датум на бришење на затворениот инвестициски фонд од Регистарот на затворените инвестициски фондови	
Сите промени на погоренаведени податоци	

Прилог 3: Образец РПИФ

Идентификациски број на приватниот инвестициски фонд	
Полн назив на приватниот инвестициски фонд	
Скратен назив на приватниот инвестициски фонд	
Големина на приватниот инвестициски фонд Време на кое е основан приватниот инвестициски фонд	
Предмет на работење запишан во трговскиот регистар согласно Законот за инвестициски фондови	
Контакт податоци на друштвото	
Овластен ревизор на инвестицискиот фонд	
Ликвидатор на инвестицискиот фонд	
Полн назив на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови	
Скратен назив на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови	
Седиште и адреса на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови	
Матичен број на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови	
Висина на основната главнина на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови	
Датум на запишување на приватниот инвестициски фонд во Регистарот	
Датум на бришење на приватниот инвестициски фонд од Регистарот	
Сите промени на погоренаведени податоци	

Прилог 4: Образец 3-ОИФ**Пријава за запишување на отворен инвестициски фонд во Регистарот на отворени инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност**

Напомена: Пријавата се пополнува исклучиво на сметачка машина и се испишува со печатни кирилични букви, уредно и читливо, без какви било корекции на истата. Друштвото за управување со приватни фондови е должно да ги обезбеди сите податоци што се пропишани со овој образец односно овој образец треба да е пополнет во целост.

1.Податоци за инвестицискиот фонд	
1.1 Полн назив	
1.2 Скратен назив	
1.3 Назив со кој ќе настапува во странство	
1.4 Минимален износ на парични средства кои треба да ги прибере отворениот инв.фонд	
1.5Депозитарна банка на отворениот инвестициски фонд	
1.6 Овластен ревизор на инвестицискиот фонд	
1.7 Ликвидатор на инвестицискиот фонд	
2. Податоци за друштвото за управување со инвестициски фондови	
2.1 Полн назив	
2.2 Скратен назив	
2.3 Седиште и адреса	
2.4 Матичен број	
2.5 Висина на основната главнина	
2.6 Членови на органот на управување	
2.7 Датум на решението за давање на одобрение за основање	
2.8 Контакт податоци на друштвото	
2.9 Предмет на работење запишан во трговскиот регистар	
3. Датум на изготвување на пријавата	
4. Име и презиме, потпис од одговорното лице (т.е. одговорните лица) и печат на друштвото за управување со инвестициски фондови односно квалификуван дигитален сертификат	

Датум и број на решението за давање на одобрение за основање _____

(Овој податок го пополнува Комисијата за хартии од вредност)

Прилог 5: Образец 3-ЗИФ

**Пријава за запишување на затворен инвестициски фонд во Регистарот на
затворени инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност**

Напомена: Пријавата се пополнува електронски и се испишува со печатни кирилични букви, уредно и читливо, без какви било корекции на истата. Друштвото за управување со приватни фондови е должно да ги обезбеди сите податоци што се пропишани со овој образец односно овој образец треба да е пополнет во целост.

1.Податоци за инвестицискиот фонд	
1.1 Полн назив	
1.2 Скратен назив	
1.3 Назив со кој ќе настапува во странство	
1.4 Големина односно основна главнина на затворениот инв.фонд	
1.5Депозитарна банка на нвестициски фонд	
1.6 Овластен ревизор на инвестицискиот фонд	
1.7 Ликвидатор на инвестицискиот фонд	
2. Податоци за друштвото за управување со инвестициски фондови	
2.1 Полн назив	
2.2 Скратен назив	
2.3 Седиште и адреса	
2.4 Матичен број	
2.5 Висина на основната главнина	
2.6 Членови на органот на управување	
2.7 Датум на решението за давање на одобрение за основање	
2.8 Контакт податоци на друштвото	
2.9 Предмет на работење запишан во трговскиот регистар	
3. Датум на изготвување на пријавата	
4. Име и презиме, потпис од одговорното лице (т.е. одговорните лица) и печат на друштвото за управување со инвестициски фондови односно квалификуван дигитален сертификат	

Датум и број на решението за давање на одобрение за основање _____

(Овој податок го пополнува Комисијата за хартии од вредност)

Прилог 6: Образец 3-ПИФ**Пријава за запишување на приватен инвестициски фонд во Регистарот на приватни инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност**

Напомена: Пријавата се пополнува електронски, и се испишува со печатни кирилични букви, уредно и читливо, без какви било корекции на истата. Друштвото за управување со приватни фондови е должно да ги обезбеди сите податоци што се пропишани со овој образец односно овој образец треба да е пополнет во целост.

1.Податоци за приватниот фонд:	
1.1. Полн назив	
1.2. Скратен назив	
1.3. Големина на приватниот фонд	
1.4. Времето на кое е основан приватниот фонд	
1.5. Интернет страница	
1.6 Овластен ревизор на инвестицискиот фонд	
1.7 Ликвидатор на инвестицискиот фонд	
2.Податоци за друштвото за управување со приватни фондови	
2.1. Полн назив	
2.2. Скратен назив	
2.3. Седиште и адреса	
2.4. Матичен број	
2.5. Висина на основната главнина	
2.6 Контакт податоци на друштвото	
2.7 Предмет на работење запишан во трговскиот регистар	
3. Датум на изготвување на Пријавата	
4. Име и презиме, потпис од одговорното лице (т.е. одговорните лица) и печат на друштвото за управување со приватни фондови односно квалификуван дигитален сертификат	

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3237.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Винце, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Винце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Винце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8730/1
4 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3238.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Доброшане-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Доброшане-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Доброшане-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8731/1
4 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3239.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лавци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лавци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лавци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8732/1
4 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3240.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Павлешенци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Павлешенци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Павлешенци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8733/1
4 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3241.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 4.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пршовце-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пршовце-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пршовце-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8734/1
4 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3242.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 5.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бела Црква- 2500, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бела Црква-2500, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Бела Црква-2500.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8815/1
5 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3243.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 5.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стамер-2500, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стамер-2500, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Стамер-2500.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8816/1
5 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3244.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 9.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вардино, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Демир Хисар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вардино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Вардино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-9115/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3245.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 9.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Драслајца, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Драслајца, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Драслајца.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-9116/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3246.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 9.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Моришта, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Моришта, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Моришта.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-9117/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3247.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 9.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Башино Село-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Башино Село-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Башино Село-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-9118/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3248.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 9.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лугунци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лугунци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лугунци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-9119/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3249.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 9.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Блаце Кале, која е во надлежност на одржување на Центар за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Блаце Кале, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Блаце Кале.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-9120/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3250.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 9.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пиперово-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пиперово-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пиперово-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-9121/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3251.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 9.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горенци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горенци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Горенци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-9122/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3252.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 10.06.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кавадарци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кавадарци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Кавадарци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-9260/1
10 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3253.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 10.06.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бродец, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бродец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Бродец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-9261/1
10 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3254.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 10.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Раковец, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Раковец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Раковец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-9262/1
10 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3255.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 10.6.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Алакинци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Алакинци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Алакинци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-9263/1
10 јуни 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3256.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт – импорт Скопје, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 18.6.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт – импорт Скопје со седиште на ул. „Желево“ бр.2-2/10 Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроцентрала МХЕЦ „Коњарка“ со реф. бр.236 издадена со Одлука УП1 бр. 07-174/14 од 6.11.2014 година, („Службен весник на РМ“ бр. 163/14) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-174/14
18 јуни 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт – импорт Скопје, со седиште на ул. „Желево“ бр.2-2/10 Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценца
18.6.2015 година

4. Датум на важење на лиценца
18.6.2050 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 210.01.1/14

6. Број на деловниот субјект – 6658466

7. Единствен даночен број – 4057010510410

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Коњарка“ бр. 236 на КП 26/2, КП 26/3, КП 26/5 и КП 1405/3 ИЛ бр.332 и 334 КО Скопчир, општина Новаци.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ КОЊАРКА 236**

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон со хоризонтално вратило
 - производител ВАПТЕК, Бугарија
 - нето пад182 m
 - номинален проток.....0,605 m³/s
 - број на вртежи..... 750 min-1
 - максимална моќност.....968 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор
 - вратило вертикално
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител: Хидрогенератор MJT 500 SA10 Mareli, Италија
 - номинална привидна моќност.....1250kVA
 - номинална активна моќност.....1000 kW
 - број на вртежи.....700min-1
 - cosφ.....0.8
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
 - типтрофазен сув
 - преносен однос.....0,4/10 kV/kV
 - моќност.....1250 kVA
 - фреквенција.....50 Hz



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015104